

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 58

Год. LXIII

Петок, 11 мај 2007

Цена на овој број е 270 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
762. Закон за железниците (Пречистен текст).....	2	772. Одлука за основање на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје	23
763. Уредба за утврдување на доверливите пронајдоци што се однесуваат на одбраната и кои се од интерес за безбедноста на државата и за начинот за признавањето на патент за таквите пронајдоци.....	15	773. Одлука за основање на Акционерско друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД - Скопје.....	24
764. Уредба за методологија за распределба на наменски дотации за плати, додатоци од плати и надоместоци за вработените во територијалните противпожарни единици за 2008 година...	16	774. Статут на Акционерско друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД - Скопје.....	25
765. Одлука за определување на периодот на закупот на градежното земјиште во технолошко-индустриската развојна зона Скопје и за висината на закупнината.....	16	775. Одлука за определување на датум на сукцесија на Република Македонија за повеќестраните меѓународни договори преземени од поранешната СФРЈ.....	30
766. Одлука за давање на долготраен закуп земјиште сопственост на Република Македонија.....	17	776. Решение за именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ - Битола...	31
767. Одлука за отворање на Амбасада на Република Македонија во Чешката Република.....	17	777. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Студентскиот дом „Кочо Рацин“ - Битола...	31
768. Одлука за образување на Национална комисија за мало и лесно оружје.....	17	778. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија за 2007 година.....	31
769. Одлука за поништување на Конкурсот за давање на користење-концесија на рибниот фонд од риболовно подрачје....	18	779. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	31
770. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за условите, критериумите, висината, начинот и постапката за утврдување и остварување на правото на социјална парична помош.....	18	780. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното одачностување.....	32
771. Одлука за верификување на Планот за поделба на капитал, средства, права, обврски и вработени на ЈП „Македонски железници“ - Ц.О. Скопје.....	18		

781.	Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	51
782.	Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	51
783.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	51
102.	ЈУ Национален парк „Пелистер“ Програма за поддршка на одржливиот развој на локалните заедници на Национален парк „Пелистер“.....	51

	Резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации со кои се воведува, изменува или укинува режим на санкции против држави, ентитети или поединци	
2.	Резолуција 1747 (2007) усвоена од страна на Советот за безбедност на ОН на неговата 5647 седница на 24 март 2007 година.....	1-12
	Огласен дел	1-96

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 762.

Врз основа на членот 31 од Законот за изменување и дополнување на Законот за железниците (“Службен весник на Република Македонија” број 24/2007), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 април 2007 година, го утврди пречистениот текст на Законот за железниците.

Пречистениот текст на Законот за железниците ги опфаќа: Законот за железниците (“Службен весник на Република Македонија” број 64/2005) и Законот за изменување и дополнување на Законот за железниците (“Службен весник на Република Македонија” број 24/2007) во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Бр.10-1039/2
26 април 2007 година
Скопје

Претседател
на Законодавно-правната комисија
на Собранието на Република
Македонија,
Благородна Дулиќ. с.р.

ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ (Пречистен текст)

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува организацијата на железничкиот систем, начинот и условите за извршување на железничкиот превоз, статусот на железничката инфраструктура, управувањето, изградбата, реконструкцијата, ремонтот, одржувањето и заштитата на железничката инфраструктура, пристапот до неа, финансирањето и условите за вршење на услуги од јавен интерес.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. **“Објава на мрежа”** е детален приказ на расположливата железничка инфраструктура наменет за железничките превозници што содржи општи правила, рокови, постапки и критериуми во врска со одредувањето на надоместокот за користење на железничката инфраструктура и критериуми за распределба на капацитетите, како и други информации за условите за пристап на железничката инфраструктура;

2. **“Влечено возило”** е железничко возило со сопствен погон (дизел локомотиви, електрични локомотиви, парни локомотиви, моторни коли и моторни возила за посебни намени);

3. **“Влечено возило”** е железничко возило наменето за превоз на патници, багаж или стока (патнички товарни коли, приколки);

4. **“Воз”** е прописно составена и заквачена низа на железнички патнички и товарни вагони со едно влечено возило или со повеќе влечени возила со сопствен погон, само влечено возило со сопствен погон и само моторни коли;

5. **“Воздушен пружен простор”** е простор над пружниот појас во висина од 12, односно 14 метра при премин на далновод со напон поголем од 220 КВ, сметајќи од горниот раб на шината;

6. **“Возен ред”** е акт на управителот на железничката инфраструктура со кој се утврдува планираниот сообраќај на возовите за јавен превоз на патници и стока, како и превозот за сопствени потреби на железничката инфраструктура;

7. **“Дозвола за јавен превоз”** е јавна исправа издадена од надлежен орган, со која на правно лице му се утврдува статус на железнички превозник со право на извршување на сите или одделни видови на превоз;

8. **“Дозвола за управување со железничката инфраструктура”** е јавна исправа издадена од надлежен орган, со која на правното лице му се потврдува дека ги исполнува пропишаните услови за управување со железничката инфраструктура;

9. **“Железнички систем”** го сочинуваат железничкиот превоз и железничката инфраструктура;

10. **“Железнички превоз”** е дејност што опфаќа превоз на патници и стока и/или влеча на возови;

11. **“Железничка инфраструктура”** е единствен техничко технолошки систем од железничките пруги со горен и долен строј, објектите на пругите, железничките станици, објектите на електричната влеча на возовите, сигнално-сигурносните системи, телекомуникационите и информационите системи во железничкиот сообраќај, зградите, депоата и други градежни објекти на железничките станици кои се во функција на организирање, регулирање на железничкиот сообраќај и одржување на инфраструктурата, земјиштето кое функционално и припаѓа на пругата, службените места и објектите;

12. **“Железничка пруга”** е сувоземна шинска сообраќајница по која се одвива превоз на патници и стока со железнички возила;

13. **“Железничка станица”** е службено место на железничка пруга од кое се регулира сообраќајот на спротивни и последователни возови и во кое се врши влегување и излегување на патници, како и натовар и истовар на стока;

14. **“Железнички пружен појас”** е земјен појас од двете страни на и под трупот на пругата определен со инвестиционо техничка и експлоатациона документација, во широчина од по 1,0 метар од двете страни, сметано од долниот раб на земјиниот труп на пругата;

15. **“Железничка мрежа”** е севкупна железничка инфраструктура со која управува управителот на инфраструктурата;

16. **“Железничко возило”** е возило наменето за движење по железничка пруга (локомотива, моторна кола, патнички и товарни коли, како и железнички возила за посебни намени);

17. **“Заштитен појас на железничка пруга”** е замислен земјишен појас од двете страни на пругата, широк по 200 метра, сметајќи од краевите на пружниот појас;

18. **“Инфраструктурен капацитет”** е вкупниот број на траси на возови, што го овозможува железничката инфраструктура, кои се користат врз основа на возен ред;

19. **“Индустриска железница”** е железница со која правното лице во областа на сообраќајот, индустријата, рударството, шумарството и во други области на стопанството превезува лица и стока за сопствени потреби;

20. **“Индустриски колосек”** е железнички колосек кој се приклучува на железничката инфраструктура и служи за доставување и отпремање на стока за сопственикот, односно на носителот на правото на користење на тој колосек;

21. **“Јавен превоз”** е превоз на патници и/или стока достапен за секој под еднакви услови, што се врши врз основа на договор меѓу превозникот и корисникот на услуги;

22. **“Маса на возилото по должински метар”** е масата на празно или на натоварено железничко возило, поделена со должината на возилото во метри, мерена од челото до челото на незбиените одбивници (одбивни уреди), односно автоматски спојки искажана во КН по должински метар;

23. **“Манипулативна пруга”** е дел од железничката инфраструктура, која служи за превоз на стока по потреба и без утврден ред на возење;

24. **“Меѓународна групација”** е секоја асоцијација од најмалку две железнички претпријатија основани во најмалку две држави со цел за давање на меѓународни железнички услуги;

25. **“Несреќа”** е непосакуван или ненамерен или ненадеен настан или посебна редица такви настани кои имаат штетни последици. Несреќите се делат на следниве категории: судир, лизгање од шини, несреќи на патни премини, несреќи на лица предизвикани од железнички возен парк во движење, пожари и друго;

26. **“Осно оптоварување”** е масата на празно или на натоварено железничко возило изразена во КН поделено со бројот на оските на возилото;

27. **“Одржување на железничка инфраструктура”** е збир од сите дејствија на тековна и инвестициона поправка на железничката инфраструктура;

28. **“Железнички превозник”** е домашно и странско правно лице чија што основна дејност е давање транспортни услуги на патници и/или стока по пат на железница и кое има дозвола за јавен превоз и решение за безбедност;

29. **“Превоз за сопствени потреби”** е превоз на патници и/или стока во железничкиот сообраќај кој се врши за потребите на управител на инфраструктура или за потребите на железничкиот превозник;

30. **“Патен премин”** е место на вкрстосување на железничката пруга со пат во исто ниво;

31. **“Реконструкција на железничка пруга, објект на пруга, постројка и уреди на железничко возило”** е преправка со која се менуваат нејзините основни конструктивни и технички карактеристики;

32. **“Ремонт на железничка пруга”** е комплетна замена на горниот строј на пругата (шини, колосечен прибор, прагови, свртници, решетање и дополна на засторот), санација на долниот строј и елементи на долен строј на постројните железнички пруги;

33. **“Решение за безбедност”** е јавна исправа со која се утврдува дека одредено правно лице (Железнички превозник) ги исполнува пропишаните услови за безбедно извршување на железничкиот сообраќај;

34. **“Решение за безбедност за управување со железничката инфраструктура”** е јавна исправа издадена од надлежен орган со која се утврдува дека одредено правно лице ги исполнува пропишаните безбедносни услови за управување на железничката инфраструктура;

35. **“Службено место на пруга”** е место од кое се регулира железничкиот сообраќај (железнички станици, крстосници, сообраќајни отпремишта, товаришта распатници, места за премин од двоколосечна на едноколосечна пруга и стојалишта);

36. **“Траса”** е план на сообраќај на воз меѓу две службени места, во предвидено време и под точно утврдени техничко-технолошки услови на железничката инфраструктура;

37. **“Управител на инфраструктура”** е јавно или друго правно лице овластено за управување и одржување со железничката инфраструктура;

38. **“Внатрешен јавен превоз”** е превоз што се врши на територијата на Република Македонија;

39. **“Меѓународен јавен превоз”** е превоз што се врши на територијата на повеќе држави и

40. **“Комбиниран превоз”** е превоз во кој учествуваат најмалку два вида на сообраќај со цел за давање на комплетна превозна услуга (“од врата до врата”).

II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Член 3

(1) Железничкиот систем во Република Македонија утврден со овој закон се темели врз начелото на одвојување на железничкиот превоз од железничката инфраструктура.

(2) Железничката инфраструктура како добро од општ интерес за Републиката е сопственост на Република Македонија и на неа не можат да се стекнуваат имотни права.

(3) Управувањето, изградбата, реконструкцијата, ремонтот, одржувањето, заштитата на железничката инфраструктура, организирањето и регулирањето на железничкиот сообраќај и раководењето со системите за регулирање и безбедност, како дејности од јавен интерес ги врши Јавното претпријатие за железничка инфраструктура или друго правно лице на начин и под услови утврдени со овој закон (во натамошниот текст: управител на инфраструктура).

III. ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ

Член 4

(1) Превозот на патници и стока во железничкиот сообраќај може да се врши како јавен превоз или превоз за сопствени потреби, под услови и начин утврдени со овој и друг закон.

(2) Јавниот железнички превоз може да биде меѓународен или внатрешен превоз и комбиниран превоз на стока и се извршува според пазарни услови и врз основа на договор за превоз, освен ако со овој закон поинаку не е определено.

(3) Јавниот железнички превоз на патници може да се врши како:

- градски превоз - за подрачје на градот;
- приградски превоз - за пошироко подрачје на градот;
- регионален превоз - за подрачја на повеќе општини и
- меѓународен превоз - за подрачје на повеќе држави.

Член 4-а

(1) Комбиниран превоз на стока е превоз со кој стоката се превезува со контејнери со минимална должина од 6 метра, товарно возило, товарно возило со приколка, влекач со полуприколка со или без влечно возило или разменлив транспортен сад по железница и каде испораката на стоката од интермодалните транспортни единици каде што се врши утовар или истовар до најблискиот карго центар-стоково транспортен центар или РО-РО пристаниште се изведува по патен сообраќај.

(2) Начинот на кој се врши комбинираниот превоз, растојание до кое се врши комбинираниот превоз, документите кои мора да ги поседува превозникот, ќе се регулира со друг закон.

Член 5

(1) Железнички превозник (во натамошниот текст: превозник) може да биде секое домашно и странско правно лице кое има дозвола за јавен превоз и решение за безбедност.

(2) Превозник, во смисла на овој закон, се смета и меѓународна групација.

(3) Превозникот при извршувањето на железничкиот сообраќај е должен да ги почитува договорите што се применуваат во меѓународен железнички сообраќај, а кои кои пристапила Република Македонија, како и соодветните одредби од царинските и даночните прописи.

1. Дозвола за јавен превоз

Член 6

(1) Јавен превоз на патници и стока се врши врз основа на дозвола за јавен превоз.

(2) Дозвола за јавен превоз (во натамошниот текст: дозвола) на писмено барање на домашно правно лице издава Министерството за транспорт и врски. За издадените дозволи Министерството за транспорт и врски води регистар.

(3) За добивање на дозволата од ставот (1) на овој член, правното лице мора да ги исполнува следните услови:

1. Седиштето на правното лице мора да е на територија на Република Македонија;

2. Да е регистрирано за вршење на дејноста во железничкиот превоз (со или без влеча на возови или само за влеча на возови);

3. Ако не е во тек стечајна постапка;

4. Одговорното лице или член на органот на управување на правното лице не е правосилно осудено за кривично дело во јавните финансии, платниот промет и стопанството; кривично дело против општата сигурност на луѓето и имотот, кривични дела против работните односи, избегнување на царински надзор и неплаќање на царина и други давачки кои се плаќаат во царинската постапка во случаи кога превозникот бара дозвола за меѓународен превоз на стока која подлежи на царинска постапка, додека траат последиците од пресудата или казна односно прекршочна санкција од траење од една или повеќе години;

5. Финансиски да е способен, односно своите сегашни и идни обврски, под нормални услови на работење да може да ги исполнува во период од 12 месеца, што се докажува со документ за економската и финансиската способност издаден од Централниот регистар на Република Македонија;

6. Во работен однос да има стручни работници кои можат да обезбедат висок степен на сигурен превоз со најмалку двајца работници по воз;

7. Да располага со квалитетен возен парк и друга соодветна техничка опременост согласно со пропишани стандарди и

8. Да е осигуран во осигурително друштво и да приложи писмен доказ дека е способен да ја надомести евентуалната штета настаната по однос на одговорност во вршењето на дејноста, да може да гарантира покривање на штета во случај на несреќа во однос на патниците, багажот, товарот, поштенските пратки, трети лица и околина во согласност со закон и други прописи и со меѓународни договори кои ја обврзуваат Република Македонија.

(4) На секое правно лице кое поднело барање и кое ги исполнува условите од став (3) на овој член ќе му се издаде дозвола. За издадената дозвола се плаќа надоместок.

(5) Дозволата од ставот (1) на овој член не е доволен услов за превозникот да има право на пристап на железничка инфраструктура.

(6) Превозникот мора во секое време да ги исполнува условите од ставот (3) на овој член, освен во случаите на член 8 став (1) и членот 10 став (3) од овој закон.

(7) Начинот на издавање и одземање на дозволата, формата и содржината на образецот на дозволата, формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени и одземени дозволи, како и висината на надоместокот за издавање на дозволата ги пропишува министерот за транспорт и врски.

Член 7

(1) Дозволата се издава со рок на важење од 5 години со можност за продолжување на важноста најдолго до 20 години.

(2) Во случај на продолжување на важноста на дозволата согласно со став (1) на овој член, превозникот мора да докаже дека и понатаму ги исполнува условите од членот 6 став (3) на овој закон.

(3) За промените во однос на важноста на дозволата, Министерството за транспорт и врски е должно веднаш писмено да ги известат сите држави со кои Република Македонија има склучено меѓународен договор за меѓусебно признавање на дозволи.

Член 8

(1) Ако се утврди дека превозникот не ги исполнува условите од членот 6 став (3), точка 5 на овој закон, под услов да не е загрозувана безбедноста на железничкиот превоз, Министерството за транспорт и врски ќе донесе решение се кое ќе му нареди на превозникот да ги отстрани утврдените недостатоци во рок кој не може да биде подолг од 6 месеца од денот на приемот на решението.

(2) Дозволата се одзема трајно, ако:

1) превозникот престане да ги исполнува било кој од условите од членот 6 став (3), освен условот од членот 6 став (3) точка 5 на овој закон и

2) превозникот во рокот од ставот (1) на овој член не ги отстрани недостатоците во поглед на финансиската способност согласно со ставот (1) на овој член.

Член 9

(1) Ако превозникот не започне со дејноста за која добил дозвола во рок од 6 месеца од денот на издавањето на дозволата, или започнал, а не ја врши дејноста подолго од 6 месеца, Министерството за транспорт и врски му ја одзема дозволата со решение.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член на писмено барање на превозникот, Министерството за транспорт и врски може да одобри прекин на дејноста за период подолг од 6 месеца, ако тоа стане неопходно со оглед на околностите и спецификите на превозот кој го извршува превозникот.

(3) Ако превозник чијашто дозвола била одземена согласно со ставот (1) на овој член, поднесе ново барање и докаже дека ги исполнува пропишаните услови, на превозникот може да му се издаде нова дозвола.

Член 10

(1) Превозникот е должен во рок од 30 дена да ги достави на Министерството за транспорт и врски статусните измени, како и секоја промена на фактите и околностите од значење за извршување на дејноста, односно издавање на дозволата.

(2) По приемот на пријавата од ставот (1) на овој член Министерството за транспорт и врски, во зависност од големината и значењето на настанатите промени, одлучува дали превозникот треба да поднесе ново барање за да му биде издадена нова дозвола.

(3) Ако Министерството за транспорт и врски утврди дека промените од ставот (1) на овој член се од такво значење што бараат издавање на нова дозвола, до нејзиното издавање превозникот може да продолжи да ги извршува тие превозни услуги согласно со издадената дозвола, освен во случаи на одземање на претходно издадената дозвола поради загрозување на безбедноста на сообраќајот.

(4) Против решението на Министерството за транспорт и врски за издавање или одземање на дозвола може да се поднесе жалба до Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на транспортот и врските и животната средина при Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Член 11

(1) На територијата на Република Македонија се признаваат и дозволи издадени на превозници од надлежни органи на други држави во согласност со меѓународните договори за меѓусебно признавање на дозволите.

(2) Во случај на сомнение дека превозникот, кој има дозвола од надлежен орган на друга држава, не ги исполнува условите за вршење на дејноста за која ја добил дозволата, Министерството за транспорт и врски веднаш ќе го извести надлежниот орган на другата држава кој ја издал дозволата.

2. Услови за безбедност**Член 12**

(1) За извршување на превозот на пругите на железничката мрежа на Република Македонија, покрај дозволата од членот 6 на овој закон, превозникот (домашен и странски) мора да ги исполнува условите за безбедност, поради безбедно извршување на железничкиот сообраќај на одделни железнички пруги или на железничката мрежа.

(2) Исполнувањето на условите за безбедност на домашен и странски превозник се докажува со решение за безбедност кое на барање на превозникот го издава Министерството за транспорт и врски. За издадени решенија Министерството за транспорт и врски води регистар.

(3) Решението од став (2) на овој член се донесува за период од 2 години и мора се обновува секоја втора година, согласно со условите од ставот (4) на овој член.

(4) За да добие решение за безбедност, превозникот мора да ги исполнува следниве услови:

1. техничките услови и условите за сообраќај пропишани за извршување на услуги во железничкиот превоз;

2. персоналот кој е вработен за организирање, управување и/или следење на возовите мора да биде соодветно стручно оспособен за да ги применува сообраќајните правила за безбеден железнички сообраќај;

3. железничките возила кои ќе се користат за извршување на превозот на пругите на железничка мрежа во Република Македонија, мора да ги исполнуваат сите услови за безбедност, со кои се уредува безбедноста на железничкиот сообраќај согласно со Законот за безбедност во железничкиот сообраќај и

4. за заштита од бучава и заштита на животната средина.

(5) Поблиските критериуми што се однесуваат на техничките услови и мерките потребни за безбеден сообраќај, потребниот број на вработен персонал за организирање и/или следење на стручната способност, критериумите за железничките возила и мерки за заштита од бучава и заштита на животната средина ги пропишува министерот за транспорт и врски во согласност со министерот за животна средина и просторно планирање.

(6) Решението за безбедност од став (2) на овој член содржи:

- решение со кое се потврдува прифаќање на системот за безбедно управување на превозникот,

- решение со кое се потврдува прифаќање на одредби усвоени од превозникот за исполнување на посебни услови за безбедно работење на мрежата.

(7) Начинот на давање и одземање на решението за безбедност, формата и содржината на образецот на решението, формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени и одземени решенија, како и висината на надоместокот за издавање на решението ги пропишува Министерството за транспорт и врски.

(8) Ако при вршење на инспекциски надзор, инспекторот утврди дека настанале околности поради кои имателот на решението за безбедност повеќе не ги исполнува условите од став (4) на овој член, Министерството за транспорт и врски со решение ќе го укине решението за безбедност.

(9) Ако при вршење на инспекциски надзор, инспекторот утврди одредени неправилности, кои не се од битно значење за безбедноста на железничкиот сообраќај, надлежниот инспектор и други овластени државни службеници со решение ќе наредат нивно отстранување и ќе одредат рок во кој имателот на решението за безбедност е должен да ги отстрани.

(10) Ако имателот на решението за безбедност не ги отстрани утврдените неправилности во предвидениот рок, Министерството за транспорт и врски ќе донесе решение со кое решението за безбедност ќе го укине.

(11) Против решението на Министерството за транспорт и врски од ставовите (2), (8) и (10) на овој член, може да се поднесе жалба до Комисија за решавање во управна постапка во втор степен од областа на транспортот и врските и животната средина при Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

(12) Жалбата поднесена против решението од ставовите (8) и (10) на овој член не го одлага извршувањето на решението.

Член 13

Правните лица кои вршат превоз за сопствени потреби мора да имаат решение за безбедност издадено под условите и на начинот утврдени со членот 12 од овој закон.

IV. ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА**Член 14**

(1) Железничката инфраструктура ги опфаќа: железничките пруги со горен и долен строј, железничките станици, објектите, постројките и уредите на пругите, системи за електрификација, сигнално-сигурносни системи, телекомуникациски и информативни системи во железничкиот сообраќај, зградите, депоата и другите градежни објекти на железничките станици кои се во функција на организирање, регулирање на железничкиот сообраќај и одржување на инфраструктурата, земјиштето кое функционално припаѓа на и под пругата и објектите на железничкиот пружен појас, како и воздушниот простор над пругата во висина од 12 м односно 14 м над горната ивица на шината, кај далноводи со напон преку 220 KV.

(2) Составните делови на железничката инфраструктура од ставот (1) на овој член, подетално ќе ги пропише министерот за транспорт и врски.

1. Управување со железничката инфраструктура**Член 15**

(1) Управувањето со железничката инфраструктура е дејност од јавен интерес.

(2) Дејноста од ставот (1) на овој член ја врши управителот на инфраструктурата.

(3) Управителот на инфраструктурата:

- го организира и регулира железничкиот сообраќај;
- обезбедува пристап и користење на железничката инфраструктура на сите превозници кои ги исполнуваат условите пропишани со овој закон;

- го организира јавниот превоз и превозот за сопствени потреби;

- планира изградба, реконструкција, ремонт, одржување и заштита на железничката инфраструктура;

- врши модернизација, одржување и заштита на железничката инфраструктура, пружните возила и машини;

- презема мерки за заштита од бучава и заштита на животната средина и

- врши и други активности што се во функција на дејноста.

(4) За управување со железничката инфраструктура, управителот на инфраструктурата, мора да има дозвола за управување со железничка инфраструктура и решение за безбедност за управување со железничката инфраструктура.

(5) За да добие дозвола за управување со железничката инфраструктура, управителот на инфраструктурата мора да ги исполнува следните услови:

1) Седиштето на правното лице мора да е на територија на Република Македонија;

2) Да е регистрирано во регистар за вршење на дејност согласно став (3) на овој член;

3) Да не е во тек стечајна постапка;

4) Одговорното лице или член на органот на управување на правното лице не е правосилно осудено за кривично дело во јавните финансии, платниот промет и стопанството; кривично дело против општата сигурност на луѓето и имотот, кривични дела против работните односи, избегнување на царински надзор и неплаќање на царина и други давачки кои се плаќаат во царинската постапка во случаи кога превозникот бара дозвола за меѓународен превоз на стока која подлежи на царинска постапка, додека траат последиците од пресудата или да не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на дејност во траење од една или повеќе години;

5) Финансиски да е способен, односно своите сегашни и идни обврски, под нормални услови на работење да може да ги исполнува во период од 12 месеца, што се докажува со документ за економската и финансиската способност издаден од Централниот регистар на Република Македонија;

6) Да е осигуран во осигурително друштво и да приложи писмен доказ за способност за надоместување на евентуална штета настаната по однос на одговорноста во вршењето на неговата дејност, во согласност со закон и други прописи, како и меѓународни договори кои ја обврзуваат Република Македонија.

(6) Јавното претпријатие за железничка инфраструктура од членот 3 став (4) на овој закон се смета дека ги исполнува условите од ставот (5) на овој член.

(7) За да добие решение за безбедност за управување со железничката инфраструктура, управителот на инфраструктурата мора:

- да ги исполнува соодветните технички услови и условите за организирање и регулирање на железничкиот сообраќај;

- железничката инфраструктура со која управува да ги задоволува пропишаните услови со Законот за безбедност на железничкиот сообраќај и други прописи и

- да има вработено соодветен стручен и технички персонал со соодветна стручна подготовка, кои ги исполнува условите за организирање и регулирање на железничкиот сообраќај, како и за изградба, реконструкција, ремонт, модернизација и одржување на железничката инфраструктура.

(8) Поблиските критериуми што се однесуваат на техничките услови и условите за организирање и регулирање на железничкиот сообраќај, потребниот број на вработен стручен и технички персонал, нивната стручна подготовка потребна за организирање и регулирање на железничкиот сообраќај, како и за реконструкција, ремонт и одржување ги пропишува министерот за транспорт и врски.

(9) Решението за безбедност од став (4), на овој член содржи:

- решение со кое се потврдува прифаќање на системот за безбедносно управување на управителот на инфраструктурата,

- решение со кое се потврдува прифаќањето на одредбите усвоени од управителот на инфраструктурата за исполнување на посебните услови потребни за безбедно проектирање, одржување и работење на железничката инфраструктура, вклучувајќи ги и соодветното одржување и ракување со системот за сигнализација и сигнални ознаки.

(10) Начинот на издавање и одземање на дозволата и решението за безбедност за управување со железничка инфраструктура, формата и содржината на дозволата и решението за безбедност ги пропишува министерот за транспорт и врски.

Член 16

Управителот на инфраструктурата може да остварува меѓународна соработка, да членува во специјализирани меѓународни организации и може да отвори претставништва во странство.

Член 17

(1) Управителот на инфраструктурата е должен да обезбеди постојан, непрекинат и квалитетен пристап на железничката инфраструктура и другите средства за работа во железничкиот сообраќај, како и организирање и регулирање на безбеден железнички сообраќај. Управителот може дел од своите работи да ги даде да ги извршуваат други извршители, ако смета дека тоа е технички и финансиски оправдано. За давањето на работите на други изведувачи, управителот го известува Министерството за транспорт и врски.

(2) Управителот на инфраструктурата може да го прекине пристапот на железничката инфраструктура или на дел од железничката инфраструктура, поради нерентабилност.

(3) Железничката пруга или нејзин дел на кој поради нерентабилност ќе се прекине пристапот од став (2) од овој член, управителот на инфраструктурата може да ја преуреди во манипулативна пруга и за други намени и да ги пропише условите за користење.

(4) Согласно на прекиниот на пристапот од ставот (2) на овој член и за преуредување на железничката во манипулативна пруга и пруга за друга намена дава министерот за транспорт и врски.

(5) Управителот на инфраструктурата е должен да им достави решение за прекин на пристапот од ставот (2) на овој член, на железничките превозници, најдоцна шест месеца пред датумот предвиден за прекин на превозот.

(6) Управителот на инфраструктурата, при вршењето на дејноста, е должен да се грижи за заштита на животната средина и природата во согласност со Законот за животна средина и други прописи од областа на животната средина.

(7) Управителот на инфраструктурата е одговорен за штетата која ќе се направи на корисниците на превозот, железнички превозници и на другите правни и физички лица заради неизвршување на обврските од ставот (4) на овој член според општите прописи за надомест на штета.

2. Изградба, реконструкција и ремонт на железничката инфраструктура

Член 18

(1) Под изградба на железничката инфраструктура, во смисла на овој закон, се смета изградба на нова железничка пруга на нова траса, како и изградба на телекомуникациони, сигнално-сигурносни, електро-вечни, електро-енергетски и други постројки и уреди, згради и објекти на нова пруга и на постојните пруги.

(2) Одредбите од овој закон, со кои се уредува изградбата на железничката инфраструктура, важат и за реконструкцијата на железничката инфраструктура.

(3) Железничката инфраструктура се проектира, гради, реконструира, ремонттира, опремува и одржува, така што да одговара на својата намена, потребите за безбедноста на сообраќајот и заштитата на животната средина и природата, во согласност со овој закон и другите прописи како и утврдената превозна и пропусна моќ на железничката пруга, брзината на возовите, основното оптоварување и масата на товарните возила по должински метар.

(4) Железничките пруги што служат за меѓународен сообраќај мора да ги исполнуваат условите утврдени со меѓународните договори кои ја обврзуваат Република Македонија.

Член 19

(1) Железничката инфраструктура се проектира и гради врз основа на условите утврдени со овој закон, поблиските прописи донесени врз основа на овој закон како и нормативите и стандардите кои се однесуваат на железничката инфраструктура.

(2) Нормативите и стандардите од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за транспорт и врски во согласност со министерот за животна средина и просторно планирање, поединечно за секој составен дел на железничката инфраструктура утврдена во член 14 став (1) од овој закон.

Член 20

(1) При изградба или реконструкција на железничка пруга, инвеститорот е должен на свој трошок да ги измести инсталациите (цевководи, водоводи, електрични телефонски и телеграфски воздушни линии, подземни кабли и други слични инсталации и уреди), односно да ги прилагоди кон настанатите промени.

(2) Инвеститорот е должен во рок од 60 дена пред денот на отпочнување на работите да ги извести имателите на инсталациите.

(3) Инвеститорот е должен да му овозможи на имателот на инсталациите увид во документацијата потребна за изместување на инсталациите.

Член 21

(1) Железничките пруги се градат согласно со посебни услови за градба на железничка пруга.

(2) Покрај посебните услови од став (1) на овој член, при градба на железничка пруга мора да се применуваат и посебни технички услови за сигурно одвивање на железничкиот сообраќај по железничка пруга.

(3) Посебните услови од ставовите (1) и (2) на овој член ги пропишува министерот за транспорт и врски.

(4) Согласно за техничката документација за добивање на градежна дозвола за изградба на железничка пруга, согласно со пропишаните услови од став (3) на овој член издава Министерството за транспорт и врски.

Член 22

(1) За време на и по комплетната или делумна изградба или реконструкција на железничките пруги и постројките, објектите и уредите на пругата во целост и во фаза во која можат да се вклучат во сообраќај се врши технички преглед со кој се утврдува дали ги исполнуваат пропишаните услови, техничките нормативи и другите услови што мораат да ги исполнуваат во поглед на техничко-технолошкото единство во железничкиот сообраќај.

(2) Техничкиот преглед на железничките пруги и постројки, објектите и уредите на пругата го врши Министерството за транспорт и врски.

(3) Железничките пруги и постројките, објектите и уредите на другите можат да се предадат во употреба само врз основа на решение издадено од министерот за транспорт и врски.

Член 23

Меѓусебното вкрстување на железничките пруги и вкрстосувањето на железничката пруга со друг вид на пруга (со пруга на индустриска железница, со индустриски колосек, со трамвајска пруга и слично) вообичаено мора да биде на различни нивоа, освен ако со одвојувањето на ниво се покаже како неекономично и ако со тоа не се нарушува безбедноста на железничкиот сообраќај.

Член 24

(1) Ако дел од железничката пруга треба да се измести заради градење на друг објект (јавен пат, аеродром, хидроакмулација, енергетски објекти, рудник и слично) делот на железничката пруга кој се изместува мора да биде изграден со елементи кои одговараат на таа категорија на железничката пруга без оглед на стварната состојба во која се наоѓала во моментот на изместување.

(2) Трошоците за изместувањето на делот од железничката пруга од став (1) на овој член ги сноси инвеститорот на објектот заради чија изградба се врши изместување на железничката пруга.

Член 25

Ако до вкрстување на железничка пруга и јавен пат, односно некатегоризиран пат дојде поради изградба на нова железничка пруга или по барање на општината, односно градот Скопје и друго правно лице, трошоците за изградба за надвозници, подвозници, односно патен премин, трошоците за поставување на уредите и направите и другите трошоци за обезбедување на безбеден и непречен сообраќај на патниот премин ги сноси инвеститорот на новата железничка пруга.

Член 26

(1) Изведуваче на работите на ремонт на железничката пруга се врши врз основа на техничка документација при што треба да се обезбеди ремонт на железничката пруга најмалку на ниво на стандарди и норми со кои истата е проектирана.

(2) Согласно на техничката документација за изведуваче на ремонт на железничката пруга дава министерот за транспорт и врски.

(3) Начинот, динамиката и условите на ремонтот на железничката пруга ги определува управителот на инфраструктурата.

(4) Техничкиот преглед на изведените работи при ремонт на железничка пруга го врши Министерството за транспорт и врски.

(5) Изведените работи на ремонтот на железничката пруга можат да се предадат во употреба, само врз основа на решение издадено од министерот за транспорт и врски.

3. Одржување

Член 27

(1) Железничката инфраструктура мора да се одржува (тековно и инвестиционо) во состојба што обезбедува безбеден сообраќај.

(2) Управителот на инфраструктурата и другите правни лица што вршат одржување од став (1) од овој член мора да ги исполнуваат условите од член 15, став (5) точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на овој закон, условите во поглед на опременост и обученост на вработениот персонал, како и да ги исполнуваат условите за техничките инсталации и процедури за одржување согласно дозволените нивоа на бучава во однос на заштита на животната средина пропишани со прописите за заштита од бучава.

(3) Начинот на одржување на железничката инфраструктура, за секој составен дел на железничката инфраструктура, со посебни акти го пропишува министерот за транспорт и врски.

Член 28

(1) На местата на вкрстосување на категоризиран и некатегоризиран јавен пат со железничка пруга, одржувањето на колосекот, другите постројки и уреди што и служат на железничката пруга, коловозот на патот на растојание од 3 метра од осовината на колосекот од двете страни на патниот премин, сообраќајната сигнализација на железничката пруга и патот, поставувањето и одржувањето на направите и уредите што им служат на патот и на железничката пруга, како и обезбедување на прегледноста на патниот премин го врши управителот на железничката инфраструктура.

(2) Одржувањето на другите делови од патот на растојание поголемо од 3 метра од осовината на колосекот, од двете страни на патниот премин и сигнализацијата на патот ги одржува правното лице кое управува со патот на начин кој овозможува безбеден и непречен железнички сообраќај.

Член 29

(1) Средствата за покривање на трошоците од член 28 став (1) на овој закон се обезбедуваат од надлежната институција за изградба и одржување на магистрални и регионални патишта на Република Македонија согласно со годишна програма за опремување, одржување и заштита на патните премини што ја донесува управителот на инфраструктурата согласно со овој закон и Законот за јавните патишта.

(2) Трошоците за одржување на другите делови на патот од членот 28 став (2) на овој закон ги обезбедува правното лице кое управува со патот.

Член 30

(1) Ако правно лице користи исклучително или претежно некатегоризиран пат, трошоците за одржување на коловозот и обезбедување на безбеден и непречен сообраќај на патниот премин се на товар на правното лице.

(2) Ако индустриски колосек или индустриска пруга се вкрстува со улица во населено место, трошоците за одржување на коловозот и обезбедување на безбеден и непречен сообраќај се на товар на сопственикот на индустрискиот колосек или индустриската пруга.

Член 31

(1) Ако патниот премин се заменува со надвозник, односно подвозник или се укинува заради пренасочување на патниот сообраќај, трошоците за извршената измена заради тоа на железничката пруга и патот, ако поинаку не е договорено, се на товар на:

1. Управителот на инфраструктурата ако таа промена е условена претежно за потребите на железничкиот сообраќај;

2. Правното лице кое управува со патот ако таа промена е претежно условена за потребите на патниот сообраќај; и

3. Правното лице кое исклучително го користи патот.

(2) Во случаи на сите други промени, во врска со вкрстувањето, вклучувајќи го прилагодувањето и подобрувањето на безбедноста, трошоците за измена на железничката пруга и патот се на товар на управителот на инфраструктурата, односно правното лице кое управува со патот подеднакво, на потребите на железничкиот и патниот сообраќај кои ги условиле тие промени, доколку поинаку не е договорено.

4. Заштита на железничката инфраструктура**Член 32**

(1) Работите на заштитата на железничките пруги, објектите, уредите, постројките, опремата и други работи за заштита, ги врши управителот на инфраструктурата.

(2) Под работи на заштита од ставот (1) на овој член се смета преземање мерки потребни за спречување на недозволените дејствија и отстранување на последиците од недозволено извршените дејствија на железничката пруга, во трупот на железничката пруга, пружниот и заштитниот појас, на објектите, постројките, опремата на пружниот и заштитниот појас и друго, како и поведување постапка за враќање на узурпираното земјиште од пружниот појас пред надлежен орган.

(3) За недозволените дејствија што се изведуваат во трупот на железничката пруга, пружниот и заштитниот појас, се известува Државниот инспекторат за транспорт.

(4) Извршителот на недозволените дејствија по наредба на инспекторот за железничка инфраструктура е должен веднаш да ги отстрани последиците од недозволено извршените дејствија.

(5) Доколку последиците од недозволените дејствија не бидат отстранети од извршителот, на сметка на извршителот од ставот 4 на овој член ќе ги отстрани управителот на инфраструктурата.

(6) Начинот на вршење на работите на заштитата на железничката инфраструктура го пропишува министерот за транспорт и врски.

Член 33

(1) Телефонски, телеграфски и други кабловски водови, ниско напонски електрични водови, односно водови за напојување, канализација, водоводи, топловоди, цевководи и други слични уреди можат да се поставуваат во пружен и заштитен појас по поднесено барање од страна на правно или физичко лице и само под услови и на начин утврдени со согласност што ја издава управителот на инфраструктурата.

(2) Трошоците од ставот (1) на овој член се на товар на подносителот на барањето.

(3) Управителот на инфраструктурата може да побара од сопственикот на инсталациите и уредите од ставот (1) на овој член, да ги преуреди или премести кога тоа е потребно заради обновување или реконструкција, ремонт на железничката инфраструктура или заради спроведување на мерки за заштита на железничката инфраструктура и железничкиот сообраќај.

(4) Трошоците за преуредување или преместување на инсталациите ги сноси сопственикот на инсталациите.

(5) Управителот на инфраструктура може да го одбие барањето за издавање согласност од ставот (1) на овој член, ако со нивното поставување би се оштетила железничката инфраструктура или би била загрозувана безбедноста на железничкиот сообраќај, ако поставувањето битно влијае на одржувањето на железничката инфраструктура или би била оневозможена нејзина реконструкција.

Член 34

Работите на заштита на железничките пруги и објектите на нив, како и за редовноста и безбедноста на сообраќајот или други активности на железничката пруга, пружниот и заштитниот појас можат да се вршат со согласност на управителот на инфраструктурата.

Член 35

(1) Во заштитниот појас на железничката пруга можат да се градат згради и други објекти и да се поставуваат постројки и уреди врз основа на одобрение под следниве услови:

1. Во населени места, планински или мочуришни терени, или други места, каде што теренските услови го бараат тоа, може да се одобри отворање на рудници, каменоломи, изградба на објекти за производство на вар, тули, подигање индустриски згради, постројки и други слични објекти во заштитниот појас покрај железничката пруга, ако земјиштето на кое се наоѓаат овие постројки се наоѓа на подрачјето кое органот на општината го определил за изградба на објекти и постројки, но не поблиску од 50 метра сметајќи од оската на крајните колосеци.

2. Во населени места и на земјиштето од точка 1 на овој став, може да се одобри изградба на станбени, деловни, помошни и слични згради, копање бунари, резервоари, септички јами и слично, подигање електрични далноводи во заштитниот појас покрај железничката пруга, но не поблиску од 25 метра сметајќи од оската на крајните колосеци и

3. Во заштитен појас можат да се поставуваат натписи и рекламни паноа на оддалеченост од најмалку 7 метра сметајќи од крајната точка на пружниот појас.

(2) Одобрението од став (1) на овој член го издава управителот на инфраструктурата.

(3) Трошоците за издавање на одобрението од став (1) на овој член, ги сноси подносителот на барањето.

(4) Во населени места од градски карактер за кои постојат урбанистички планови или урбанистички проект согласно со закон, во заштитниот појас може да се градат градби на растојание кое не смее да биде помало од 10 метра сметајќи од крајната точка на пружниот појас.

Член 36

(1) Управителот на инфраструктурата е должен на местата на одронување, на местата на порои, места изложени на речна ерозија и на местата изложени на завејување од силни ветрови, на кои може да дојде до попречување или до загрозување на железничкиот сообраќај, самостојно или заедно со друго правно лице, навреме да ги преземат потребните мерки на техничка и физичка заштита на железничките пруги и на објектите на пругата од елементарни непогоди заради обезбедување безбедно одвивање на железничкиот сообраќај.

(2) Управителот на инфраструктурата во случаите од став (1) на овој член може без одобрение да поставува и одржува привремени заштитни направи и привремено да сместува материјал и други средства во заштитниот пружен појас, ако е тоа потребно заради преземање мерки за обезбедување на безбедно одвивање на железничкиот сообраќај, односно за воспоставување на железничкиот сообраќај.

(3) Кога ќе престанат причините од став (1) на овој член, управителот на инфраструктурата е должен од заштитниот пружен појас да ги отстрани привремените заштитни направи, материјалот и другите средства што ги оставил при преземањето на мерките за обезбедување безбеден сообраќај, односно за воспоставување на железничкиот сообраќај, да ја воспостави поранешната состојба и да плати надомест за користење на земјиштето.

Член 37

(1) На местата каде што железничката пруга поминува низ шуми или покрај шуми, односно земјиште засадено со земјоделски култури кои се лесно запаливи, управувачот на шумата или земјиштето е должен да преземе пропишани мерки за заштита од пожар на железничкиот пружен појас, како и мерки за заштита од пожар на железничките возила.

(2) Корисниците, односно сопствениците на шуми и земјиште од ставот (1) на овој член, се должни во појас во ширина од 10 метра во шуми да ги отстрануваат сувите дрвја, грмушки и лисја, а во појас во ширина од 5 метра на друго земјиште навремено да ги отстрануваат сувите и запаливи растенија и да преземат други мерки за заштита од пожар.

Член 38

При чистење на снег од надвозници над електрифицирани железнички пруги мора да се обезбеди механичка заштита од обрушување на снегот на контактната мрежа.

Член 39

(1) Во пружниот појас може да се градат само објекти и постројки кои служат на железничката инфраструктура.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член во пружниот појас можат со претходна согласност од управителот на инфраструктурата да се градат објекти и постројки на други правни лица што служат за товаране или истоварање на стоки за превоз во железничкиот сообраќај.

(3) Управителот на инфраструктурата води евиденција за: состојбите на железничките пруги, геометриските карактеристики на пругата и пружниот појас, земјишниот катастар, карактеристиките на теренот од интерес за заштита на пругата, инсталациите во и на трупот на пругата и пружниот појас, опремата на пругата и пружниот појас, опремата на пругата со сообраќајната сигнализација, телекомуникациските уреди, контактната мрежа, заштитните огради, патните премини и други податоци, како и за промена на овие податоци.

(4) Начинот на водење на евиденција и користењето на податоците од став (3) од овој член, со посебни акти во зависност од видот на евиденцијата ги пропишува министерот за транспорт и врски.

5. Индустриска железница и индустриски колосек**Член 40**

(1) Одредбите од овој закон за изградба, реконструкција, ремонт, одржување и заштита на железничката инфраструктура се однесуваат и за индустриска железница и индустриски колосек.

(2) Индустриска железница или индустриски колосек може да биде приклучена на железничката инфраструктура.

(3) Правно или физичко лице може да има индустриски колосек приклучен на железничката инфраструктура, како и индустриски колосеци, постројки, уреди и објекти на тие колосеци, железнички возни средства и други средства изградени по посебни нормативи и стандарди.

(4) Приклучувањето на индустриска железница од ставот (2) на овој член и индустриски колосеци од ставот (3) на овој член се уредува со договор меѓу управителот на инфраструктурата и претпријатието, правното или физичко лице чијашто индустриска железница, односно индустриски колосек е приклучен.

(5) Правно или физичко лице сопственик на индустрискиот колосек е должен да донесе акт за условите на изградба, реконструкција, ремонт, одржување и заштита на индустрискиот колосек, железничките возни средства и други средства изградени по посебни технички нормативи и стандарди, како и за организирање и регулирање на железничкиот сообраќај на индустрискиот колосек, со претходно обезбедено одобрение од Министерството за транспорт и врски.

6. Пристап на железничката инфраструктура**Член 41**

(1) Превозник кој има дозвола за јавен превоз и решение за безбедност, може да врши услуги во јавниот превоз на железничката инфраструктура, под услов да му е обезбеден пристап до неа.

(2) Пристап на железничката инфраструктура на превозниците кои ги исполнуваат условите пропишани со овој закон, одобрува управителот на инфраструктурата.

(3) За пристап на железничката инфраструктура, превозниците склучуваат договор со управителот на инфраструктурата.

(4) Договорот за пристап на железничката инфраструктура мора да биде недискриминаторски и во согласност со одредбите од овој закон.

(5) Со договорот за пристап на железничката инфраструктура од став 3 на овој член се уредуваат меѓусебните права и обврски меѓу превозниците и управителот на инфраструктурата во однос на доделените инфраструктурни капацитети, висината на надоместокот за користење на железничката инфраструктура, времето на траењето на договорот и можностите за негово продолжување, како и други прашања во врска со безбедноста на превозот и заштитата на околината.

7. Надоместок за користење на железничката инфраструктура**Член 42**

(1) За користење на железничката инфраструктура превозникот плаќа надоместок. Висината на надоместокот ја одредува и наплаќа управителот на инфраструктурата.

(2) На висината на надоместокот од ставот (1) на овој член согласност дава Владата на Република Македонија, на предлог на министерот за транспорт и врски.

(3) Средствата од наплата на надоместокот се приход на управителот на инфраструктурата.

(4) Критериумите за одредување на висината на надоместокот за користење на железничката инфраструктура мораат да бидат еднакви за сите превозници и недискриминаторски.

(5) Управителот на инфраструктурата може спогодбено со управителите на инфраструктурата на други држави да утврди заедничка рамка за одредување на надоместокот, почитувајќи ја независноста на управување со инфраструктурата од страна на управителот.

(6) Висината на надоместокот за користењето на инфраструктурата се утврдува врз основа на остварените километри на возот, составот на возот, масата и брзината на возот, основото оптоварување, времето на користење на инфраструктурата и други посебни барања.

(7) Управителот на инфраструктурата е должен при одредувањето на надоместокот за користење на инфраструктурата да примени таков начин на пресметување со кој на различните носители на дозволи кои извршуваат услуги од ист вид, ќе им обезбеди еднаков и недискриминаторски надоместок.

8. Распределба на инфраструктурните капацитети

Член 43

(1) Барање за доделување на инфраструктурен капацитет можат да поднесат превозниците и меѓународните групации (во натамошниот текст: подносителите на барање).

(2) Условите кои мораат да ги исполнуваат подносителите на барањата за доделување на инфраструктурен капацитет ги одредува управителот на инфраструктурата и истите мораат да бидат соодветни, јасно одредени транспарентни и недискриминаторски.

(3) Со условите од став (2) на овој член треба да бидат остварени очекуваните приходи од користењето на инфраструктурните капацитети.

(4) Условите од став (2) на овој член се утврдуваат во објавата на мрежата што го издава управителот на инфраструктурата како дел од принципите за распределба на инфраструктурните капацитети.

(5) Распределбата на инфраструктурните капацитети ја врши управителот на инфраструктурата, имајќи го предвид видот и обемот на превозот, искористеноста на железничката инфраструктура, финансиските и деловни способности на превозникот, дополнителните услуги што ги дава управителот во врска со вршењето на превозот на инфраструктурниот капацитет, како и дејноста од јавен интерес во јавниот превоз.

(6) Доделениот инфраструктурен капацитет, превозникот не смее да го пренесе на друг превозник.

(7) Со инфраструктурните капацитети не смее да се врши трговија.

(8) Право на користење на инфраструктурните капацитети во вид на траса на воз се одобрува на подносителите на барањето по правило еднаш годишно и тоа во периодот на важење на еден возен ред. Во случај на вопренедни барања на превозникот за доделување на капацитет во време на важење на возниот ред (ад хоц), управителот на инфраструктурата може да ги исполни таквите барања под услов да располага со доволно слободни капацитети, по принципот „прв дојден-прв користен“.

(9) Управителот на инфраструктурата и подносителите на барањето можат да склучат рамковен договор за користење на капацитетите на соодветната железничка инфраструктура и на рок подолг од периодот на важење на еден возен ред, под услов таквиот договор да не го исклучува однапред користење на соодветната инфраструктура од страна на другите подносителите на барање и за други услуги.

(10) Управителот на инфраструктурата може со други управители на инфраструктура меѓусебно да се договори и да одреди рамка и постапка на распределба на инфраструктурни капацитети, истовремено почитувајќи ја независноста на управување со инфраструктурата од страна на управителот на инфраструктурата.

(11) При распределба на инфраструктурни капацитети на повеќе од една мрежа, управителот на инфраструктурата мора да соработува со управителите на ин-

фраструктура на други држави за да се овозможи рамноправно учество и распределба на инфраструктурни капацитети, заради организирање на меѓународни траси на возови.

(12) Подносителите на барањата можат да поднесат барање за доделување инфраструктурни капацитети кои поминуваат низ повеќе од една железничка мрежа.

(13) Барањето од став (12) на овој член се поднесува на еден од управителите на инфраструктурата, а кој во име на подносителот на барањето е овластен да ги побара капацитетите на инфраструктурата од другите управители на инфраструктурата на кои се однесува барањето.

9. Објава на мрежа

Член 44

(1) Управителот на инфраструктурата донесува и објавува објавата на мрежа на ВЕБ страница без надоместок.

(2) Објавата на мрежата се објавува јавно на ВЕБ страница или во најмалку два весника најдоцна четири месеца пред крајниот рок за поднесување на барањето за доделување на инфраструктурните капацитети, утврден од страна на управителот на инфраструктурата.

(3) Задолжителната содржина на секоја објава на мрежа се состои од преглед на железничката инфраструктура која е на располагање на превозниците, информации за условите за пристап на предметната железничка инфраструктура и распределбата на капацитетите, принципите на одредување на надоместокот за користење на железничката инфраструктура, како и правилата на приоритет во случај на преоптеретеност на железничка инфраструктура.

(4) Објавата на мрежа мора редовно да се дополнува со нови податоци, а по потреба може и да се менува. Секоја измена и дополна на објавата на мрежата се објавува на ВЕБ страницата на управителот на инфраструктурата или во најмалку два дневни весника.

10. Постапка на усогласување на распределбата на инфраструктурните капацитети

Член 45

(1) При распределбата на инфраструктурните капацитети управителот на инфраструктурата е должен, ако за тоа постои можност, да ги исполни сите барања за инфраструктурните капацитети вклучувајќи ги и железничките правци кои не поминуваат само низ една железничка мрежа.

(2) Во случај на преоптеретеност на инфраструктурата, управителот на инфраструктурата може во постапката на распределба на капацитетите и усогласувањата со возниот ред, врз основа на анализа на капацитетите да ги одреди приоритетите при распределбата. Управителот на инфраструктурата со предлог на возниот ред е должен да ги запознае сите заинтересирани превозници и од нив да бара писмено да се произнесат по предлогот.

(3) Рокот за произнесувањето по предлогот на возниот ред не може да биде подолг од еден месец од денот на доставувањето. При усогласувањето на предлогот на возниот ред со барањата на заинтересираните превозници, управителот на инфраструктурата има право да предложи друг инфраструктурен капацитет различен од побараниот.

11. Возен ред

Член 46

(1) За сообраќај на секој воз мора да се утврди возен ред.

(2) Возниот ред на возовите во јавниот превоз и рокот на неговото важење однапред го утврдува управителот на инфраструктурата.

(3) Возниот ред од став (2) од овој член мора да биде усогласен со возниот ред во меѓународниот железнички сообраќај.

(4) Управителот на инфраструктурата е должен сообраќајот на возовите да го извршува според утврдениот возен ред и да презема потребни мерки за негово безбедно, уредно и непречено извршување.

Член 46-а

(1) Возниот ред на возовите за редовен превоз на патници мора да се објави во пишаните и електронските медиуми најмалку 15 дена пред денот на неговото влегување во сила.

(2) Објавувањето на возниот ред од став (1) од овој член се врши со издавање на единствен возен ред и истакнување на извод од возниот ред.

(3) Постапката за изготвување, утврдување и објавување на возните редови и истакнувањето на изводот од возниот ред, го утврдува управителот на инфраструктурата.

Член 46-б

(1) Возниот ред на возовите за редовен превоз на патници не смее да се укине или менува во периодот за кој важи.

(2) По исклучок од став (1) од овој член Министерството за транспорт и врски може да одобри укинување или менување на возниот ред на возовите со кои редовно се превезуваат патници и во периодот за кој важи, ако настане промена на работното време на корисниците на превозот, обемот на потребата за превоз или ако важечкиот возен ред не одговара на интересите на патниците.

(3) Не се смета за укинување на возниот ред изостанувањето од сообраќај на одделни возови поради виша сила, во вонредни настани и отстранување на нивните последици и неопходните работи на железничката пруга кога од тоа зависи безбедноста на сообраќајот, а кои траат помалку од 30 дена.

12. Регулаторно тело

Член 47

(1) За обезбедување на увид и непристрасно извршување на дејностите во железничкиот превоз, кои се вршат како услуги во јавниот превоз, со посебен закон ќе се основа регулаторно тело.

(2) Регулаторното тело треба да овозможи транспарентно и недискриминаторско работење на управителот на инфраструктурата и превозникот, а кое по начинот на основање, финансирање и донесување на одлуки мора да биде независно од управителот на инфраструктурата и превозникот.

(3) Превозникот може да изјави жалба до регулаторното тело доколку оцени дека при распределбата на инфраструктурните капацитети кон него не се постапува на ист начин како во однос на другите учесници во постапката за распределба на инфраструктурен капацитет или на било кој друг начин трпи штета во врска со:

- објавата на мрежа,
- критериумите содржани во неа,
- постапката и процесот на распределба на инфраструктурни капацитети и резултати од водење на целиот процес,
- правила на наплата на пристап до инфраструктурен капацитет и
- висина или структура на таксите за користење на инфраструктурата.

(4) Регулаторното тело решението по жалба ќе го донесе во рок од два месеци од денот на доставувањето на жалбата.

(5) Регулаторното тело, со решение ќе ја одбие жалбата доколку утврди дека одлуката донесена од управителот на инфраструктурата е исправна или ќе ја ува-

жи жалбата и ќе му наложи на управителот на инфраструктурата да ја измени одлуката согласно со насоките одредени во решението со кое жалбата се уважува.

(6) Во постапката при одлучувањето по жалбата, регулаторното тело има право да побара дополнителни податоци и информации од управителот на инфраструктурата, подносителот на жалбата или трети заинтересирани страни.

(7) Решението донесено од регулаторното тело е обврзувачко за сите страни.

(8) Против решението донесено од регулаторното тело може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Член 47-а

Регулаторното тело разменува информации за својата работа, како и за практиките за усогласување на принципите за одлучување со други регулаторни тела.

13. Планирање на изградба, реконструкција, модернизација, ремонт и одржување на железничката инфраструктура

Член 48

(1) Плановите за изградба на нова пруга, како и реконструкција, модернизација, ремонт и одржување на постојната железничка инфраструктура, се уредуваат со поместувачка и динамичка национална програма за железничка инфраструктура која се донесува за период од пет години (во натамошниот текст: национална програма).

(2) Националната програма од ставот (1) на овој член ја донесува Собранието на Република Македонија на предлог на Владата на Република Македонија, по донесување на Фискалната стратегија на Република Македонија.

(3) Националната програма од ставот (1) на овој член на предлог на Владата на Република Македонија ја ревидира секоја година Собранието на Република Македонија со иземање на изминатата година и додавање на една година повеќе.

(4) Со националната програма се утврдуваат најважните задачи за изградба, реконструкција, модернизација, ремонт и одржување на железничката инфраструктура, нивната големина, динамика на реализација на приоритетите, како и висината и изворите на финансиските средства потребни за извршување на задачите.

(5) На утврдувањето на висината на буџетското финансирање на плановите од ставот (1) на овој член, соодветно се применуваат прописите кои се однесуваат на изготвување на годишниот Буџет на Република Македонија.

(6) Врз основа на усвоената национална програма од ставот (1) на овој член управителот на инфраструктурата, со согласност на министерот за транспорт и врски, изработува годишен план за изградба, реконструкција, модернизација, ремонт и одржување на железничката инфраструктура, чија изработка мора да биде временски усогласена со роковите за изработка и донесување на буџетот на Република Македонија.

(7) За остварување на годишниот план од ставот (6) на овој член, министерот за транспорт и врски врз основа на извештајот на управителот на инфраструктурата, поднесува извештај до Владата на Република Македонија.

14. Концесија

Член 49

(1) Концесија може да се даде за:

1. Изградба на нова железничка инфраструктура и
2. Управување со дел или со целата постојна железничка инфраструктура согласно со овој закон;

(2) Концесијата за управување со дел од постоечката железничка инфраструктура се дава на предлог на министерот за транспорт и врски или на предлог на управителот на инфраструктурата одобрен од министерот за транспорт и врски кога оваа концесија е економски оправдана.

(3) Концесијата може да се даде на домашно и странско правно и физичко лице (концесионер), кои имаат капитал и кои располагаат со кадровски потенцијал и опрема за успешно извршување на работите кои се предмет на концесијата.

(4) За доделување концесија од ставот (1) точка 2 на овој член, подносителот на барањето за концесија мора да има дозвола за управување со железничката инфраструктура и решение за безбедност.

(5) Одлука за давање на концесија од ставот (1) на овој член донесува Владата на Република Македонија.

(6) Давањето на концесија се врши во согласност со овој закон и Законот за концесии.

(7) За доделената концесија се плаќа надоместок во висина и на начин утврден согласно со Законот за концесии.

Член 50

(1) Концесијата за изградба на нова железничка инфраструктура, се дава на рок кој не може да биде подолг од 50 години од денот на доделувањето на концесијата.

(2) Концесијата за управување на дел од постоечката инфраструктура се дава на рок кој не може да биде подолг од 20 години од денот на доделувањето на концесијата.

Член 51

(1) Меѓусебните права и обврски на Владата на Република Македонија и концесионерите се уредуваат со договор за концесија.

(2) Со договорот од став (1) на овој член, покрај другото се определуваат условите под кои се користи концесијата, начинот на плаќање и висината на надоместокот.

Член 52

Концесионерот е должен железничката пруга или објект на пругата да ги проектира, изгради и даде во употреба, односно да ги користи согласно со прописите, нормативите и стандардите за ваков вид објекти во Република Македонија.

Член 53

Правата и обврските утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон во однос на одржувањето, заштитата и надзорот на железничката инфраструктура и спроведувањето на мерките за безбедност на железничкиот сообраќај важат и за концесионерот.

Член 54

Концесијата престанува да важи на начин и под услови предвидени во Законот за концесии и други случаи предвидени со договорот за концесија.

15. Одземање на статусот на добро од општ интерес за Републиката

Член 55

(1) На делот на железничката инфраструктура за кој не постои општ интерес и интерес за корисниците на услугите во јавниот превоз или на кој трајно престанал јавниот превоз, може да му се одземе статусот на добро од општ интерес за Републиката.

(2) Одлука за траен престанок на јавниот превоз и одземањето на статусот на добро од општ интерес од ставот 1 на овој член, на предлог на Владата на Република Македонија, донесува Собранието на Република Македонија.

(3) Владата на Република Македонија може делот на железничката инфраструктура, на кој е одземен статусот на добро од општ интерес од ставот (1) на овој член, да го пренесе на друг корисник или да го овласти

управителот на инфраструктурата за преземање правни работи за неговиот натамошен статус и намена под услови утврдени со одлуката од ставот (2) на овој член.

16. Финансирање на железничката инфраструктура

Член 56

(1) Финансирањето на железничката инфраструктура се врши согласно со годишниот план од член 48 став (6) на овој закон.

(2) Средствата за финансирање на изградба на железничката инфраструктура се обезбедуваат од:

1) Средства од Буџетот на Република Македонија за тековната година;

2) Кредити и заеми и

3) Други извори.

(3) Средствата за финансирање на реконструкцијата, ремонтот, одржувањето и заштитата на железничката инфраструктура се обезбедуваат од:

1) Надоместок за користење на железничка инфраструктура;

2) Средства обезбедени од Буџетот на Република Македонија во износ од најмалку 0,3% од планираните даночни приходи во централниот Буџет на Република Македонија за тековната година;

3) Буџетите на единиците на локалната самоуправа за финансирање на услуги од јавен интерес во железничката инфраструктура;

4) Дел од вложување на домашни и странски лица и

5) Средства од други извори.

(4) Намената на средствата и начинот на нивното користење се утврдуваат со годишниот план од членот 48 став (6) на овој закон.

V. УСЛУГИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

Член 57

(1) Со цел да се оствари јавен интерес, во железничкиот превоз на патници во Република Македонија каде што приходот остварен од транспортните услуги не може да ги покрие трошоците, како и за да се зголеми способноста на превозниците во железничкиот превоз на патници да бидат конкурентни со другите видови на превоз, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за транспорт и врски, ќе ги определи таквите услуги.

(2) За остварување на јавниот интерес од став (1) на овој член на подрачјето на единиците на локалната самоуправа советите на единиците на локалната самоуправа можат да ги определат таквите услуги, за што го известуваат Министерството за транспорт и врски.

(3) Обезбедување на средствата за намената од ставовите (1) и (2) на овој член ќе се изврши од Буџетот на Република Македонија и/или буџетите на единиците на локалната самоуправа според следните критериуми:

- постоење на јавен интерес,

- достапност на друг вид на сообраќај,

- политика на државата во однос на цената на билети за патнички железнички превоз и

- вложувања во безбедноста на железничкиот сообраќај.

Член 58

(1) Министерството за транспорт и врски, преку јавен конкурс согласно со Законот за јавните набавки, го избира превозникот кој ќе ги извршува услугите од членот 57 на овој закон.

(2) Избраниот превозник склучува договор за период од најмалку пет години со Владата на Република Македонија или градоначалниците на општините, односно градоначалникот на градот Скопје. Договорот ќе му обезбеди на избраниот превозник компензација на трошоците врз основа на пресметки утврдени со договорот.

Член 59

Средствата за надоместокот на дел од трошоците на превозници од членот 58 на овој закон, се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, односно од буџетот на единиците на локалната самоуправа.

VI. ДОЛЖНОСТИ НА ШТРАЈКУВАЧКИОТ ОДБОР И РАБОТНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ШТРАЈК

Член 60

(1) Во правното лице кое врши јавен превоз и во правното лице управител на инфраструктура, за време на штрајк, штрајкувачкиот одбор и работниците кои учествуваат во штрајкот се должни да обезбедат неопходно ниво на процесот на работа со кое нема да се загрози животот, здравјето, економската и социјалната сигурност на граѓаните и неопходното вршење на стопанските и други дејности во Република Македонија, односно за време на штрајк мораат да сообраќаат следниве возови кои:

- превезуваат животни;
- превезуваат свежи производи;
- превезуваат опасни материи и предмети;
- сообраќаат во меѓународниот сообраќај;
- превезуваат сировини, репроматеријали и погонски материјали кои се неопходни за одвивање на стопанските и други дејности на земјата и;
- превезуваат патници во локалниот патнички сообраќај на сите релации и тоа по еден пар возови.

(2) Штрајкувачкиот одбор и раководното лице на управителот на инфраструктурата и раководното лице на превозникот ги одредуваат работниците кои ќе ги извршуваат работите од ставот (1) на овој член.

(3) Необезбедувањето на неопходното ниво на процесот на работа, во смисол на овој член, претставува потешка повреда на работната обврска.

VII. НАДЗОР

Член 61

Надзор над законитоста на работата на управителот на инфраструктурата и превозниците и другите правни лица што вршат железнички сообраќај врши Министерството за транспорт и врски.

Член 62

Инспекциски надзор над примената на одредбите на овој закон и прописите што се однесуваат на железничкиот сообраќај врши Државниот инспекторат за транспорт (во натамошниот текст: Инспекторат).

Член 63

(1) Инспекцискиот надзор се врши преку инспектори за:

- железничка инфраструктура;
- влека на возови и возни средства;
- железнички сообраќај и превоз и
- сигнално-сигурносни, телефонско-телеграфски и електротехнички постројки.

(2) За инспектор за железничка инфраструктура може да се назначи лице со висока стручна подготовка, дипломиран градежен инженер-сообраќајна насока, со најмалку три години работно искуство во структурата.

(3) За инспектор за влека на возови и возни средства може да се назначи лице со висока стручна подготовка дипломиран електро-технички или машински инженер, со најмалку три години работно искуство во структурата.

(4) За инспектор за железнички сообраќај и превоз може да се назначи лице со висока стручна подготовка дипломиран сообраќаен инженер-насока за железнички сообраќај и транспорт, со најмалку три години работно искуство во структурата.

(5) За инспектор за сигнално-сигурносни, телефонско-телеграфски и електро-технички постројки може да се назначи лице со висока стручна подготовка дипломиран електро-технички инженер со најмалку три години работно искуство во структурата.

Член 64

(1) Инспекторот е овластен:

1) да нареди привремено отстранување на техничките и други недостатоци, односно привремено исклучување од сообраќај железнички возила, ако постои опасност со нивната употреба да се загрози безбедноста на железничкиот сообраќај;

2) привремено да го отстрани од работното место железничкиот работник кој непосредно учествува во вршењето на сообраќајот, ако не ги исполнува пропишаните здравствени и стручни услови за самостојно вршење на работите на своето работно место или ако на работното место се наоѓа подолго од пропишаното работно време;

3) да нареди отстранување на неправилностите во вршењето на железничкиот сообраќај и вршењето на тој сообраќај да се усогласи со прописите, а по потреба да го определи начинот за отстранување на утврдените неправилности;

4) да нареди запирање на работите што се изведуваат на железничка пруга и во заштитниот појас на железничката пруга, ако се утврди дека постои опасност со тие работи да се загрози безбедноста на сообраќајот;

5) да нареди запирање на работите што се изведуваат во заштитниот појас на железничката пруга, ако тие се изведуваат без одобрение за градење;

6) да ја прегледа техничката документација во врска со изградбата, реконструкцијата, ремонтот и одржувањето на железничките пруги;

7) да ги прегледа работите на изградбата, реконструкцијата, ремонтот, одржувањето и заштитата на железничките пруги и објектите на другите;

8) да нареди рушење на објект или негов дел што се гради во заштитниот појас, спротивно на овој закон;

9) да ја провери исполнетоста на условите за управување со железничката инфраструктура;

10) да ја провери исполнетоста на условите за превоз на патници и стока во железничкиот сообраќај;

11) да го провери извршувањето на превозот на патници и стока во железничкиот сообраќај на начин и под услови предвидени со овој закон и прописи со кои се уредува безбедноста на железничкиот сообраќај и

12) да провери дали правилно и редовно се спроведува утврдениот и објавениот возен ред во железничкиот сообраќај.

(2) Ако железничката пруга не е во таква состојба што на неа може да се врши безбеден сообраќај, инспекторот ќе нареди веднаш да се преземат мерки за обезбедување на сообраќајот, а по потреба ќе го забрани привремено и сообраќајот на железничката пруга, односно на загрозената делница од железничката пруга.

Член 65

Правните и физичките лица кои на железничката пруга или во непосредна близина на железничката пруга изведуваат или вршат работи, се должни на инспекторот да му овозможат вршење на инспекција, да му дадат потребни објаснувања и да му ја стават на увид потребната техничка документација.

Член 66

(1) Инспекторот работите на инспекцијата ги врши самостојно и донесува решение во рамките на овластувањата определени со овој закон.

(2) Против решението на инспекторот може во рок од осум дена од денот на приемот на решението да се поднесе жалба до министерот за транспорт и врски.

(3) Жалбата од став (2) на овој член не го одлага извршувањето на решението, ако тоа го бара итноста на мерките одредени во решението.

Член 67

- (1) Инспекторот има службена легитимација.
- (2) Начинот на издавањето и одземањето на службената легитимација, формата, содржината, образецот и амблемот на службената легитимација, го пропишува министерот за транспорт и врски.
- (3) При вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот е должен да ја покаже службената документација.

Член 68

Управителот на инфраструктура и превозниците се должни на Инспекторатот, на негово барање, да му доставуваат извештај за состојбата на железничките пруги и железничките возила.

VIII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 69

- (1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:
- 1) Врши јавен превоз на патници и стока без дозвола за превоз (член 6);
- 2) Врши јавен превоз на патници и стока без решение за безбедност (член 12);
- 3) Врши превоз за сопствени потреби без решение за безбедност (член 13);
- 4) Проектира, гради, реконструира, ремонттира и опремува железничка инфраструктура што не одговара на потребите на безбедноста на сообраќајот и заштитата на животната средина и природата (член 18 став 3);
- 5) Во пружниот и заштитниот појас врши поставување на водоводни, канализациони, електрични, телефонски и телеграфски водови, без согласност за извршување на тие работи (член 33 став 1) и
- 6) Врши трговија со инфраструктурни капацитети (член 43 став 7).
- (2) За прекршокот од став (1) на овој член, глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.
- (3) За прекршокот од став (1) точки 4, 5 и 6 на овој член глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на физичкото лице.

Член 70

- (1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:
- 1) во рокот утврден од страна на Министерството за транспорт и врски кој не може да биде подолг од шест месеца не се отстранат недостатоците (член 8 став 1);
- 2) во утврдениот рок не ги пријави статусните промени, промена на фактите и околностите од значење за извршување на дејноста (член 10, став 1);
- 3) предаде во сообраќај железничка пруга и постројка, објект и уред на пругата без решение за употреба (член 22 став 3);
- 4) меѓусебно вкрстување на железнички пруги и вкрстување на железничка пруга со друга пруга (индустриска железница, индустриски колосек, трамвајска пруга и слично), изврши спротивно на член 23 од овој закон;
- 5) изведува работи на ремонт на железничка пруга без техничка документација и согласност на техничка документација (член 26 ставови 1 и 2);
- 6) не ја организира и трајно не ја врши контролата на состојбата и одржувањето на железничките пруги, постројките, објектите, уредите и опремата на тие постројки (член 27 став 1);
- 7) не врши работи на заштита на железничката пруга, објектите, уредите, постројките и опремата, (член 32 ставови 1 и 2);

8) не презема потребни мерки за техничка и физичка заштита на железничката пруга и на објектите на пругата (член 36 став 1);

9) не се придржува кон утврдениот возен ред (член 46 став 3) и

10) пренесува доделен инфраструктурен капацитет на друг превозник (член 43 став 6).

(2) За прекршокот од став (1) на овој член, глоба во износ од 800 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.

Член 71

(1) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:

1) при изградба или реконструкцијата на железничката пруга, инвеститорот не ги измести, односно прилагоди инсталациите кон настанатите промени (член 20 ставови 1 и 2);

2) не води евиденција и други технички податоци од значење за безбедноста на железничкиот сообраќај (член 21 став 5);

3) при вкрстување на железничка пруга и пат во исто ниво не ги одржува патните премини (член 28 став 1);

4) изведува работи или други активности на железничката пруга и пружниот појас без согласност (член 34);

5) во заштитниот појас на железничката пруга гради згради и објекти или поставува постројки и уреди без одобрение (член 35);

6) управителот на инфраструктурата не ги отстрани привремените заштитни направи, материјалот и другите средства и не плати надомест за користење на земјиште (член 36 став 3);

7) гради објекти и постројки на пружниот појас без согласност на управителот на железничката инфраструктура (член 39 став 2);

8) не води евиденција (член 39 став 3);

9) не донесе акт за условите за градба, реконструкција, одржување и заштита на индустриски колосек, железнички возни средства како и акт за организирање и регулирање на железничкиот сообраќај (член 40 став 5) и

10) врши превоз без склучен договор за пристап на железничката инфраструктура (член 41 став 3).

(2) За прекршок од став (1) на овој член, глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 72

До денот на влегувањето во сила на националната програма од членот 48 на овој закон, финансирањето на железничката инфраструктура се врши согласно со годишниот план од член 127 на Законот за Македонските железници („Службен весник на Република Македонија” број 9/98).

Член 73

Владата на Република Македонија, Националната програма од членот 48 на овој закон, ќе ја донесе најдоцна до 30 јуни 2007 година.

Член 74

(1) Прописите и другите акти чие донесување е утврдено со овој закон, ќе се донесат најдоцна до 30 септември 2007 година.

(2) До денот на влегувањето во сила на прописите врз основа на овластувањата на овој закон ќе се применуваат постојните прописи.

Член 75

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за Македонските железници ("Службен весник на Република Македонија" број 9/98), освен одредбите од членовите 44 до 125 на истиот закон кои ќе важат до денот на влегувањето во сила, односно до денот на примената на законот кој ќе се однесува на безбедноста на железничкиот сообраќај и членот 127 од истиот закон кој ќе важи до денот на влегувањето во сила на националната програма од членот 48 на овој закон.

Член 76

(1) Владата на Република Македонија до Собрание-то на Република Македонија ќе достави закон за основање на регулаторно тело најдоцна до 01 јануари 2009 година.

(2) До донесување на закон за основање на регулаторно тело, работите од надлежност на регулаторното тело од член 47 на овој закон, ќе ги извршува Министерството за транспорт и врски.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 763.

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за индустриска сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/02, 42/03, 9/04 и 39/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.04.2007 година, донесе

УРЕДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОВЕРЛИВИТЕ ПРОНАЈДОЦИ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА ОДБРАНАТА И КОИ СЕ ОД ИНТЕРЕС ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА ДРЖАВАТА И ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРИЗНАВАЊЕТО НА ПАТЕНТ ЗА ТАКВИТЕ ПРОНАЈДОЦИ

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат доверливите пронајдоци што се однесуваат на одбраната и кои се од интерес за безбедноста на државата и начинот за признавањето на патент за таквите пронајдоци.

Член 2

За доверливи пронајдоци што се однесуваат на одбраната, се сметаат пронајдоците кои се однесуваат на:

- 1) сите видови на средства за вооружување, освен ловечкото и спортското оружје;
- 2) сите видови на воздухоплови, падобрани и падобранската десантна опрема наменета за потребите на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: АРМ);
- 3) сите видови на борбени пловни објекти и нивната специфична опрема наменета за потребите на АРМ;
- 4) средства за врски, криптозаштита, противелектронско обезбедување, радио и радиотехничко изведување и за безбедност наменети за потребите на АРМ;
- 5) сите видови на возила наменети за потребите на АРМ (борбени, неборбени и други специјални моторни возила), освен патничките возила;
- 6) висечки, монтажни и лансирни мостови, понтонски паркови наменети за потребите на АРМ;
- 7) муниција и нејзини елементи за сите видови средства за вооружување, освен за ловечкото и спортското оружје;
- 8) сите видови ракети и уреди за лансирање и наведување, освен за одбрана од градобижност и за огномет;
- 9) сите видови минско-експлозивни и распрскувачки средства;
- 10) барут, експлозивни и запални, димни и осветлувачки средства, освен ловечкиот барут и стопански експлозив;

11) опрема и средства за минирање и деминирање, маскирање и камуфлажа наменета за потребите на АРМ;

12) уреди и инструменти за воздушно набљудување, за идентификација и легитимирање, за ориентација и навигација за управување и водење на радар, инфрацрвени уреди, ласерски и нишански направи конструирани и произведени за потребите на АРМ;

13) средства за противнуклеарна, противхемиска и противбиолошка заштита, средства за детекција, дозиметрија и идентификација, освен уредите и средствата за заштита од контаминација и постапките за добивање на тие средства;

14) специјален алат, прибор, опрема и амбалажа за транспорт и чување на средствата од точка 1 до 13 на овој член;

15) сите видови друга опрема произведена според стандардот на одбраната;

16) други пронајдоци што според своите технички особини и намени се однесуваат на одбраната на државата.

Член 3

За доверливи пронајдоци кои се од интерес за безбедноста на државата, се сметаат пронајдоците кои се однесуваат на:

1) уреди, средства, склопови и подсклопови, како и постапките за нивна изработка, наменети за:

- собирање на податоци и известување и преземање на потребни мерки за откривање, спречување и документирање на активности насочени кон загрозување на уставниот поредок на Република Македонија;

- заштита на тајноста на податоците и известувањата од интерес за безбедноста на државата при нивниот пренос и размена во системот за комуникации и информирање;

- воспоставување и одржување на оперативни и функционални системи за врска на органите и службите за безбедност;

- контрола и анализа на активности во радио-фреквентниот спектар (опсег),

- електронско обезбедување и противелектронски дејства;

- превентивно-техничко обезбедување на објектите од посебен интерес за државата и на лицата кои врз основа на одлуките на надлежните државни органи се заштитуваат со посебни мерки за безбедност;

2) средства и постапки наменети за откривање, идентификација, неутрализација и уништување на експлозивни направи, како и за детекција, дозиметрија, идентификација и заштита од опасни материи и извори на зрачења;

3) специјално вооружување и други специјални средства, како и постапка за нивна изработка, односно добивање кои органите и службите за безбедност ги користат во вршењето на задачите;

4) уреди и средства за примена на хемиски и други методи (анализа на технички материи, наркотици и др.);

5) други пронајдоци што според своите технички особини и намена можат да бидат од интерес за безбедноста на државата.

ІІ. НАЧИН НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПАТЕНТ ЗА ДОВЕРЛИВ ПРОНАЈДОК

Член 4

Пријава за признавање на патент за пронајдок што се однесува на одбраната се поднесува до Министерството за одбрана, а за пронајдок кој е од интерес за безбедноста на државата до Министерството за внатрешни работи.

Член 5

По приемот на пријавата за признавање на патент, се испитува дали пронајдокот за кој се бара признавање на патент е пронајдок што се однесува на одбраната, односно е од интерес за безбедноста на државата.

Член 6

Во постапката за испитување на пријавата за признавање на патент може да се побара стручно мислење за исполнување на општите услови за признавање на патент на пријавениот доверлив пронајдок од Државниот завод за индустриска сопственост или од друг државен орган.

Член 7

За резултатот од испитувањето на пријавата за признавање на патентот, се известува подносителот на пријавата.

Член 8

За пронајдок за кој во постапката за признавање на патент, ќе се утврди дека претставува пронајдок што се однесува на одбраната и кој е од интерес за безбедноста на државата се издава решение за признавање на патентот за доверлив пронајдок.

Решението за признавање на патентот за доверлив пронајдок може да се издаде за целосно или делумно признавање на патентот за доверлив пронајдок.

Решението за признавање на патентот за доверлив пронајдок се доставува до Државниот завод за индустриска сопственост и до подносителот на пријавата.

Член 9

Ако по една пријава има повеќе носители на патент на секој од нив му се издава посебна исправа за патент во која се назначени сите носители на патентот.

Член 10

Во текот на постапката за признавање на патентот за доверлив, сите документи, материјали и други акти во врска со пронајдокот се означуваат со соодветен степен на класификација, согласно прописите од областа на класифицираните информации.

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА**Член 11**

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2251/1
24 април 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

764.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04) и член 10 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04 и 96/04), а во врска со член 44 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04 и 96/04) и член 22, став 1, точка 11 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.05.2007 година, донесе

УРЕДБА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ПЛАТИ, ДОДАТОЦИ ОД ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ ЗА 2008 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за распределба на наменски дотации за плати, додатоци од плати и надоместоци за вработените во територијалните противпожарни единици (во натамошниот текст: ТППЕ) за 2008 година, по општини.

Член 2

Средствата за плати, додатоци од плати и надоместоци за вработените во ТППЕ се утврдуваат во Буџетот на Република Македонија за 2008 година, во Раздел 06001 – Министерство за внатрешни работи, Програма А – Децентрализација, Потпрограма А2 – Пренесување на надлежности на единиците на локалната самоуправа.

Член 3

Средствата од членот 2 на оваа уредба се распределуваат по општини, согласно следните критериуми:

- број на вработени во ТППЕ согласно бројот на склучени спогодби за преземање во надлежност на Градот Скопје и општините и
- износ на основни плати, додатоци од плати и надоместоци по вработен во ТППЕ согласно закон.

Член 4

Распределбата на средствата од членот 2 на оваа уредба по општини, ќе ја врши Министерството за внатрешни работи.

Член 5

Остатокот од средствата по исплатени плати, додатоци од плати и надоместоци за вработените во ТППЕ на месечно ниво, се пренесува во наредниот месец.

Член 6

Остатокот од средствата по исплатени плати, додатоци од плати и надоместоци за вработените во ТППЕ на 31.12.2008 година, Министерството за финансии го враќа во Буџетот на Република Македонија.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а се применува од 1 јануари 2008 година.

Бр. 19-2647/1
8 мај 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

765.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 8, став 1, точка 4 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.05.2007 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУПОТ
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО-
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ И
ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА**

Член 1

Со оваа одлука се определува периодот на закупот на градежното земјиште во технолошко-индустриско развојната зона Скопје и за висината на закупнината, за закуподавецот Џонсон Контролс Македонија ДООЕЛ.

Член 2

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кое се дава во долготраен закуп за временски период определен во член 3 од оваа одлука претставува:

КП 602/6.....со површина од 52393м2
КП 602/8.....со површина од 463м2
КП 602/9.....со површина од 1125м2
КП 592/2.....со површина од 21м2
со вкупна.....со површина од 54002м2

опишано во Имотен Лист бр. 1 за КО Бунарцик и нумеричките податоци 1114/1061 од 22.02.2007 година, потврден од ДЗГР Сектор за премер и катастар Скопје и претставува Градежна парцела, според извод од Урбанистичкиот план бр. 13, локалитет/населено место Илинден, Општина Илинден, издаден од Република Македонија, Општина Илинден под бр. 10-380/2 од 12.02.2007 година, врз основа на Урбанистичкиот проект со бр. Ф 1006 од 12.02.2007 година, одобрен по ревизијата од Комисијата при Министерството за транспорт и врски под бр. 02-21744 извршена на 13.12.2006 година.

Член 3

Периодот за кој земјиштето од член 1 од оваа одлука, се дава во долготраен закуп, изнесува 50 (педесет) години, сметано од денот на склучување на договорот за долготраен закуп, со можност за продолжување за уште 25 (дваесетипет) години.

Член 4

Висината на закупнината за градежното земјиште опишано во член 1, изнесува:

Во првите 25 години изнесува 1 ЕВРО, за 1 (една) година, како фиксен износ, во денарска противвредност пресметана според средниот курс од Народна банка на Република Македонија на денот на плаќањето, за земјиштето опишано во член 2 од оваа одлука, а со вкупна површина од 54002м².

Дваесет и шестата (26) година од закупот, сметано од денот на склучувањето на договорот за закуп, закупнината за предметното земјиште ќе изнесува 6.000 ЕВРА (шестилјади), за 1 (една) година, во денарска противвредност, пресметана според средниот курс од Народната банка на Република Македонија, на денот на плаќањето.

По истекот на рокот од 26 (дваесетипет) години, сметано од денот на склучувањето на договорот за долготраен закуп, закупнината ќе се одредува еднаш годишно, со можност за зголемување, засметувајќи ја официјалната инфлациона стапка во Република Македонија, но не повеќе од 15% на годишно ниво, која ќе изнесува максимална стапка на промена.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2729/1
6 мај 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

766.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 31 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.05.2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се дава на долготраен закуп градежно земјиште сопственост на Република Македонија во вкупна површина од 880м² на Општина Карпош и тоа:

КП бр. 3470/2 во површина од 880м² евидентирано во Имотен лист 4917, КО Карпош издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар, Подрачна единица – Скопје од 18.04.2007 година.

Член 2

Правото на долготраен закуп на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука, се дава по пат на непосредна спогодба, без надоместок за реализација на проектот за изградба на „Кука на општините“ – Скопје.

Член 3

Правото на долготраен закуп ќе се стекне со склучување на договор, кој претставува основ за запишување на правото на долготраен закуп во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2054/1
6 мај 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

767.

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.04.2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

Член 1

Република Македонија отвора Дипломатско-конзуларно претставништво во Чешката Република, во ранг на Амбасада со седиште во Прага.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2326/1
24 април 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

768.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 37/2006), а во врска со точка 4 од Националната стратегија за мало и лесно оружје (МЛО) и Акционен план, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 мај 2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА МАЛО И ЛЕСНО ОРУЖЈЕ

Член 1

За планирање, следење и анализирање на состојбата со контролата на малото и лесно оружје и координирање на активностите на надлежните институции во Република Македонија, кои работат на решавањето на

проблемите во врска со превенцијата, искоренување на пролиферација на нелегалното оружје и контрола на легалното оружје, а со цел создавање на поефикасна контрола врз малото и лесно оружје, се образува Национална комисија за мало и лесно оружје (во натамошниот текст: Национална комисија).

Член 2

Националната комисија се состои од претседател, национално контакт лице, членови и секретар, именувани од Владата на Република Македонија.

Претседателот, националното контакт лице, членовите и секретарот од став 1 на овој член, се именуваат по предлог од: Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за правда, Министерството за надворешни работи, Министерството за економија, Министерството за локална самоуправа, Министерството за образование и наука, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството за финансии - Царинската управа.

Покрај лицата од став 1 на овој член, во работата на Националната комисија учествува и претставник од Програмата за развој при Организацијата на Обединетите нации.

Член 3

Лицата од член 2 на оваа одлука се именуваат за време од четири години и можат да бидат повторно именувани.

Член 4

Во извршување на работите од член 1 на оваа одлука, Националната комисија соработува со меѓународни организации и здруженија на граѓани кои се вклучени во решавањето на проблемите со контролата на малото и лесно оружје.

Член 5

Националната комисија ќе доставува до Владата на Република Македонија извештај за својата работа најмалку еднаш годишно.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2390/2
8 мај 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

769.

Врз основа на член 15 од Законот за рибарство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.05.2007 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА РИБНИОТ ФОНД ОД РИБОЛОВНО ПОДРАЧЈЕ

1. Се поништува Конкурсот за давање на користење-концесија на рибниот фонд од риболовното подрачје Охридско Езеро бр. 19-2/1 од 16 февруари 2006 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2526/1
8 мај 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

770.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.05.2007 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ, ВИСИНАТА, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите, критериумите, висината, начинот и постапката за утврдување и остварување на правото на социјална парична помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/98, 21/98, 28/01, 23/02, 91/02, 59/03, 41/05 и 109/05).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2578/1
8 мај 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

771.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), а во врска со член 4 од Законот за трансформација на Јавното претпријатие „Македонски Железници“ Ц.О. Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.05.2007 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВЕРИФИКУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ПОДЕЛБА НА КАПИТАЛ, СРЕДСТВА, ПРАВА, ОБВРСКИ И ВРАБОТЕНИ НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ - Ц.О. СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се верификува Планот за поделба на капитал, средства, права, обврски и вработени на ЈП „Македонски Железници“ - Ц.О. Скопје, изработен од Министерството за транспорт и врски.

Член 2

Планот за поделба на капитал, средства, права, обврски и вработени на ЈП „Македонски Железници“ - Ц.О. Скопје е даден во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2597/1
8 мај 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ПЛАН ЗА ПОДЕЛБА НА КАПИТАЛОТ, СРЕДСТВАТА, ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“-Ц.О.-СКОПЈЕ

Принципи на поделба вградени во Планот за поделба на капиталот, средствата, правата, обврските и вработените на ЈП „Македонски железници“:

• Поделбата на ЈП „Македонски железници“ Ц.О.– Скопје е врз основа на Законот за трансформација на ЈП „Македонски железници“ и Законот за железниците. Исто така, применети се Законот за јавни претпријатија и Законот за трговски друштва;

• Основен принцип за поделба на капиталот е член 14 од Законот за железниците каде што е точно наведено што и припаѓа на Инфраструктурата;

• Побарувањата и обврските се поделени врз принцип на функционална припадност, односно во кој дел се настанати;

• Вработените, исто така, се поделени врз принципот на припадност од функцијата што ја извршуваат.

1. Припадност на основните капацитети и останати билансни позиции

1.1. Во инфраструктурата припаѓаат:

Согласно со Законот за железници (член 14), инфраструктурата ги опфаќа следните основни капацитети:

- Железничките пруги со горен и долен строј;
- Железничките станици,
- Објектите, постројките и уредите на пругите;
- Системите за електрификација;
- Сигнално-сигурносните системи;
- Телекомуникациските и информатичките системи во железничкиот сообраќај;

• Зградите, депоата и други градежни објекти на железничките станици кои се во функција на организирање, регулирање на железничкиот сообраќај и одржување на инфраструктурата;

• Земјиштето кое функционално припаѓа на и под пругата и објектите на железничкиот пружен појас;

• Воздушниот простор над пругата во висина од 12 м, односно 14 м над горниот раб на шината кај далновод со напон над 220 KW;

• Просториите во железничките станици, кои се во функција на организирање и извршување на транспортот ќе бидат сопственост на Инфраструктурата, (магацини, конаци, билетарници и друго), а ќе бидат отстапени на користење на Транспортот со договор за закуп без надоместок до приватизацијата на А.Д. „Транспорт“, во смисла на член 6 од Законот за трансформација на ЈП „Македонски железници“ Ц.О.

1.2. Во транспортот припаѓаат:

• Влечните капацитети (сите видови локомотиви, ЕМВ и ДМВ);

• Влечените капацитети (товарни вагони, патнички вагони, спални, кушети и бифе-вагони);

• Сите работилници и депоа што се наоѓаат во Скопје, Битола, Железара Југ и Гевгелија заедно со колосеците од граничник до депоата;

• Сите згради и работилници во Подружницата за влеча на возови, освен РЕ Механизирано;

• Управната зграда на Дирекцијата на ЈПМЖ како капитал и припаѓа на Инфраструктурата. Канцелариската опрема се дели соодветно на бројот на вработените, кои припаѓаат на Инфраструктурата и Транспортот.

1.3. Останати билансни позиции

1.3.1. Трајните влогови и удели што постојното ЈПМЖ ги има во други претпријатија преминуваат како државен капитал на Инфраструктурата, (согласно со член 11 од Законот за Трансформација на ЈП „Македонски железници“ Ц.О.–Скопје), а утврдувањето и располагањето со капиталот ќе се врши врз основа на Законот за приватизација на државниот капитал („Службен весник на Република Македонија“ број 74/05).

1.3.2. Обврските на ЈПМЖ по основ на кредити спрема странски доверители и обврски кон странски железници по основ на железнички сообраќај во обата периода 1991-1995 година и 1996-2006 година ќе се регулираат согласно со член 8 од Законот за трансформација на ЈПМЖ.

Вкупна задолженост на ЈПМЖ и обата субјекта Инфраструктура и Транспорт по сите основи:

Табела 1

Р. б.	Опис	ЈП МЖ (евра)	Инфраструктура (евра)	Транспорт (евра)
1.	Обврски по основ на кредити	103.436.485,84	43.800.745,70	59.635.740,14
2.	Обврски спрема странски железници	49.063.832,32	/	49.063.832,32
3.	Неплатени придонеси и даноци од плати	5.930.650,00	3.305.118,00	2.625.532,00
4.	Обврски спрема доверител за изградба на пругата Куманово-Деве Баир- граница со Р. Бугарија	8.093.254,15	8.093.254,15	/
	Вкупна задолженост	166.524.222,41	55.199.117,85	111.325.104,46

Од вкупната задолженост на ЈПМЖ:

- Владата на РМ во име на ЈПМЖ има измилено по основ на кредити спрема странски доверители износ од 68.360.889,99 евра, а со соодветна денарска противвредност го има задолжено ЈПМЖ;

- За долгот од претходната ставка, Владата на РМ (Министерството за финансии) има пресметана затезна камата во износ од 24.313.798,91 евра;

- Владата на РМ има измилено спрема странски железници по основ на железнички сообраќај, согласно со издадена гаранција кон УИЦ;

--за I период износот од 10.037.670,00 евра;

- Вкупниот долг на ЈПМЖ спрема Владата на РМ за веќе измирени побарувања спрема странски доверители, на 31.12.2006 година изнесува 102.712.358,90 Евра.

Анализа на задолженоста на ЈПМЖ

а) Кредитната задолженост на ЈПМЖ со 31.12.2006 година изнесува:

Денари	Курс ЕУР	ЕВРА
6.327.633.928,50	31.12.2006 61,1741	103.436.485,84;

б) Од тоа, Владата на Р. Македонија има измилено спрема странски доверители и го има задолжено Јавното претпријатие износот:

Денари	Курс ЕУР	ЕВРА
4.181.915.920,00	31.12.2006 61,1741	68.360.889,99.

Пресметаната затезна камата од Владата на Р. Македонија спрема ЈПМЖ за измирените долгови спрема странски доверители изнесува:

Денари	Курс ЕУР	ЕВРА
1.487.374.766,00	31.12.2006 61,1741	24.313.798,91.

Вкупниот долг на ЈПМЖ спрема Владата на Р. Македонија по основ на платени кредити спрема странски доверители и пресметана затезна камата изнесува:

Денари	Курс ЕУР	ЕВРА
5.669.290.686,00	31.12.2006 61,1741	92.674.688,90;

в) Недоспеаните обврски на ЈПМЖ спрема странски кредитори од 1.1.2007 година до крај на отплатата изнесуваат:

Денари	Курс ЕУР	ЕВРА
658.343.242,50	31.12.2006 61,1741	10.761.796,95

Задолженоста на инфраструктурата по кредити е следна:

Табела 2
Курс 31.12.2006 година

Ред. бр.	Опис	Денари	ЕВРА
1.	Долг спрема Владата на РМ (Министерство за финансии)	2.559.898.795,50	41.846.121,08
1а.	Платени обврски по кредити спрема странски кредитори од Владата на РМ со кои е задолжено ЈП МЖ „Инфраструктура“	1.815.720.232,00	29.681.192,41
1б.	Затезна камата пресметана од Владата на РМ (Министерство за финансии)	744.178.563,50	12.164.928,67
2.	Недоспеани обврски спрема странски кредитори на Инфраструктура од 1.1.2007 година до крај на отплата	119.572.402,00	1.954.624,62
	Задолженост по основ на кредити на Инфраструктурата (1+2)	2.679.471.203,50	43.800.745,70

Задолженоста на транспортот по кредити е следна:

Табела 3
Курс 31.12.2006 година

Ред. бр.	Опис	Денари	ЕВРА
1.	Долг спрема Владата на РМ	3.109.391.890,50	50.828.567,82
1а.	Платени обврски по кредити спрема странски кредитори од Владата на РМ со кои е задолжено ЈП МЖ „Транспорт“	2.366.195.688,00	38.679.697,59
1б.	Затезна камата пресметана од Владата на РМ (Министерство за финансии)	743.196.202,50	12.148.870,23
2.	Недоспеани обврски спрема странски кредитори на Транспортот од 1.1.2007 година до крај на отплата	538.770.840,50	8.808.172,32
	Задолженост по основ на кредити на Транспортот (1+2)	3.648.162.731,00	59.635.740,14

ЈП „Македонски Железници“ Ц.О.Скопје за подобро да ја изврши својата трансформација доби од Светската банка кредит наречен „Проект за реформи во железниците“ во износ од 15.000.000,00 евра.

Целта на Проектот е да се подобри финансиската одржливост, продуктивноста, ефикасноста на железничките операции. Проектот се состои од:

А. Подобрување на капацитетот и ефикасноста на Инфраструктурата во износ од 6.000.000 евра;

Б. Преструктурирање и операции за да се подобри капацитетот на ефикасноста на Транспортот во износ од 9.000.000 евра.

Во Проектот во обата дела се вклучени и компоненти за реструктурирање на Инфраструктурата, техничка помош, финансирање на ревизијата на Проектот, како и претструктурирање и идна приватизација на Транспортот. Кредитот е оперативен, односно рокот за користење е до 31.12.2009 година.

1.3.3. Во Транспортот припаѓаат долговите спрема странските железници по основ железнички сообраќај за обата периода.

И. Период 1991-1995 година

За овој период е карактеристично што сите пресметки се водени од страна на поранешната Заедница на југословенски железници во име и за сметка на железниците од поранешна СФРЈ.

Склучен е Договор со УИЦ на 15.7.2004 година со кој се одобрува дисконт од 51% за 17 железнички управи.

Утврден е долг од 49% во износ од 12.208.341,00 евра кој се исплаќа на 5 години со каматна стапка од 3,567% годишно и изнесува 13.383.575,00 евра.

Заклучно со 31.12.2006 година Владата на Р. Македонија спрема странските железнички управи има исплатено износ од 10.037.670,00 евра и за овој износ во денари е задолжено ЈП МЖ-Скопје. Остатокот по овој Договор е 3.345.905,00 евра.

Три железнички управи не го потпишаа овој договор, и тоа:

Унгарски железници износ 14.365.474,00 евра;
Хрватски железници износ 4.520.454,00 евра;
Бугарски железници износ 3.619.647,00 евра.

Во почетокот на 2007 година со трите железнички управи остварени се контакти и побарано е решавање на стариот долг по исти услови како во Договорот со УИЦ од 15.7.2004 година.

II. Период 1996-2004 година и 2005-2006 година

Од 1996 година ЈП „Македонски железници“ Ц.О.-Скопје настапува самостојно во односите со странските железници по основ на железнички сообраќај. Има склучено билатерални договори речиси со сите железнички управи и врз база овие договори се врши месечна пресметка и порамнување.

	1996-2004	2005-2006	во Евра Вкупно
	10.339.318,94	2.835.363,38	13.174.682,32

1.3.4. Неплатени придонеси и даноци од плати на ЈПМЖ

Табела 4

Р. б.	Опис	Период 1997-1998 г.	Период мај, јуни, јули 2002 г.	Вкупно денари	ЕВРА
1.	Персонален данок	186.801.075	15.738.988	202.540.063	3.310.879
2.	ПИО	97.694.106	36.306.638	134.000.744	2.190.482
3.	Бенефициран стаж	10.167.309	2.656.184	12.823.493	209.623
4.	Вработување	10.361.652	3.076.244	13.437.896	219.666
	Вкупно	305.024.142	57.778.054	362.802.196	5.930.650

Поделба на неплатените придонеси и даноци од плата:

1. Инфраструктура неплатени придонеси и даноци од плата

Табела 5

Р. б.	Опис	Период 1997-1998 г.	Период мај, јуни, јули 2002 г.	Вкупно денари	ЕВРА
1.	Персонален данок	104.010.838	8.763.468	112.774.306	1.843.497
2.	ПИО	54.611.005	20.295.40	74.906.415	1.224.479
3.	Бенефициран стаж	5.547.283	1.449.212	6.996.495	114.370
4.	Вработување	5.791.126	1.719.312	7.510.438	122.772
	Вкупно	169.960.252	32.227.402	202.187.654	3.305.118

2. Транспорт-неплатени придонеси и даноци од плата

Табела 6

Р. б.	Опис	Период 1997-1998 г.	Период мај, јуни, јули 2002 г.	Вкупно денари	ЕВРА
1.	Персонален данок	82.790.237	6.975.520	89.765.757	1.467.382
2.	ПИО	43.083.101	16.011.228	59.094.329	966.002
3.	Бенефициран стаж	4.620.026	1.206.972	5.826.998	95.253
4.	Вработување	4.570.526	1.356.932	5.927.458	96.895
	Вкупно	135.063.890	25.550.652	160.614.542	2.625.532

Поделба на старите неплатени придонеси и даноци од плати на обата субјекта што ќе произлезат од Јавно-претпријатие е извршена врз основа на припадност на вработените на 31.12.2006 година. За Дирекцијата на ЈПМЖ, како неподелена со 31.12.2006 година, придонесите се поделени 50:50 на Транспортот и Инфраструктурата. Евентуалните салда, по поделбата, обата субјекта ќе ги решат со меѓусебен договор.

1.3.5. Останато

• Обврските спрема доверителите кои произлегуваат од изградбата на пругата Куманово-Деве Баир-грааница со Република Бугарија и припаѓаат на Инфраструктурата;

• Обврските за членарина во УИЦ ес поделени 50:50 на Инфраструктурата и Транспортот;

• Сите останати билансни позиции ќе бидат поделени во согласност со идентификацијата на соодветна припадност.

2. Организациона припадност врз основа на пресметковно одвојување

2.1. Инфраструктура

Врз основа на член 15, став 3 од Законот за железниците, Инфраструктурата ги врши следните дејности:

• Го организира и регулира железничкиот сообраќај;

• Обезбедува пристап и користење на железничката инфраструктура на сите железнички превозници, кои ги исполнуваат условите пропишани со Законот за железници;

• Го организира јавниот превоз и превозот за сопствени потреби;

• Планира изградба, реконструкција, ремонт, одржување и заштита на железничката инфраструктура;

• Врши модернизација, одржување и заштита на железничката инфраструктура, пружните возила и машини;

• Презема мерки за заштита од бучава и заштита на животната средина;

• Врши и други активности што се во функција на дејноста.

За извршување на дејноста, во Инфраструктурата ќе припаднат следните организациски делови:

Број на вработени 31.12.2006 година

1. Менаџмент	3
2. Подружница за сообраќај-регулирање на сообр.	503
3. Влеча на возови	83
4. Подружница ЗОП	515
5. Подружница ЕТП	222
6. Сектор за изградба на нови пруги	18
7. Сектор за општествен стандард	21
8. Сектор за информатика	39
9. Одделение за инвестиции	15
10. Отсек за возен ред	3
11. Отсек за оперативни работи	29
12. Дел од Одделение за финансии	11
13. Дел од Одделение за книговодство	11
14. Дел од Одделение за план, развој, статистика	6
15. Дел од Одделение за набавки	6
16. Дел од Одд. за правни, кадровски и општи работи	23
17. Дел од Одделение за внатрешна контрола	3
18. Дел од Одделение за одбрана	3
19. Дел од Одделение за меѓународни односи	2

Вкупно вработени во Инфраструктурата 1516

2.2. Транспорт

Врз основа на член 4 од Законот за железници, дејност на транспортот е:

• Јавен превоз на патници и стока во меѓународен и внатрешен сообраќај;

• Превоз за сопствени потреби.

Дејност на транспортот е и:

• Тековно инвестициско одржување на влечни и влечени средства.

За извршување на дејноста во Транспортот ќе припаднат следните организациски делови:

Број на вработени 31.12.2006 година

1. Менаџмент	3
2. Дел од Подружница за сообраќај за извршување на транспорт	443
3. Подружница за влеча на возови	789
4. Одд. за комерција и маркетинг	8
5. Одделение за ЖИТ	2
6. Отсек за возни средства и одржување	9
7. Одделение за контрола на приходи	27
8. Дел од Одделение за финансии	15
9. Дел од Одделение за книговодство	11
10. Дел од Одделение за план, развој и стат.	10
11. Дел од Одделение за набавки	5
12. Дел од Одд. за прав., кад. и општи работи	22
13. Дел од Одделение за внатреш. контрола;	2
14. Дел од Одделение за одбрана	3
15. Дел од Секторот за меѓународни односи	2
16. Отсек за работа со товарни и патнички вагони, РИВ и РИЦ	1
17. Отсек за НИП дејност и Печатница	11
18. Отсек за контрола на влечни и влечени средства	10

Вкупно вработени во Транспорт 1373

Заклучно со 30.04.2007 година, бројот на вработени во ЈП „Македонски Железници“ Ц.О. Скопје изнесува 2923 вработени од кои во ЈП за железничка инфраструктура Македонски Железници – Скопје припаѓаат 1510 вработени, а во АД за транспорт Македонски Железници АД – Скопје параќаат 1413 вработени.

3. Сметководствено работење

По изготвувањето на Завршната сметка за 2006 година, се изврши поделба на капиталот, средствата и обврските, односно да се изготви делбен биланс за обата субјекта. Поделбата на билансните позиции е во согласност со овој План за поделба на капиталот, средствата, правата и обврските и вработените на ЈПМЖ.

* Од постојната организациска поставеност, а во согласност со претстојната трансформација, припадноста на капиталот, средствата и обврските е извршена на:

3.1.1. Инфраструктура

Во Инфраструктурата ќе припадне имотот на следните организациски единици:

Организациски дел

- Подружница за одржување на пруги;
- Подружница за електротехнички постројки;
- Сектор за нови пруги;
- Сектор за општествен стандард;
- Подружница за сообраќај-регулирање на сообраќај;
- Сектор за информатика;
- Од Заедничко книговодство.

(Билансни позиции кои и припаѓаат на Инфраструктурата.)

3.1.2. Транспорт

Во транспортот ќе припадне имотот на следните организациски единици:

Организациски дел

- Подружница за влеча на возови;
 - Подружница за сообраќај-Трансп.;
 - Од Заедничко книговодство.
- (Билансни позиции кои се однесуваат на работење во Транспортот.)

3.2. Делбен биланс

3.2.1. Книговодствена состојба

3.2.1. Книговодствена состојба

	Инфраструктура (ден)	Транспорт (ден)
Активна	25.234.929.691,00	1.605.910.719,00
Пасива	18.905.372.453,00	7.935.467.960,00
Разлика	6.329.557.241,00	-6.329.557.241,00
	Инфраструктура (Евра)	Транспорт (Евра)
Активна	412.510.028,00	26.251.481,00
Пасива	309.042.102,00	129.719.407,00
Разлика	103.467.926,00	- 103.467.926,00

3.2.2. Проценета состојба

	Инфраструктура (ден)	Транспорт (ден)
Активна	41.024.446.723,00	4.268.888.345,00
Пасива	3.224.361.009,00	7.213.703.197,00
Проценет Капитал	37.800.085.714,00	- 2.944.814.853,00
	Инфраструктура (Евра)	Транспорт (Евра)
Активна	670.617.904,00	69.782.610,00
Пасива	52.707.944,00	117.920.872,00
Проценет Капитал	617.909.960,00	- 48.138.262,00

3.2.3. Проценет имот

	Инфраструктура (ден)	Транспорт (ден)
Проценет имот (средства)	41.024.446.723,00	4.268.888.345,00
	Инфраструктура (Евра)	Транспорт (Евра)
Проценет имот (средства)	670.617.904,00	69.782.610,00

3.3. Тековно работење

Почнувајќи од 01.01.2007 година, тековното работење се извршува поделено за обата субјекта согласно со Делбениот биланс и Планот за поделба на капиталот, средствата, правата, обврските и вработените.

3.3.1. Остварување на приход

Во Инфраструктурата, приходите ќе се остваруваат од следните извори:

- Надоместок за пристап за користење на инфраструктурата од товарен и патнички сообраќај;
- Средства од Буџетот на Република Македонија за изградба, реконструкција, ремонт, одржување и заштита на железничката инфраструктура;
- Наемнина за чување вагони на колосек;
- Наемнина за издавање на деловен простор;
- Услуги од Царински склад;
- Ревизија на проекти;
- Издавање на согласности;
- Станарини и станбени кредити;
- Услуги од Сектор за нови пруги;
- Услуги од Сектор за информатика;
- Услуги од Подружниците кои спаѓаат во Инфраструктурата.

Во Транспортот, приходите ќе се остваруваат од следните извори:

- Услуги од внатрешен и меѓународен товарен сообраќај;

- Услуги од внатрешен и меѓународен патнички сообраќај;
- Приходи од наемнина на товарни и патнички вагони;
- Приходи од издавање под закуп на транспортни капацитети;
- Приходи од услуги за одржување на транспортни капацитети;
- Приходи од Буџетот на РМ по основ на ПСО.

4. Поделба на Подружницата за сообраќај на Инфраструктура и Транспорт

Поделбата на Подружница за сообраќај на Инфраструктура и Транспорт се изврши согласно со Законот за трансформација на ЈП „Македонски железници“ и Законот за железниците.

Во Инфраструктурата, работни места кои се во функција на регулирање на сообраќајот се следните:

Инфраструктура

- Транспортно комерцијално работење (ТКП) служба-дел
- Сообраќајно-технолошка служба;
- Служба за економско работење;
- Служба за правни, кадровски и општи работи;
- шеф на Работна единица (РЕ);
- шеф на станица;
- помошник -шеф на станица;
- оперативен помошник -шеф на станица;
- училиштен инструктор;
- иследник;
- отправници на возови;
- надзорници на свртници;
- свртничари;
- чистачи на железнички постројки;
- таблар;
- економ;
- домаќин на објект;
- безбедносен работник;
- редар;
- чистач на простории;
- хаузмајстор;
- портир на одморалиште;
- курир на грбина;
- курир;
- секретар на Работна единица (РЕ);
- дактилограф;
- коресподент;
- чувар-пожарникар;
- архивар.

Во Транспорт ќе припаднат работни места кои се во функција на извршување на транспортот.

Транспорт

- Транспортно комерцијално работење (ТКП) служба-дел
- Служба за економско работење - дел
- Служба за правни, кадрови и општи работи-дел,
- помошник - шеф по ТКР;
- пописен возоводител (ВВ);
- кондуктер;
- распореден на возен персонал;
- станичен благајник;
- стоков благајник;
- благајник на билети;
- благајник на билети на доплатна благајна;
- благајник на билети на меѓународна благајна;
- дактилограф;
- царински потражен работник;
- магационер;
- колски евидентичар;
- магацински работник;
- работник на информации;

- возач на вилушкар и карети;
- маневрист;
- ракувач на маневра;
- возен манипулант;
- транзитер;
- одговорен за палети и товар;
- транзитен благајник;
- потражен работник;
- царински посредник;
- референт за контрола на превоз на интерконтејнери.
- технолошка служба.

772.

Врз основа на член 9 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), а во врска со член 3, став 1, точка 1 од Законот за трансформација на Јавното претпријатие „Македонски Железници“ Ц.О. Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.05.2007 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОН-
СКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ

Член 1

Се основа Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски Железници - Скопје.

Претпријатието од став (1) на овој член е правен следбеник на ЈП „Македонски железници“ Ц.О. – Скопје, запишано во Централниот регистар на Република Македонија под бр. 30120060000928.

Член 2

Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје ќе работи и ќе учествува во правниот промет под фирма: Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници-Скопје.

Скратен назив на претпријатието е: ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје.

Претпријатието ќе работи и учествува во меѓународниот промет под фирма: Public Enterprise for Railway Infrastructure Macedonian Railways – Скопје.

Скратен назив на Претпријатието во меѓународниот промет е: PE MR Infrastructure– Скопје.

Член 3

Седиштето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје е во Скопје на ул. „Железничка“ бр. 50-б.

Член 4

Како дејности од јавен интерес Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје врши управување, изградба, реконструкција, ремонт, одржување, заштита на железничка инфраструктура, организирање и регулирање на железничкиот сообраќај и раководење со системите за регулирање и безбедност.

Член 5

Во рамките на предметот на работењето, претпријатието ќе ги врши дејностите:

- 60.10 - железнички сообраќај;
- 63.21 - други придружни активности во копнениот сообраќај;
- 02.01 - одгледување, користење и заштита на шуми;
- 31.20 - производство на опрема за дистрибуција на електрична енергија и контролна опрема;
- 31.40 - производство на акумулатори, примарни келии и примарни батерии;
- 31.62 - производство на друга електрична опрема, неспомнатата на друго место;

- 45.21/2 - изградба на објекти на нискоградба;
- 45.25 - други градежни работи, вклучувајќи и специфични работи;
- 45.41 - малтерисување;
- 45.42 - вградување столарија;
- 45.43 - поставување подни и сидни облоги;
- 45.44 - бојадисување и застаклување;
- 45.45 - останати завршни работи;
- 50.20 - одржување и поправка на моторни возила;
- 51.57 - трговија на големо со отпадоци и остатоци;
- 51.70 - друга трговија на големо;
- 52.46 - трговија на мало со метална стока, градежен материјал, бои и стакло;
- 52.72 - поправки на радио и ТВ апарати, телефонски апарати и уреди;
- 52.74 - поправки, неспомнати на друго место;
- 55.10 - хотели;
- 55.21/1 - одморалишта;
- 55.21/2 - планинарски домови;
- 55.22 - кампови за шатори и приколки;
- 55.23 - друг вид сместување неспомнато на друго место;
- 63.12 - магацини и стоваришта;
- 70.11 - проширување и продажба на недвижен имот;
- 70.12 - купување и продажба на сопствен недвижен имот;
- 70.20 - издавање на сопствен недвижен имот;
- 72.10 - консултации во врска со хардвер;
- 72.20 - консултации и понуда на софтвер;
- 72.21 - издавање на софтвер;
- 72.30 - обработка на податоци;
- 72.40 - бази на податоци;
- 72.50 - одржување и поправка на канцелариски и сметачки машини;
- 72.60 - други компјутерски активности;
- 74.13 - истражување на пазарот и јавно мнение;
- 74.20/2 - проектирање;
- 74.20/5 - други технички активности;
- 74.40 - реклама и пропаганда;
- 74.84 - други деловни активности неспомнати на друго место.

Претежна дејност на Претпријатието е:

- 60.10 - железнички сообраќај,
- 63.21 - други придружни активности во копнениот сообраќај.

Во надворешно трговското работење, Претпријатието ќе ги извршува следниве дејности:

- посредување и застапување на промет и услуги.

Претпријатието може, без впишување во Трговскиот регистар да врши во помал обем и други дејности кои е вообичаено да се извршуваат заедно со впишаните дејности, а кои придонесуваат за подобро искористување на капацитетите на претпријатието.

Член 6

Претпријатието има својство на правно лице.

Претпријатието во правниот промет настапува самостојно и за преземените обврски одговара со свој имот.

Член 7

Согласно Планот за поделба на капиталот, средствата, правата, обврските и вработените на ЈП „Македонски Железници“ Ц.О.-Скопје верификуван од Владата на Република Македонија со Одлука број 19-2597/1 од 8 мај 2007 година, се одредени и определени капиталот, средствата, правата, обврските и вработените кои припаѓаат на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски Железници - Скопје.

Член 8

Организациони делови на Претпријатието се дирекција и подружници.

Подружниците немаат својство на правно лице и во правниот промет настапуваат во име и за сметка на претпријатието.

Член 9

Органи на управување во Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници-Скопје се:

- Управен одбор;
- Надзорен одбор за контрола на материјално финансиското работење и
- Директор.

Член 10

Со Претпријатието управува Управниот одбор, составен од 5 члена, кои ги избира и разрешува основачот.

Мандатот на членовите на Управниот одбор е четири (4) години.

Член 11

Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење се состои од 5 члена кои ги избира и разрешува основачот.

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор е четири (4) години.

Член 12

Со работата на претпријатието раководи директор. Управниот одбор го избира и разрешува директорот.

Директорот на претпријатието ќе определи кој од редот на вработените, во негово отсуство, ќе го заменува и ќе го води тековното работење на претпријатието.

Директорот се избира со мандат од 4 години.

Член 13

До конституирањето на Претпријатието и избор на нови органи, Управниот одбор, Одборот за материјално-финансиско работење и директорот на ЈП „Македонски железници“ – Ц.О. Скопје ќе ги вршат работите на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.

До конституирањето на Претпријатието ќе се применуваат одредбите од Статутот и општите акти на ЈП „Македонски железници“ Ц.О. – Скопје, кои не се во спротивност со оваа одлука.

Член 14

Со Статутот на претпријатието, кој ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука, поблиску ќе се уредат: фирмата и седиштето; дејноста; износот на средствата за основање и начинот на нивно обезбедување; организација на Претпријатието; настапување во правниот промет; организација и безбедност на железничкиот сообраќај; управување и раководење со Претпријатието; работници со посебни овластувања и одговорности; одбрана; заштита и унапредување на животната средина; јавност во работата и информирање на работниците; соработка со Синдикатот/те; деловна тајна; општи акти на претпријатието и други прашања од значење на претпријатието.

Член 15

Основната главнина на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје изнесува 617.909.960 евра, односно 37.800.085.714,00 денари, согласно проценката направена од независен проценител.

Член 16

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-2597/2
8 мај 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

773.

Врз основа на член 4-а став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), а во врска со член 3, став 1, точка 2 од Законот за трансформација на Јавното претпријатие „Македонски Железници“ - Ц.О. Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/05), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.05.2007 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ЗА ТРАНСПОРТ МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ

Член 1

Се основа Акционерско друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД – Скопје, симултано.

Претпријатието од став (1) на овој член е правен следбеник на ЈП „Македонски железници“ Ц.О. – Скопје, запишано во Централниот регистар на Република Македонија под бр. 30120060000928.

Член 2

Друштвото Македонски Железници Транспорт А.Д. – Скопје ќе работи и ќе учествува во правниот промет под фирма: Македонски железници Транспорт АД Скопје.

Скратен назив на фирмата е: МЖ Транспорт АД - Скопје.

Друштвото ќе работи и ќе учествува во меѓународниот промет под фирма: Macedonian Railway Transport JSC – Skopje.

Скратениот назив на Друштвото во меѓународниот промет е: MR Transport JSC – Skopje.

Член 3

Седиштето на Друштвото Македонски железници Транспорт АД-Скопје е во Скопје на улица „Железничка“ 50-б.

Член 4

Друштвото Македонски железници Транспорт АД-Скопје, врши дејност на превоз на патници и стока за јавни или сопствени потреби во внатрешниот и меѓународниот железнички сообраќај.

Член 5

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Член 6

Согласно Планот за поделба на капиталот, средствата, правата, обврските и вработените на ЈП „Македонски Железници“ Ц.О.-Скопје верификуван од Владата на Република Македонија со Одлука број 19-2597/1 од 8.05.2007 година, се одредени и определени капиталот, средствата, правата, обврските и вработените кои му припаѓаат на Друштвото Македонски железници Транспорт АД- Скопје.

Член 7

Управувањето на Друштвото е организирано според двостепен систем - Управен одбор и Надзорен одбор.

Изборот и отповикувањето на Надзорниот одбор го врши Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери.

Член 8

Со Друштвото управува Управниот одбор, составен од 7 членови. Членовите на Управниот одбор ги избира Надзорниот одбор.

Член 9

Со одлуката за избор на членовите на Управниот одбор, еден член на Управниот одбор се именува за претседател на Управниот одбор, еден член се именува за заменик-претседател на Управниот одбор и се определува кој член на Управниот одбор ќе биде задолжен за која област од работењето на друштвото.

Член 10

Мандатот на членовите на Управниот одбор изнесува 4 години.

Член 11

Претседателот на Управниот одбор го застапува друштвото во односите со трети лица и носи назив генерален директор.

Член 12

За членови на Надзорниот одбор се именуваат 7 члена, од кои 2 члена се независни.

Еден од членовите на Надзорниот одбор се избира на предлог на синдикатите на Друштвото.

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изнесува четири години.

Член 13

До конституирање и избор на органи на Друштво Македонски железници Транспорт АД -Скопје, Управниот одбор, Одборот за материјално-финансиско работење и директорот на ЈП "Македонски железници" Ц.О.-Скопје, ќе ги вршат работите на Друштво Македонски железници Транспорт АД -Скопје.

До конституирањето на Друштво Македонски железници Транспорт АД -Скопје ќе се применуваат општите акти на ЈП "Македонски железници"Ц.О.-Скопје кои не се во спротивност на оваа одлука.

Член 14

Основната главнина на Друштво Македонски железници Транспорт АД -Скопје е имотот на Друштвото и изнесува 69.782.604,00 евра, односно 4.268.888.345,00 денари, согласно проценката направена од независен проценител.

Член 15

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-2597/3
8 мај 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

774.

Врз основа на член 22, точка 1 и член 287 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05 и 25/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.05.2007 година, донесе

С Т А Т У Т НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ

ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој статут се уредуваат: фирмата и седиштето на друштвото; предметот на работењето на друштвото; износот на основната главнина; номиналната вредност на акциите; бројот на акциите од секој род и класа; правата, обврските, ограничувањата и погодностите на друштвото; предностите што за себе ги задржува осно-

вачот; организација на друштвото; постапка за свикнување и одржување на собранието; фирма, седиште и МБС на основачот; видот, составот и начинот на избор на членовите на управниот одбор и на надзорниот одбор и нивната надлежност; внатрешната организација на друштвото; форма и начин на објавување на податоците што ги врши друштвото и други одредби значајни за друштвото Македонски железници Транспорт АД – Скопје ако не се забранети со закон.

Член 2

Друштвото Македонски железници Транспорт АД – Скопје е основано со Одлука за основање на Акционерско друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД - Скопје бр.19 -2597/3 од 8 мај 2007 година, донесена од Владата на Република Македонија.

Друштвото е правен следбеник на ЈП „Македонски железници“ Ц.О. – Скопје, запишано во Централниот регистар на Република Македонија под бр. 30120060000928.

ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО**Член 3**

Друштвото работи и учествува во правниот промет под фирма: Македонски железници Транспорт АД -Скопје.

Скратен назив на фирмата е: МЖ Транспорт АД -Скопје.

Друштвото ќе работи и ќе учествува во меѓународниот промет под фирма: Macedonian Railway Transport JSC - Скопје.

Скратениот назив на друштвото во меѓународниот промет е: MR Transport JSC – Скопје.

Друштвото настапува во правниот промет во свое име и за своја сметка.

Член 4

Седиштето на Друштво Македонски железници Транспорт АД-Скопје е во Скопје, улица „Железничка“ 50-б.

Член 5

Друштвото има заштитен знак, печат и штембил. Формата на заштитниот знак, печатот и штембилот ќе се утврдат со посебен акт на управниот одбор.

ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО**Член 6**

Предмет на работење на друштвото се следните дејности:

- 60.10-железнички сообраќај;
- 63.21-други придружни активности во копнениот сообраќај;
- 22.12-издавање на весници;
- 22.13- издавање на списанија и периодични списанија;
- 22.15-друга издавачка дејност;
- 22.21-печатење весници;
- 22.22-печатење, неспомнато на друго место;
- 22.24-активности на подготовка на печатење;
- 22.25-помошни активности поврзани со печатење;
- 60.21-превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски;
- 60.23-превоз на патници во друмски сообраќај, слободен;
- 60.24-превоз на стоки во друмски сообраќај;
- 63.11-претовар на товар;
- 63.12-магацини и стоваришта;
- 63.40-активности на други поединци во сообраќај;
- 72.10-консултации во врска со хардвер;
- 72.21-издавање на софтвер;
- 72.22-други консултации и понуда на софтвер;
- 72.20-обработка на податоци;

- 72.40-база на податоци;
- 72.50-одржување и поправка на канцелариски и сметачки машини;
- 72.60-други компјутерски активности;
- 74.20/2-проектирање;
- 74.40-реклама и пропаганда;
- 74.87-други деловни активности неспомнати на друго место.

Претежна дејност на друштвото е 60.10 - железнички сообраќај.

Во надворешното трговско работење Друштвото ќе ги извршува следните дејности:

- меѓународен транспорт на стоки и патници со железнички превозни средства;
- меѓународна шпедиција и транспорт.

ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ, НИВНИОТ БРОЈ ОД СЕКОЈ РОД И КЛАСА И ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ, ОГРАНИЧУВАЊАТА И ПОГОДНОСТИТЕ

Член 7

Основната главнина на Друштвото е имотот на Друштвото утврден со проценката направена од независен проценител со состојба 31.12.2006 година и изнесува: 4.268.888.345,00 денари, односно 69.782.604 Евра според средниот курс на Народната банка на Република Македонија објавен еден ден пред усвојувањето на Статутот.

Основната главнина е распоредена на 4.268.888 обични акции кои ги поседува акционерот – Република Македонија со номинална вредност од 1.000,00 денари според средниот курс на Народната банка на Република Македонија објавен еден ден пред усвојувањето на Статутот.

Сите прашања поврзани со акциите се уредуваат со одлука на Собранието на друштвото.

ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ НА ДРУШТВОТО

Член 8

Основачот не задржува посебни предности за себе.

ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО

Член 9

Правата и обврските на Собранието на Друштвото ги врши Владата на Република Македонија.

Собранието своите права и обврски ги врши на начин утврден со деловник за работа.

Член 10

Собранието на Друштвото се свикнува во случаите определени со закон, како и кога тоа го бара интересот на Друштвото и на акционерите.

Начинот на работа на Собранието се утврдува со деловник за работа.

СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО

Член 11

Собранието одлучува само за прашања изрично определени со закон и овој статут, а особено за:

1. измена на Статутот на Друштвото;
2. одобрување на годишна сметка, на финансиски извештаи, на годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година и одлучувањето за распределба на добивката;
3. избор и отповикување на членовите на Надзорен одбор;
4. промена на правата сврзани за одделни видови и родови акции;

5. одобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на Управниот и Надзорниот одбор како и одобрување на договорите за уредување на односите помеѓу Друштвото и членот на Управниот одбор (менаџерски договори-утврдени во член 24 од овој статут);

6. зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото;

7. издавање акции и други хартии од вредност;

8. назначување овластен ревизор за ревизија на годишна сметка и на финансиски извештаи на Друштвото;

9. преобразба на Друштвото во друга форма на друштво и за статусните промени на Друштвото;

10. покривање на загубата на Друштвото и

11. престанување на Друштвото.

ФИРМА, СЕДИШТЕ И ЕМБС НА ОСНОВАЧОТ НА ДРУШТВОТО

Член 12

Фирма на основачот на Друштвото е Владата на Република Македонија.

Седиштето на основачот е во Скопје, на ул. Илинденска б.б.

Матичен број на основачот е 4064674.

ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО И НИВНАТА НАДЛЕЖНОСТ

Член 13

Управувањето е организирано според двостепен систем – Управен одбор и Надзорен одбор.

Изборот и отповикувањето на членови на Управниот одбор и Надзорниот одбор се врши со јавно гласање.

УПРАВЕН ОДБОР

Член 14

Со Друштвото управува Управен одбор кој се состои од 7 членови.

Членовите на Управниот одбор ги избира Надзорниот одбор.

Член 15

Мандатот на членовите на Управниот одбор изнесува четири години.

Ни едно лице во исто време не може да биде член на Управниот одбор и член на Надзорниот одбор.

Член 16

Со одлуката за избор на членовите на Управниот одбор, еден член на Управниот одбор се именува за претседател на Управниот одбор, еден член се именува за заменик-претседател на Управниот одбор и се определува кој член на Управниот одбор ќе биде задолжен за која област од работењето на Друштвото.

Член 17

Претседателот на Управниот одбор ги свикнува состаноците, претседава со нив и е одговорен за водење на записникот, за организацијата и за други форми преку кои Управниот одбор работи и одлучува.

Ако претседателот на Управниот одбор од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на Управниот одбор претседава заменик-претседателот на Управниот одбор именуван од Надзорниот одбор.

Член 18

Управниот одбор има најшироки овластувања во управувањето со Друштвото, односно во вршењето на сите работи сврзани со водењето на работите и на тековните активности во рамките на предметот на работењето на Друштвото, со исклучок на овластувањата кои што изрично му се дадени на Собранието на Друштвото и на Надзорниот одбор.

Член 19

Управниот одбор во рамките на својата надлежност, ги врши следните работи:

1. ја утврдува деловната политика;
2. донесува Програма за работа и развоен план на Друштвото, Годишен оперативен план за работи, Годишен финансиски план, Годишен план за јавни набавки, Програма за инвестициони вложувања;
3. ги утврдува тарифите за превоз и цените на услугите;
4. поднесува тримесечни извештаи кои содржат показатели за финансиското работење на Друштвото до Надзорниот одбор и до Собранието на Друштвото;
5. го усвојува елаборатот за пописот на средствата, побарувањата и обврските на Друштвото;
6. поднесува годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото по истекот на деловната година;
7. одлучува за расходување и отуѓување на основни средства;
8. поднесува предлог за изменување и дополнување на Статутот;
9. донесува одлуки за инвестиции;
10. донесува одлуки за одобрување на договори за инвестициони вложувања;
11. донесува одлуки за земање кредити во врска со реализација на програмите, односно плановите;
12. одобрува склучување на договори од поголемо значење и со подолг период на траење;
13. донесува одлука за употреба на посебната резерва заради покривање на загубата на Друштвото;
14. одлучува за вршење отпис на средствата, побарувањата и обврските;
15. донесува Деловник за работа;
16. одлучува за склучување на колективен договор;
17. одлучува за внатрешната организација на Друштвото и систематизацијата на работните места;
18. донесува одлука за утврдување на престанување на потребата од работа на определен број на работници од деловни причини;
19. одлучува за назначување на лица со посебни овластувања и одговорности (раководни лица) кои го вршат секојдневното водење на работењето на Друштвото;
20. одлучува за преземање на мерки за заштита при работа, против пожарна заштита и унапредување на животната средина;
21. ги донесува општите акти на Друштвото;
22. ги определува работните места на кои странски државјани не можат да засноваат работен однос;
23. ги утврдува работните места со услови на работи потешки од нормалните;
24. на барање на Собранието на Друштвото и Надзорниот одбор подготвува општи акти и одлуки чие донесување е во нивна надлежност;
25. одлучува за разрешување на работниците со посебни овластувања и одговорности (раководни лица);
26. одлучува за прашања од областа на одбраната;
27. се грижи и презема потребни дејствија за исполнување на, со закон, пропишани обврски на Друштвото;
28. одлучува за именување и разрешување на членовите во комисиите предвидени со акти на Друштвото;
29. формира комисији од редот на членовите на Управниот одбор и од други лица;
30. одлучува за издавање на основните средства на Друштвото под закуп;
31. одлучува за барањата од надлежни органи и институции;
32. ги определува овластените потписници на Друштвото;
33. донесува одлуки за финансиска помош, спонзорства и донации над 500 Евра во денарска противвредност согласно годишниот оперативен план за работа, но не повеќе од утврдениот лимит со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности;

34. врши и други работи кои не се во надлежност на Собранието и Надзорниот одбор на Друштвото.

Со претходно одобрение на Надзорниот одбор, Управниот одбор одлучува за:

1. затворање (престанување) или пренос на претпријатие или на негов дел што учествува со над 10% во приходот на Друштвото;
2. намалување или проширување на предметот на работење на Друштвото;
3. суштествени внатрешни организациони промени на Друштвото што се определуваат со акт на Друштвото;
4. воспоставување долгорочна соработка со други друштва од суштествено значење за Друштвото или неговото прекинување;
5. основање и престанување на трговско друштво што учествува со над една десетина од основната главнина на Друштвото;
6. основање и престанување на подружници на Друштвото.

Член 20

Актите донесени од Управниот одбор ги потпишува претседателот на Управниот одбор.

Член 21

Членовите на Управниот одбор учествуваат и работат на состаноци.

Управниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за одлуката која што се донесува без одржување на состанок.

Член 22

Управниот одбор работи ако се присутни повеќе од половината од вкупниот број на членови.

Член 23

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на Управниот одбор.

Член 24

Правата и обврските на членовите на Управниот одбор, покрај правата и обврските определени со закон и овој статут, се определуваат со Договор за уредување на односите меѓу Друштвото и членот на Управниот одбор (менаџерски договор).

Договорот од став (1) од овој член го склучува Надзорниот одбор по предходно добиено одобрение од Собранието на Друштвото, а го потпишува претседателот на Надзорниот одбор.

Член 25

Претседателот на Управниот одбор го застапува Друштвото во односите со трети лица и носи назив генерален директор.

Член 26

Генералниот директор ги има следните надлежности:

1. го претставува и застапува Друштвото без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет;
2. го обезбедува спроведувањето на одлуките и заклучоците на Собранието и на Управниот одбор на Друштвото;
3. ја утврдува материјалната одговорност на работниците;
4. го организира и го раководи процесот на работа и работењето на Друштвото;
5. предлага внатрешна организација на Друштвото;
6. склучува договори;
7. ја организира и обезбедува работната дисциплина во Друштвото;
8. ја обезбедува законитоста во работата и примена на прописите, овој статут и другите акти на Друштвото;

9. се грижи за остварување на обврските на Друштвото од областа на одбраната;

10. изготвува елаборат за утврдување на престанувањето на потребата од работа на определен број на работници од деловни причини;

11. одлучува во прв степен за поединечните права, обврските и одговорности на работниците;

12. формира стручни комисии и работни тела;

13. го информира Управниот одбор за одделни прашања од работењето на Друштвото;

14. донесува одлуки за финансиска помош и спонзорство до 500 Евра во денарска противвредност.

15. за работите од својата надлежност издава акти, упатства, налози и наредби со кои се обезбедува работењето на Друштвото.

16. врши други работи во врска со работењето на Друштвото.

Член 27

Еден од членовите на Управниот одбор го заменува генералниот директор во негово отсуство и носи назив заменик-генерален директор.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши правните работи, работите поврзани со човечките ресурси и корпоративните функции и е одговорен за правните работи, човечките ресурси и корпоративните функции на Друштвото и носи назив директор за правни работи, човечки ресурси и корпоративни функции.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води, организира и е одговорен за товарниот сообраќај и носи назив директор за товарен сообраќај.

Еден од членовите на Управниот одбор ја води, организира и е одговорен за маркетингот и продажбата и носи назив директор за маркетинг и продажба.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води, организира и е одговорен за економските и финансиските работи и носи назив директор за економски и финансиски работи.

Еден од членовите на Управниот одбор ја води, организира и е одговорен за патничкиот сообраќај и носи назив директор за патнички сообраќај.

Еден од членовите на Управниот одбор ја води, организира и е одговорен за одржување на возните средства и носи назив директор за влека и одржување на возните средства.

НАДЗОРЕН ОДБОР НА ДРУШТВОТО

Член 28

Надзорниот одбор се состои од 7 членови, од кој 2 члена се независени.

Членовите на Надзорниот одбор ги избира Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери.

Еден од членовите на Надзорниот одбор се избира на предлог на синдикатите на Друштвото.

При изборот на членовите на Надзорниот одбор се назначува кои членови се избираат како независни членови на Надзорниот одбор.

Член 29

Надзорниот одбор од редот на своите членови, со мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на Надзорниот одбор, избира претседател на Надзорниот одбор.

Член 30

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изнесува четири години.

Член 31

Претседателот на Надзорниот одбор ги свикнува состаноците и претседава со нив, одговорен е за водењето на евиденцијата за состаноците и организирањето на другите начини на работа и на одлучување на Надзорниот одбор.

Ако претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на Надзорниот одбор претседава член на Надзорниот одбор избран со мнозинството гласови од присутните членови на Надзорниот одбор.

Член 32

Надзорниот одбор може да го разреши претседателот во било кое време и да избере нов претседател на Надзорен одбор.

Член 33

Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и работат на состаноци.

Надзорниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за одлуката која што се донесува без одржување на состанок.

Член 34

Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе од половината од вкупниот број на членови.

Член 35

Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на Надзорниот одбор.

Член 36

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето со Друштвото.

Надзорниот одбор може да врши увид и да ги проверува книгите и документите на Друштвото, како и имотот, особено багажната на Друштвото и хартиите од вредност.

Надзорниот одбор за вршење на одделни стручни работи од надзор може да задолжи одделни членови на одборот, овластен ревизор или стручни лица.

Член 37

Надзорниот одбор одржува состаноци ако тоа го налага извршувањето на работите во рамките на неговите надлежности.

Секој член на Надзорниот одбор или на Управниот одбор, со барање поднесено во писмена форма, може со наведување на причините и целта да побара од претседателот на Надзорниот одбор да свика состанок на Надзорниот одбор.

Состанокот мора да се одржи во рок од 15 дена од денот кога е поднесено барањето.

Надзорниот одбор во текот на годината, задолжително одржува најмалку четири редовни состаноци и тоа на секои три месеци, при што еден од нив задолжително мора да се одржи во рок од еден месец пред одржувањето на годишното собрание.

Покрај обврската за одржување на состаноци определени со ставот (2) од овој член, Надзорниот одбор може да одржува и други состаноци што ги свикнува претседателот на Надзорниот одбор или што се свикаат по писмено барање на некој од членовите на Надзорниот одбор, овластениот ревизор, како и по барање на акционерите кои претставуваат најмалку една десетина од акциите со право на глас. Барањето се доставува до претседателот на Надзорниот одбор.

Ако претседателот не го свика состанокот по поднесеното писмено барање во рок од петнаесет дена од денот на поднесувањето, членовите на Надзорниот одбор може да го свикаат состанокот доколку добијат поддршка од најмалку една третина од членовите на Надзорниот одбор.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО

Член 38

Организациски делови на Друштвото се дирекција и подружници.

Член 39

Подружниците на Друштвото се организираат со акт на Управниот одбор.

Со Подружницата раководи директор, кој го именува Управниот одбор.

Член 40

Директорот на подружницата ги врши следните работи:

1. Организира, координира и раководи со процесот на целокупната работа на Подружницата;
2. Обезбедува примена на законските прописи и на актите на Друштвото;
3. Спроведува одлуки и заклучоци од Управниот одбор и одлуки и насоки дадени од генералниот директор и директорите на соодветните области;
4. Се грижи за реализација на планските задачи;
5. Склучува договори, презема и други правни дејствија во рамките на овластувањата дадени од Управниот одбор;
6. Се грижи за одржување на работната и технолошката дисциплина и презема мерки за нејзино остварување;
7. Поднесува извештаи за работата на подружницата на Управниот одбор;
8. Се грижи и обезбедува потребни мерки за обезбедување на заштита на работа и заштита од пожар;
9. Предлага расходување на основни средства и нивно отстапување на истите во друга подружница на Друштвото на Управниот одбор;
10. Врши набавки во рамките на своите овластувања согласно акт донесен од Управниот одбор;
11. Донесува решенија за поединечни права, обврски и одговорности на работниците, по овластување од Управниот одбор;
12. Формира комисии и работни групи за извршување на поделни работи;
13. Се грижи за навремена наплата на побарувањата од комитентите и презема мерки за остварување на наплата;
14. Се грижи за извршување на безбеден и навремен патнички и товарен железнички сообраќај;
15. Врши други работи по овластување на Управниот одбор.

Член 41

Со акт на Управниот одбор поблиску се уредува внатрешната организација на Друштвото и работите кои се извршуваат во Дирекцијата и Подружниците.

КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО**Член 42**

Управниот одбор на Друштвото формира комисии од редот на своите членови и од други лица.

Друштвото ги има следните комисии:

Комисија за заштита на правата на работниците; Комисија за решавање на спорови помеѓу учесниците на Колективниот договор на Друштвото; како и други комисии формирани од Управниот одбор, Надзорниот одбор, по укажана потреба во процесот на работењето.

Комисијата за заштита на правата се состои од пет членови и ист број заменици од кои двајца членови и двајца заменици именуваат синдикатите на Друштвото.

Комисијата за контрола над примена на Колективниот договор се состои од пет членови од кои два члена именуваат синдикатите на Друштвото.

Член 43

Комисијата за заштита на правата одлучува по приговори на работниците во втор степен.

Комисијата за контрола над примена на колективниот договор врши контрола над одредбите од колективниот договор.

Член 44

Начинот на работата на комисиите се уредува со деловник за работа.

РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО**Член 45**

Во Друштвото се формира задолжителна општа резерва (општ резервен фонд) и посебна резерва.

Член 46

Друштвото има задолжителна општа резерва како општ резервен фонд, кој е формиран по пат на зафаќање од нето - добивката.

Оваа резерва се пресметува и издвојува во износ од 15% од нето - добивката, се додека резервите на Друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една петица од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Додека општата резерва не го надмине определениот најмал износ од став (2) од овој член, може да се употребува само за покривање на загубите.

Кога општата резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби, со одлука на Собранието на Друштвото, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, ако таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан со овој статут.

Член 47

Во Друштвото се создава посебна резерва заради покривање на загуби на Друштвото или други издатоци:

- осигурување од ризик на вработените за специфични отежнати услови на работење,
- отпремнина над одобриениот износ,
- добротворни цели, помош и спонзорство.

Средствата за посебните резерви од став (1) се издвојуваат од општиот имот на Друштвото и тие не можат да се употребат за друга намена освен за намената за која се создадени.

Средствата за посебните резерви ќе се водат на посебни сметки, одвоено од другите сметки на Друштвото.

Начинот на создавање и вложување, организацијата, начинот на употреба, висината на средствата, планот и програмата за користење на средствата од посебните резерви ќе се утврди со акт на Собранието на Друштвото.

РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА**Член 48**

Распределбата на добивката на Друштвото се врши врз основа на одлука на Собранието на Друштвото, на предлог на Управниот одбор на Друштвото, а во согласност со Годишната сметка на Друштвото.

Собранието на Друштвото, може да одлучи, добивката да не се дели во определена година и да се определи за развој на Друштвото или за друга намена.

Член 49

Доколку Друштвото со Годишната сметка искаже загуба, Собранието на Друштвото донесува одлука за покривање на прикажаната загуба.

Одлуката за покривање на загубата, Собранието на Друштвото ја донесува по предлог на Управниот одбор на Друштвото, во кој мора да се содржани причините за настанувањето на загубата и предлог за начинот на нејзиното покривање.

СОРАБОТКА СО СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА**Член 50**

Друштвото во согласност со Закон и колективен договор, обезбедува услови за работа и делување на синдикатот.

Член 51

Синдикатот може на Управниот одбор да му поднесува предлози, мислење и забелешки во врска со остварувањето и заштитата на правата на работниците утврдени со Закон и колективен договор.

За поднесените предлози, мислења и забелешки, Управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да го известат синдикатот.

НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊЕ НА АКТИ НА ДРУШТВОТО

Член 52

Сите акти што ги донесува Управниот одбор се објавуваат во службен весник на Друштвото.

АКТИ НА ДРУШТВОТО

Член 53

Прашањата кои се од значење за Друштвото, а не се уредени со овој статут ќе се уредат со други акти на Друштвото согласно Закон и овој статут.

Актите на Друштвото ги донесува Управниот одбор и истите не можат да бидат во спротивност на овој статут.

Акти на Друштвото се:

- Колективен договор,
- Правилник за внатрешна организација,
- Норматив за лични заштитни средства и опрема,
- Правилник за редот и дисциплината,
- Акти кои произлегуваат од меѓународната регулатива кои ја регулираат дејноста на железничкиот сообраќај и
- Други акти согласно закон и колективен договор.

Член 54

Актите на друштвото влегуваат во сила со денот на донесувањето, освен ако со акт не е определено поинаку.

РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО ВО ВОЕНА И ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 55

Во воена и вонредна, состојба Друштвото продолжува со вршење на дејноста заради што во согласност со Законот за одбрана и другите подзаконски прописи, споредува соодветни подготовки и изработува документи за работа во војна и вонредна состојба.

Член 56

Во воена состојба Друштвото презема мерки за заштита на работниците, на материјалните добра од воени дејствија.

Член 57

Заради заштита на тајните податоци и информации од областа на одбраната, Друштвото спроведува соодветни мерки за нивна заштита.

ДЕЛОВНА ТАЈНА

Член 58

Друштвото има право, одредени податоци со чие неконтролирано откривање може да биде нанесена штета на неговите деловни интереси, да ги прогласи за деловна тајна.

Прогласувањето на податоци за деловна тајна се утврдува со нормативен акт кој го донесува Управниот одбор.

Не може да се прогласи за деловна тајна податок кој согласно со закон е пропишано дека е јавен податок или постои обврска јавно да се објави.

ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ

Член 59

Овој статут се менува и дополнува со одлука за измена и дополнување на Статутот.

Постапка за измени и дополнување на Статутот можат да покрене Управниот одбор, односно Надзорниот одбор, како и акционерите кои имаат најмалку една десетина од вкупниот број на акциите со право на глас. Иницијативата во форма на амандмани се доставува до Управниот одбор.

Предлогот на одлуката за измени и дополнување на Статутот во кој што се наведени предложените измени, без разлика кој ја дал иницијативата, ја утврдува Управниот одбор.

Утврдениот предлог на одлука мора да биде образложен.

Член 60

Одлуката за измени и дополнувања на Статутот ја донесува Собранието на Друштвото.

Собранието со одлуката за изменување и дополнување на Статутот го овластува Управниот одбор да подготви пречистен текст на Статутот во кој што се внесуваат измените извршени со одлуката за измена на Статутот како и одлуките кои имаат карактер на одлука за измена на Статутот.

Ако измените и дополнувањата на Статутот содржат податоци што се запишуваат во трговскиот регистар, измените и дополнувањата задолжително се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“.

Генералниот директор, примерок од пречистениот текст доставува до Централниот регистар на Република Македонија кој го води трговскиот регистар.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 61

Со уписот во трговскиот регистар, согласно Планот за поделба на капиталот, средствата, правата, обврските и вработените на Јавното претпријатие „Македонски Железници“ Ц.О. – Скопје, капиталот, средствата, правата, обврските и вработените ги презема Друштвото.

На вработените во Друштвото, Друштвото им обезбедува работно-правен континуитет на сите права стекнати во ЈП „Македонски железници“ Ц.О.-Скопје согласно одредбите од Законот за работни односи.

Член 62

До донесување на актите на Друштвото, ќе се применуваат актите на Јавното претпријатие „Македонски Железници“ Ц.О. – Скопје, доколку не се во спротивност со закон и овој статут.

Член 63

Со влегување во сила на овој статут, за Друштвото Македонски железници Транспорт АД - Скопје, престанува да важи Статутот на Јавното претпријатие „Македонски Железници“ Ц.О. – Скопје донесен од страна на Управниот одбор на ЈП „Македонски Железници“ Ц.О.-Скопје, на седницата, одржана на 15.09.2000 година, заведена под архивски број 02-1325/1-3 Скопје.

Член 64

Овој статут влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-2597/4
8 мај 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

775.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), а во врска со членовите 17 и 18 од Конвенцијата на ООН за сукцесија на државите во областа на договорите од 1978 година, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.05.2007 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДАТУМ НА СУКЦЕСИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОВЕ- КЕСТРАНИТЕ МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ПРЕЗЕМЕНИ ОД ПОРАНЕШНАТА СФРЈ

1. Со оваа одлука 17 ноември 1991 година се определува за датум на сукцесијата на Република Македонија за повеќестраните меѓународни договори преземени од поранешната СФРЈ, согласно членовите 17 и 18 од Конвенцијата на ООН за сукцесија на државите во областа на договорите од 1978 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2509/1
8 мај 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

776.

Врз основа на член 58 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 мај 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ
„МИРКА ГИНОВА“ - БИТОЛА

1. За членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ - Битола, се именуваат:

- Зоран Георгиев,
- Божидар Секуловски,
- Златко Младеновски.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ - Битола, на досегашните членови им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2668/1
2 мај 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

777.

Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 мај 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СТУДЕНТСКИОТ
ДОМ „КОЧО РАЦИН“ - БИТОЛА

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Студентскиот дом „Кочо Рацин“ - Битола, се разрешуваат:

- Драгослав Илиевски,
- Тони Петровски,
- Беједин Салиевски,
- Зоран Стефаноски,
- Тереза Јанчева.

2. За членови на Управниот одбор на Студентскиот дом „Кочо Рацин“ - Битола, се именуваат:

- Јоланда Бошевска,
- Билјана Дамчевска,
- Јасминка Јадровска,
- Моника Марковска,
- Жанета Тасевска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-1354/2
2 мај 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

778.

Врз основа на член 20 став 5 од Законот за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/96, 40/99, 96/00, 29/02, 68/04, 31/06 и 30/07) и член 36 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.05.2007 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТ-
РУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МА-
ГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА

1. Во Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија за 2007 година бр. 19-706/1 од 11.02.2007, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/07, се вршат следните измени и дополнувања:

Во делот РАСХОДИ под точка 3 износот „20.000.000“ се заменува со износот „11.300.000“.

Во алинеја 2 под точка 3 износот „3.000.000“ се заменува со износот „100.000“.

Во алинеја 3 под точка 3 износот „5.000.000“ се заменува со износот „100.000“.

Во алинеја 4 под точка 3 износот „2.000.000“ се заменува со износот „6.000.000“.

Во алинеја 5 под точка 3 износот „5.000.000“ се заменува со износот „100.000“.

Во точка 3 по алинеја 5 се додава нова алинеја 6 која гласи:

- Изградба на кружен тек (ротонда) за сообраќајно поврзување на пат М-5 и Р-106 со износ „0“ (нула) денари.

Под точка 4 износот „89.900.000“ се заменува со износот „217.900.000“.

Во алинеја 1 под точка 4 износот од „20.000.000“ се заменува со износот „80.000.000“.

Во алинеја 2 под точка 4 износот од „20.000.000“ се заменува со износот „38.000.000“.

Во алинеја 3 под точка 4 износот од „40.000.000“ се заменува со износот „87.000.000“.

Во алинеја 4 под точка 4 износот од „5.000.000“ се заменува со износот „8.000.000“.

Под точка 5 износот „105.000.000“ се заменува со износот „135.700.000“.

Во алинеја 1 под точка 5 износот од „8.000.000“ се заменува со износот „38.700.000“.

Под точка 9 износот „150.000.000“ се заменува со износот „0“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2309/1
8 мај 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

779.

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 02.05.2007 година, донесе

ДЕЛОВНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕ-
ЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07 и 30/07), во членот 48, по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Во случај на спреченост или отсутност на секретарот на Секретаријатот за законодавство, во работата на работното тело учествува раководен државен

службеник со звање не пониско од раководител на сектор, за што секретарот на Секретаријатот за законодавство претходно го известува претседателот на работното тело.“

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6).

Во ставот (6), кој станува став (7) зборовите: „или државниот секретар со сите права и должности на членот на работното тело“ се бришат.

По ставот (7) се додаваат три нови става, (8), (9) и (10), кои гласат:

„(8) Во случај на спреченост или отсутност на заменик на министерот, поради присуство на седница на Собранието или патување надвор од државата, во работата на работното тело учествува државниот секретар, со сите права и должности на членот на работното тело, по претходно писмено или усно известување на претседателот на работното тело од страна на членот на работното тело и согласност на претседателот на работното тело.

(9) Кога член на работно тело е заменик на претседателот на Владата или министер без ресор, во случај на нивна спреченост или отсутност, во работата на работното тело учествува државен службеник што тие ќе го определат, со сите права и должности на членот на работното тело, за што членот на работното тело го известува претседателот на работното тело.

(10) Кога член на работно тело е член на Владата задолжен за европски прашања, во случај на негова спреченост или отсутност, во работата на работното тело учествува државниот секретар или друг раководен државен службеник со звање не пониско од раководител на сектор во Секретаријатот за европски прашања, со сите права и должности на членот на работното тело, за што членот на работното тело го известува претседателот на работното тело.

Ставот (7) станува став (11).

Член 2

Во членот 59, по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) За решавање на прашања по огласите за распределба на становите изградени по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“ во втор степен се образува Комисија за решавање на прашања по огласите за распределба на становите изградени по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“ во втор степен.

Член 3

Во членот 126-а, по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Комисијата за решавање на прашања по огласите за распределба на становите изградени по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“ во втор степен ќе работи до завршување на „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“.

Член 4

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2049/2
2 мај 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

780.

Врз основа на член 49 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005 и 139/2006), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА И СПРЕЧУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ ИЛИ ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка, спречување на двојното ослободување или двојното оданочување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2001, 51/2002, 54/2003 и 56/2003 и 101/2006), членот 4 се менува и гласи:

„Усогласувањето на расходите се врши со зголемувањето на искажаниот финансиски резултат утврден во билансот на успех за:

1) делот од износот на трошоците на материјалите и набавната вредност на продадената трговска стока, кој е над вредноста утврдена со примена на методата на просечни цени за периодот за кој се составува даночниот биланс;

2) износот на разликата на трансферната цена над пазарната цена. Под трансферна цена се смета цената настаната во врска со извршената трансакција на средствата или создавање обврски меѓу поврзани лица. При утврдување на разликата меѓу пазарната и трансферната цена се користат споредливи цени што би се оствариле на домашниот пазар или компаративниот странски пазар кога не би се работело за однос со поврзани лица, а кога тоа не е можно се користи цената утврдена според методот на чинење, зголемена за вообичаената заработувачка (разлика во цени, провизија);

3) неисплатениот дел на пресметаните бруто плати под кој се подразбира износот на платата која е пресметана а не е исплатена за соодветниот пресметковен период, до денот на поднесувањето на даночниот биланс;

4) неисплатениот дел на пресметаните бруто надоместоци на трошоците од работен однос, над износите утврдени со член 6 од Законот за персоналниот данок на доход и другите бруто надоместоци утврдени со Законот за работни односи и Општиот колективен договор (регрес за годишен одмор и jubилејни награди). За исплатени бруто надоместоци од оваа точка, се сметаат него надоместоците заедно со соодветниот износ на персоналниот данок;

5) износот на исплатите од член 14 став 2 и член 19 од Законот доколку не се остварени со учество во добивката;

6) износот на пресметаните и исплатените лични надоместоци на членовите на управниот и надзорниот одбор во висина од 50% од исплатениот износ. Износот на пресметаните и неисплатените надоместоци на членовите на управниот и надзорниот одбор, ја зголемува даночната основа во целост. Под лични надоместоци се сметаат примањата по основ на членство во управниот и надзорниот одбор за месечен надомест (паушал) или паушал по состанок, осигурување на живот и друг вид на осигурување, патни и други трошоци;

7) износот на пресметаните а неисплатени надоместоци на трошоците утврдени во член 14-а став 1 и 2 од Законот;

8) износот на пресметаните и исплатените надоместоци за користење на сопствено возило за службени цели во висина од 50% од вкупно исплатениот износ. Пресметаните а неисплатени надоместоци за користење на сопствено возило за службени цели, ја зголемуваат даночната основа во целост;

9) износот на амортизацијата на нематеријални и материјални средства утврдена со повисока стапка од стапката утврдена со Номенклатурата на средствата за амортизација и годишните стапки на амортизација за целите на оданочувањето и Уредбата за начинот на пресметување на амортизацијата односно отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните средства;

10) износот на преостанатата сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост независно од пропишаниот век на траење, за која не е обезбедена согласност од органот за јавни приходи;

11) делот од износот на амортизацијата пресметана по функционалната метода која го надминува износот на амортизацијата пресметана со пропорционалната метода за повеќе од 10%, за која не е обезбедена согласност од органот за јавни приходи;

12) амортизацијата која се пресметува на материјални и нематеријални средства за кои е искористено даночното ослободување од член 31 од Законот, во износ утврден пропорционално на искористеното даночно ослободување и намалување;

13) износот на камати на кредити кои се користени за набавка на патнички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други украсни предмети за опремување на административните простории;

14) делот од износот на камати по кредити земени од доверители со статус на поврзани лица од член 12 став 2 од Законот, кој е над износот на каматите по кои во пресметковниот период можело да се земе соодветен кредит, кој се утврдува според важечките каматни стапки од комерцијалните банки;

15) износот на трошоци од член 17-а кои што не се направени од сопствени научно истражувачки и развојни центри или преку самостојни научно истражувачки институции;

16) износот на премии за осигурување кои не се исплатени и кои не се во функција на членот 17-б од Законот;

17) износот на трошоците за даноците по задршка (одбивка) од член 17-и и трошоците од член 18 од Законот;

18) износот на трошоците за економска пропаганда, кои не се во функција на унапредување на дејноста. Под економска пропаганда која е во функција на вршење на дејноста се подразбира ТВ-спот, музички спот, саем, специјални штандови и услуги на полето на пропагандата. Под економска пропаганда се подразбираат и услугите на полето на рекламата, како што се: рекламниот консалтинг (информирање на клиентот за можностите за реклама); рекламните подготовки и планирањето на реклама; рекламно уредување; рекламно производство; организирањето на реклама и спроведувањето на реклама;

19) исплатените издатоци за донации кои не се во согласност со условите и постапката утврдени со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности како и издатоците за донации исплатени во износ поголем од 5% од вкупниот приход остварен во тековната година;

20) исплатените издатоци за спонзорства кои не се во согласност со условите и постапката утврдени со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности како и издатоците за спонзорства исплатени во износ поголем од 3% од вкупниот приход остварен во тековната година;

21) износот на трошоците за репрезентација на даночниот обврзник (гоштевање, подароци, одмор, рекреација и разонода);

22) износот на побарувањата и финансиските вложувања што не се наплатени, а кои се отпишуваат по пат на исправка на вредноста, освен ненаплатените побарувања и финансиски вложувања кои се отпишуваат по основ на правосилна судска одлука, како и пријавените ненаплатени побарувања од субјектите во стечај и ликвидација;

23) износот на вкalkулираните долгорочни резервирања на материјалните и нематеријалните трошоци, освен резервирањата во висина утврдена со Законот за шумите;

24) исплатите по основ на стипендии;

25) износот издвоен во посебна резерва кај друштвата за осигурување и реосигурување, кој го надминува износот од 75% од резервирањата за намените утврдени во член 23 став 2 од Законот;

26) други усогласувања на расходите согласно со Законот, кои посебно не се наведени во овој член на Правилникот. Како други усогласувања се сметаат и износот на вредносно усогласување на финансиските инструменти и на другите капитални (инвестициони) средства по однос на нереализирани загуби, доколку истите се искажани како трошок. Капитални средства се сите трајни материјални и нематеријални средства, вклучувајќи ги и финансиските инструменти, земјиште и други средства кои се користат за целите на инвестиционата активност. Инвестициона активност е пласирање на средства за други цели освен тековната економска дејност на обврзникот, при што даночниот обврзник не учествува во управувањето на активностите на редовна, континуирана и суштинска основа”.

Член 2

Во членот 5 точката 2) се брише

Точките 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат точки 2, 3, 4, 5 и 6.

Член 3

Во членот 5-б став 11 зборовите “котизации и семинари” се бришат.

Член 4

Членот 7 се менува и гласи:

“Даночна основа утврдена во согласност со одредбите на Законот и членовите 4 и 5 на овој правилник, се намалува за износот на: извршените вложувања од добивката (реинвестирана добивка), во нови инвестиции во Република Македонија и тоа за вложувања во недвижности, постројки, опрема, компјутерски софтвер и патенти наменети за проширување на сопствената дејност, освен вложувањата во патнички автомобили, мебел, теписи, аудиовизуелни средства, бела техника, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други украсни предмети кои што служат за опремување на административни простории.

Под реинвестирана добивка од став 1 на овој член се подразбира добивката остварена со годишната сметка од претходната година, која по пат на распределба е издвоена во капиталот на даночниот обврзник како добивка за инвестиции и која во наредната година е вложена за намените од став 1 на овој член.

За остварување на ова право согласно став 4 од член 31 од Законот се пропишува образец “ДД-ИН” кој е составен дел на овој правилник. Образецот ДД-ИН по истекот на годината за која се составен, се доставува до органот за јавни приходи, заедно со Даночниот биланс.”

Член 5

Членот 8 се менува и гласи:

“Пресметаниот данок на добивка се намалува за износот на:

1) даночниот кредит во висина на платениот данок на добивка за:

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените бруто плати од член 14 став 1 од Законот, за кој во претходниот даночен период е зголемена даночната основа според член 4 точка 3) од правилникот;

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените бруто надоместоци од член 14 став 1 од Законот, за кои во претходниот даночен период е зголемена даночната основа согласно член 4 точка 4) од овој правилник;

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените лични надоместоци на членовите на управниот и надзорниот одбор од член 14 став 3 од Законот, за кои во претходниот даночен период е зголемена даночната основа согласно член 4 точка 6) од овој правилник, во висина од 50% од исплатениот бруто износ;

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените надоместоци од член 14-а став 1 и 2 од Законот, за кои во претходниот даночен период е зголемена даночната основа согласно член 4 точка 7) од овој правилник;

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените вкупни надоместоци од член 14-а став 3 од Законот, за кои во претходниот даночен период е зголемена даночната основа согласно член 4 точка 8) од овој правилник во висина на 50 % од исплатениот износ;

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан во наплатените отпишани побарувања и финансиски вложувања, односно побарувањата и финансиските вложувања кои што сеуште не се наплатени а за кои е донесена правосилна судска одлука, или кои се пријавени како побарување во стечајната постапка, за кои во претходниот даночен период е зголемена даночната основа, согласно со член 4 точка 22) на овој правилник;

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан во укинатите резервирања од член 21 од Законот, за кои во претходниот даночен период е зголемена даночната основа, согласно со член 4 точка 23) на овој правилник;

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан во годишната амортизација пресметана по пропишаните стапки утврдена во согласност со член 15 став 1 од Законот, за кој во претходниот даночен период е извршено зголемување на даночната основа, согласно со член 4 точки 9), 10) и 11) на овој правилник и

- по други основи

2) Платен данок на добивка остварена со работа во друга држава. На обврзникот - резидент на Републиката, кој остварува добивка со работа во странство му се намалува пресметаниот данок во Републиката, за износот на платениот данок во странство, што се докажува со потребна документација. Намалувањето на данокот по овој основ изнесува најмногу до износот на данокот што би се добил со примена на даночната стапка од член 28 од Законот. На матичното правно лице - резидент на Републиката, му се намалува пресметаниот данок во земјата за износот на данокот што го платила нејзината нерезидентна подружница во друга држава по основ на акции и удели, доколку таа добивка е вклучена во приходите на матичното правно лице. Матичното правно лице на даночниот орган му поднесува докази за големината на своето учество во капиталот на нерезидентните подружници, должината на траење на тоа учество и данокот што подружницата го платила во друга држава, заедно со нејзиниот биланс на успех и даночен биланс. За потврдување на резидентниот статус обврзникот поднесува барање до Министерството за финансии, Управа за јавни приходи - Регионална дирекција според седиштето на кое и припаѓа на пропишан образец кој е составен дел на овој правилник.

Пресметаниот данок утврден согласно со став 1 точки 1) и 2) од овој член се намалува и за:

1) износот во висина на сразмерниот дел од добивката што му припаѓа на странско лице по основ на вложени средства во домашен даночен обврзник како и за даночен обврзник кој во целост е основан со странски капитал, доколку вложувањето е остварено до 31 декември 2006-та година.

2) износот утврден во висина на вредноста на набавениот фискален систем на опрема за регистрирање на готовинските плаќања, за обврзниците кои според член 2 од Законот за регистрирање на готовинските плаќања, се должни истиот да го воведат. Регистрираните ДДВ обврзници го намалуваат данокот на добивка во висина на фактурната вредност на набавениот и ставен во употреба фискален систем на опрема, намален за износот на данокот на додадена вредност. Нерегистрираните ДДВ обврзници, го намалуваат данокот на добивка во висина на вкупната фактурна вредност. Износот на намалувањето на пресметаниот данок на добивка е во висина на вредноста на набавените до 10 (десет) фискални апарати”.

Член 6

По членот 8 се додава нов член 8-а кој гласи:

“Член 8-а

Данокот на добивка утврден во даночниот биланс составен за тековната година, согласно член 32-а од Законот, се намалува во висина на износот утврден според издаденото Решение од Органот за јавни приходи, кое се издава по претходно поднесено писмено барање од корисникот на технолошко индустриската развојна зона согласно со Законот за технолошки индустриски развојни зони. Барањето, заедно со доказите, се поднесува до Органот за јавни приходи преку Дирекцијата за технолошко индустриски развојни зони најдоцна до 31 март во тековната година за претходната година”.

Член 7

Членот 13 се менува и гласи:

“Даночната основа утврдена согласно со член 11 став 1 и став 2 од овој правилник, се намалува за:

- Износот на вложувањата во недвижности, постројки, опрема, компјутерски софтвер и патенти за проширување на дејноста во согласност со член 31 став 1 и 2 од Законот и член 7 од овој правилник. Месечните износи на намалувањето на аконтативната даночна основа по основ на инвестициите, се пресметуваат како еднакви делови добиени со поделба на износот на инвестициите со бројот на месеците што преостануваат од месецот на остварувањето на правото до истекот на даночниот период (годината).

Износот на пресметаната месечна аконтација на данокот утврдена на основата од став 1 на овој член и применетата стапка на данокот од член 28 од Законот, се намалува за износите на платениот данок (даночен кредит), под услов во “ДБ” согласно со член 4 точки 3), 4), 6), 7), 8) и 22) од овој правилник да е извршено зголемување на даночната основа заради што дошло до поголемо плаќање на данокот, под услов данокот да е платен. Даночниот кредит се утврдува за:

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените бруто плати од член 14 став 1 од Законот, за кој во претходниот даночен период е зголемена даночната основа според член 4 точка 3) од Правилникот;

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените бруто надоместоци од член 14 став 1 од Законот, за кои во претходниот даночен период е зголемена даночната основа согласно член 4 точка 4) од овој правилник;

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените лични надоместоци на членовите на управниот и надзорниот одбор од член 14 став 3 од Законот, за кои во претходниот даночен период е зголемена даночната основа согласно член 4 точка 6) од овој правилник, во висина од 50% од исплатениот бруто износ;

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените надоместоци од член 14-а став 1 и 2 од Законот, за кои во претходниот даночен период е зголемена даночната основа согласно член 4 точка 7) од овој правилник;

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените вкупни надоместоци од член 14-а став 3 од Законот, за кои во претходниот даночен период е зголемена даночната основа согласно член 4 точка 8) од овој правилник во висина на 50 % од исплатениот износ;

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан во наплатените отпишани побарувања и финансиски вложувања, односно побарувањата и финансиските вложувања кои што сеуште не се наплатени а за кои е донесена правосилна судска одлука, или кои се пријавени како побарување во стечајната постапка, за кои во претходниот даночен период е зголемена даночната основа, согласно со член 4 точка 22) на овој правилник.

Во месечниот даночен биланс се врши намалување на аконтацијата на данокот на добивка, во месецот во кој е остварено правото на даночен кредит (исплата на плата, исплатени надоместоци од работен однос, исплати извршени на членовите на управниот и надзорниот одбор, наплата на отпишано побарување и финансиски вложувања, односно донесување на правосилна судска одлука или пријавување на истите кај субјектите над кои е отворена стечајна и ликвидациона постапка. Месечните корективни износи, претставуваат еднакви делови добиени со поделба на даночниот кредит со бројот на месеците што преостануваат до истекот на даночниот период.

Пресметаниот износ на месечната аконтација на данокот на добивка од став 2 и 3 на овој член се намалува и за:

1) Сразмерниот дел од добивката што му припаѓа на странското лице по основ на вложени средства во домашен даночен обврзник доколку вложувањето е извршено до 31 декември 2006-та година, согласно со одредбите од член 33 од Законот и член 8 став 2 точка 1 од овој правилник. Ова намалување на месечните аконтации на данокот се врши во висина на процентот утврден на крајот на годината во “ДБ” за годината што претходи. Намалувањето на месечните аконтации се врши во периодот кој следи по “ДБ” во кој за првпат е искажано даночното намалување, а завршува со поднесениот “ДБ” за третата година од еднокртниот период за кој се применува даночното намалување.

2) Износот утврден во висина на вредноста на набавените до десет фискални апарати за регистрирање на готовинските плаќања. Намалувањето се остварува од првиот месец кој следи по месецот во кој фискалните апарати се набавени и воведени во употреба, во месечен износ утврден како сразмерен дел од вредноста на набавените фискални апарати и бројот на месеците што преостануваат до крајот на годината. Доколку обврзникот даночното ослободување не го искористи во тековната година, износот на намалување на месечните аконтации на данокот во наредните даночни периоди, се утврдува сразмерно на пренесениот дел од вредноста на вложени средства и бројот на месеците во годината.

На крајот на пресметковниот период обврзникот пред органот за јавни приходи документирано ги докажува вложените износи од став 1 и 4 точки 1) и 2) на овој член, за кои тековно го користел правото на даночно олеснување и ослободување”.

Член 8

Во членот 14 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

“Обврзниците со посебен даночен статус-заштитните друштва, стопанските единици во рамките на установите за извршување на санкции и казнено-поправните установи, како и корисниците на технолошко индустриските развојни зони, немаат обврска за составување и доставување на образец МДБ.”

Член 9

По членот 18 се додава нов член 18-а кој гласи:

“Член 18-а

Даночните обврзници кои одлучиле данокот на добивка да го пресметуваат и плаќаат во вид на годишен паушал, имаат обврска до крајот на годината за наредната година, да поднесат барање до органот за јавни приходи, заради одобрување на пресметување и плаќање на годишен паушал за микропретпријатија. Барањето заедно со пропратната документација се поднесува на образецот “ДД-МП” кој е составен дел на овој правилник.”

Член 10

Намалувањето од член 7 на овој правилник се однесува и на намалувањето на утврдената даночна основа во Даночниот биланс составен за 2007-ма година за износот на извршените вложувања во недвижности, постројки, опрема, компјутерски софтвер и патенти, наменети за проширување на сопствената дејност освен исклучоците од став 1 на член 31 од Законот и член 7 од овој правилник, под услов даночниот обврзник да извршил издвојување за инвестиции, од добивката по оданочување остварена со Годишната сметка за 2006-та година во корист на капиталот на даночниот обврзник (реинвестирана добивка).

Издвојувањето од добивката по оданочување, со Годишната сметка за 2006-та година во корист на капиталот на даночниот обврзник (реинвестирана добивка), се намалува за износот на искористеното ослободување и олеснување по основ на инвестиции во основни средства за вршење на дејноста во Даночниот биланс составен за 2006-та година. Даночното намалување кое се искажува во Даночниот биланс за 2007-ма година, не може да биде поголемо од износот утврден во овој став, и не може да биде поголемо од 50% од даночната основа.

Износот на даночното ослободување и олеснување од член 13 став 1 на овој правилник се однесува и на месечните аконтации на данокот на добивка, кои што се пресметуваат и плаќаат за месеците во 2007-ма година. Износот на намалувањето не може да биде поголемо од 50% од даночната основа утврдена во ДБ за претходната година, на која се утврдуваат и плаќаат месечните аконтации.”

Член 11

Обврзникот кој го стекнал правото на даночно намалување по основ на странски вложувања извршени до 31 декември 2006 година од членот 5 став 2 точка 1) на овој правилник ќе го користи ова право до истекот на одобриениот период од три последователни години, сметано од годината на остварување на добивката (во Билансот на успех кон Годишната сметка), но не подоцна од 31.12.2009 година.

Ослободувањето се остварува со одобрение од органот за јавни приходи.

Доколку во периодот од три години, се измени учеството на странскиот капитал во вкупниот капитал на даночниот обврзник, пресметувањето на даночното ослободување ќе се изврши во Даночниот биланс за годината во која се извршени измените, со примена на процентот на учеството на странското лице во вкупниот капитал на даночниот обврзник утврден на 31 декември во годината.

Член 12

Обрасците “ДБ” Даночен биланс, “МДБ”-Месечен даночен биланс ____ и “КДБ” Консолидиран даночен биланс, се заменуваат со нови обрасци, кои се составен дел на овој правилник.

Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија.”

Бр. 10-15109/2
9 мај 2007 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Трајко Славески, с.р.

ДБ



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

ДАНОЧЕН БИЛАНС

Даночен број

Датум и број на прием

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт

Даночен период

Рок на поднесување

Обврзници со посебен даночен статус

Обврзници во ТИРЗ

A. УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

- I Финансиски резултат во Билансот на успех
(во полето пред износот внесете знак "+" за добивка или "-" за загуба)
- II Усогласување на расходите (збир од ред. бр. 1 до 24)
 - 1 Трошоци на материјалите и набавната вредност на продадената трговска стока над износот пресметан по методот на просечни цени
 - 2 Разлики на трансферната цена над пазарната цена остварена меѓу поврзани лица
 - 3 Неисплатениот дел од пресметаните бруто плати
 - 4 Неисплатен дел на пресметаните бруто надоместоци на трошоците од работен однос
 - 5 Исплатите од член 14 став 2 и член 19 од Законот доколку не се остварени со учество во добивката
 - 6 Лични надоместоци на членовите на управниот и надзорниот одбор во висина од 50% од исплатениот износ како и пресметаните и неисплатените надоместоци на членовите на управниот и надзорниот одбор
 - 7 Пресметаните а неисплатени надоместоци на трошоците утврдени во член 14-а став 1 и 2 од Законот
 - 8 Надоместоци за користење на сопствено возило во висина од 50% од исплатениот износ како и пресметаните а неисплатени надоместоци за користење на сопствено возило
 - 9 Амортизација за која не е обезбедена согласност од органот за јавни приходи (9а+9б)
 - 9-а Преостаната сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост
 - 9-б Дел од амортизација по функционална метода над 10%
 - 10 Амортизација на материјални и нематеријални средства за кои е искористено даночното ослободување од член 31 од Законот во износ утврден пропорционално на искористеното даночно ослободување и намалување
 - 11 Камати по кредити за набавка на патнички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други украсни предмети за опремување на административните простории
 - 12 Дел од камати по кредити земени од доверители со статус на поврзани лица над износот на важечките каматни стапки од комерцијалните банки
 - 13 Износ на трошоци кои што не се направени од сопствени научно истражувачки и развојни центри или преку самостојни научно истражувачки институции
 - 14 Премии за осигурување
 - 15 Износот на парични казни, даночни казни, пенали и казнени камати по основ на јавни давачки како и износот на трошоците за даноците по задршка (одбивка)
 - 16 Трошоци за економска пропаганда, кои не се во функција на унапредување на дејноста
 - 17 Исплатените издатоци за донации кои не се во согласност со условите и постапката утврдени со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности како и издатоците за донации исплатени во износ поголем од 5% од вкупниот приход остварен во тековната година
 - 18 Исплатените издатоци за спонзорства кои не се во согласност со условите и постапката утврдени со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности како и издатоците за спонзорства исплатени во износ поголем од 3% од вкупниот приход остварен во тековната година
 - 19 Трошоци за репрезентација (гоштевање, подароци, одмор, рекреација и разонода)
 - 20 Побарувања и финансиски вложувања што неможат да се наплатат, а се отпишуваат по пат на исправка на вредноста
 - 21 Вкалкулирани долгорочни резервирања на материјални и нематеријални трошоци, освен задолжителните пропишани со Законот за шумите
 - 22 Исплати по основ на стипендии
 - 23 Издвојувањата во посебна резерва кај друштвата за осигурување и реосигурување, кој го надминува износот од 75%
 - 24 Други усогласувања на расходите
- III Усогласување на приходите (збир од ред. бр. 25 до 30)
 - 25 Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данокот на добивка кај исплатувачот

ДБ

26 Дел од капитална добивка во висина од 30%	31	
27 Дел од непокриените капитални загуби од хартии од вредност пренесен од претходни даночни периоди	32	
28 Дел од загубата по усогласување, освен загубите од член 27 на ЗДД пренесен од претходни години	33	
29 Строго наменски средства	34	
30 Други усогласувања на приходите	35	
IV Даночна основа (I+II-III) (пред износот внесете знак "+" или "-")	36	
IV* Претпоставена даночна основа (ако $IV \leq 0$)	37	
Б ДАНОЧНИ ОЛЕГСУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА		
V Намалување на даночната основа (ред. бр. 31)	38	
31 Износ на инвестиции по основ на реинвестирана добивка	39	
VI Даночна основа по намалување (IV-V)	40	
VII Пресметан данок на добивка (VI x стапка)	41	
VIII Намалување на пресметаниот данок на добивка (32+33+35)	42	
32 Даночен кредит во висина на платениот данок на добивка во претходниот даночен период (32а+32б+32в+32г+32д+32е+32ж+32з)	43	
32-а По основ на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените бруто плати за кој во претходниот даночен период е зголемена даночната основа (ред. бр. 3 од ДБ за претходниот даночен период)	44	
32-б По основ на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените бруто надоместоци за кој во претходниот даночен период е зголемена даночната основа (ред. бр. 4 од ДБ за претходниот даночен период)	45	
32-в По основ на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените лични надоместоци на членовите на управниот и надзорниот одбор кој за кој во претходниот даночен период е зголемена даночната основа (ред. бр. 6 од ДБ за претходниот даночен период)	46	
32-г По основ на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените надоместоци за кој во претходниот даночен период е зголемена даночната основа (ред. бр. 7 од ДБ за претходниот даночен период)	47	
32-д По основ на сразмерен дел на данокот содржан во исплатените вкупни надоместоци за кои во претходниот даночен период е зголемена даночната основа во висина на 50% од исплатениот износ (ред. бр. 8 од ДБ за претходниот даночен период)	48	
32-е По основ на сразмерен дел на данокот содржан во годишната амортизација пресметана по пропишаните стапки за кој во претходниот даночен период е извршено зголемување на даночната основа (ред. бр. 9 од ДБ за претходниот даночен период)	49	
32-ж По основ на сразмерен дел на данокот содржан во исплатените отпишани побарувања и финансиски вложувања за кои во претходниот даночен период е зголемена даночната основа (ред. бр. 20 од ДБ за претходниот даночен период)	50	
32-з По основ на сразмерен дел на данокот содржан во укинатите резервиранија за кои во претходниот даночен период е зголемена даночната основа (ред. бр. 21 од ДБ за претходниот даночен период)	51	
32-з По други основи	52	
33 Платен данок на добивка остварена со работа во друга држава до износ на данок што би се добил со примена на даночната стапка во земјата	53	
34 Данок по намалување (VII-32-33)	54	
35 Намалување на данокот (35а + 35б)	55	
35-а Намалување на данокот за сразмерниот дел на учество на странско лице во вкупниот капитал утврден на крајот на годината доколку вложувањето е остварено пред 31 декември 2006-та година	56	
35-б Намалување на данокот за вредноста на набавените и ставени во употреба до десет фискални апарати	57	
В ДАНОК ЗА ПЛАЌАЊЕ/ВРАЌАЊЕ		
IX Данок на добивка по намалување (VI-VIII)	58	
36 Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	59	
37 Износ за доплата/повеќе платен износ (IX-36) (износот внесете го со знак "+" за доплата или знак "-" за повеќе платен износ; доколку барате враќање на повеќе платениот износ, во полето пред знакот впишете "X")	60	
Г ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ		
38 Непокриени капитални загуби од хартии од вредност од претходни години за кои правото на покривање во рок од 3 години не е изминато	61	
39 Пренесени непокриени капитални загуби од хартии од вредност од тековната година	62	
40 Непокриени загуби од претходни години за кои правото на покривање во рок од три години не е изминато	63	
41 Пренесени непокриени загуби по усогласување на расходите освен загубите од член 27 на ЗДД од тековната година	64	
42 Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 38-б од ЗДД и член 8 став 2 точка 2 од ГДД	65	
43 Процент на учество на странското лице во вкупниот капитал на даночниот обврзник, утврден на 31-ви декември во годината	66	
44 Остварен вкупен приход во годината	67	
45 Дадени вкупни донации во тековната година	68	
46 Дадени вкупни спонзорства во тековната година	69	

Д ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ДАНОЧНИОТ БИЛАНС

Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник

Име и презиме (со печатни букви)

Својство

Директор/сопственик/платено лице

Потпис и печат

Датум на поднесување

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Даночниот период за кој се утврдува даночната обврска на образецот "ДБ" е една календарска година. Доколку даночниот обврзник работел за период пократок од една календарска година, за даночен период се смета периодот во кој работел. Обврзникот кој работел во периодот на целата година, рокот за поднесување на ДБ е 28 (29) февруари за годината што претходи. Обврзникот кај кој е отворена постапка за редовна ликвидација, постапка на стечај или настанале статусни промени, образецот "ДБ" го доставуваат во рок од 60 дена по денот на отварањето на постапката, односно од денот на настанувањето на статусните промени. Обврзникот кој за прв пат почнува со вршење на дејност, составува даночен биланс за период пократок од годината во која започнал со вршење на дејност, односно со состојбата на 31 март, 30 јуни, 30 септември или 31 декември, во зависност од тоа во кој квартал од годината започнал со дејноста. Доколку даночниот обврзник работел помалку од еден месец во кварталот, овој месец се поврзува со кварталот кој следи. Обврзникот кој за прв пат започнува со вршење на дејност образецот "ДБ" го доставува до Управата за јавни приходи во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот "ДБ". Износите се искажуваат во цели денари без дени. Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: единствениот даночен број, скратениот назив и адресата на вистинското седиште за контакт и даночниот период за кој се поднесува образецот. Обврзниците со посебен даночен статус: заштитни друштва; стопанските единици во рамките на установите за извршување на санкции и казнено-поправните установи наведениот поле го означува со "X".

Обврзниците корисници на технолошко индустриски развојни зони наведениот поле го означуваат со "X".

А. УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА**I. Финансиски резултат во билансот на успех** 01

Финансиски резултат во "БУ" (Биланс на успех) утврден како добивка или загуба пред оданочување. Добивката пред оданочување односно загубата, се добива како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи, зголемена за капиталната добивка, односно намалена за капиталната загуба од пресметковниот период. Доколку финансискиот резултат е позитивен (добивка), во полето пред износот задолжително впишете "+", а доколку е негативен (загуба) впишете "-".

II. Усогласување на расходите (збир од ред. бр. 1 до ред. бр. 24) 02

Збир од вкупните расходи за кои се усогласува добивката (збир од АОП 03 до АОП 28)

- | | | |
|-------------|---|-----------|
| 1 | Дел од износот на трошоците, согласно член 11 од ЗДД и член 4 точка 1 од ПДД | 03 |
| 2 | Износ утврден како разлика на трансферната цена над пазарната цена, согласно член 13 од ЗДД и член 4 точка 2 од ПДД | 04 |
| 3 | Неисплатениот дел на пресметаните бруто плати, согласно член 14 став 1 од ЗДД и член 4 точка 3 од ПДД | 05 |
| 4 | Неисплатениот дел на пресметаните бруто надоместоци, согласно член 14 став 1 од ЗДД и член 4 точка 4 од ПДД | 06 |
| 5 | Исплатите од член 14 став 2 и член 19 од Законот и член 4 точка 5 од ПДД, доколку не се остварени со учество во добивката | 07 |
| 6 | 50% од износот, утврден согласно член 14 став 3 од ЗДД и член 4 точка 6 од ПДД | 08 |
| 7 | Износ на пресметани а неисплатени надоместоци на трошоците утврдени во член 14-а став 1 и 2 од Законот и член 4 точка 7 од ПДД | 09 |
| 8 | Износ во висина од 50% од вкупно исплатениот надоместок како и износ на пресметаните а неисплатените надоместоци за користење на сопствено возило согласно член 14-а став 3 и член 4 точка 8 од ПДД | 10 |
| 9 | Збир на трошокот за амортизација на основните средства за кои не е добиена согласност од Органот за јавни приходи (поле 9а+9б /АОП 12 + АОП 13/) | 11 |
| 9а | Износ на амортизацијата, утврден согласно член 15 став 1 и 4 од ЗДД и член 4 точка 9 и 10 од ПДД | 12 |
| 9б | Дел од износот на амортизацијата, утврден согласно член 16 од ЗДД и член 4 точка 11 од ПДД | 13 |
| 10 | Износ на амортизација, утврден согласно член 16-а од ЗДД и член 4 точка 12 од ПДД | 14 |
| 11 | Износ на камати по кредити за намените од член 17 став 2 од ЗДД и член 4 точка 13 од ПДД | 15 |
| 12 | Дел од каматите по кредитите земен од доверителите со статус на поврзани лица, утврден согласно член 17 став 3 од ЗДД и член 4 точка 14 од ПДД | 16 |
| 13 | Износ на трошоци од член 17-а од ЗДД и член 4 точка 15 од ПДД кои што не се направени од сопствени научно истражувачки и развојни центри или преку самостојно научно истражувачки центри | 17 |
| 14 | Износ на премиите за осигурување, утврдени согласно член 17-б од ЗДД и член 4 точка 16 од ПДД | 18 |
| 15 | Износ на трошоците за даноците по задршка (одбивка) од член 17г од ЗДД и износ на парични казни, пенали и казнени камати по основ на јавни давачки согласно член 18 од ЗДД и член 4 точка 17 од ПДД | 19 |
| 16 | Трошоци за економска пропаганда кои не се во функција на унапредување на дејноста, согласно член 20 став 1 од ЗДД и член 4 точка 18 од ПДД | 20 |
| 17 | Издатоци за донации исплатени во износ поголем од 5% согласно член 20 став 2 од ЗДД и член 4 точка 19 од ПДД | 21 |
| 18 | Издатоци за спонзорства исплатени во износ поголем од 3% согласно член 20 став 2 од ЗДД и член 4 точка 20 од ПДД | 22 |
| 19 | Износ на трошоците за репрезентација, согласно член 20 став 3 од ЗДД и член 4 точка 21 од ПДД | 23 |
| 20 | Износ на отпишаните побарувања и финансиски вложувања, согласно член 20-а од ЗДД и член 4 точка 22 од ПДД | 24 |
| 21 | Износ на вкалкулираните долгорочни резервирања, согласно член 21 од ЗДД и член 4 точка 23 од ПДД | 25 |
| 22 | Износ на исплатите по основ на стипендии, согласно член 22 од ЗДД и член 4 точка 24 од ПДД | 26 |
| 23 | Износ на издвојувањата во посебната резерва на друштвата за осигурување и реосигурување на имоти и лица, согласно член 23 став 3 од ЗДД и член 4 точка 25 од ПДД | 27 |
| 24 | Износи на останатите усогласувања на расходите, согласно член 4 точка 26 од ПДД | 28 |
| III. | Усогласување на приходите (збир од ред. бр. 25 до ред. бр.30) | 29 |
| | Збир од вкупните приходи за кои се усогласува добивката (збир од АОП 29до АОП 35) | |
| 25 | Износот на дивидентите остварени со учество во капиталот кај друг даночен обврзник, согласно член 24 од ЗДД и член 5 точка 1 од ПДД | 30 |
| 26 | Дел од капиталната добивка по намалување за износот на пренесените непокриени капитални загуби на хартии од вредност, согласно член 26 од ЗДД и член 5 точка 2 од ПДД | 31 |
| 27 | Дел од капитални загуби на хартии од вредност пренесени од претходни години, согласно член 27 од ЗДД и член 5 точка 3 од ПДД | 32 |
| 28 | Дел од загубите од претходни години, освен загубите од член 27 на ЗДД, утврдени по намалувањето со непризнаените расходи во "ДБ" за годината во која загубата е искажана, согласно член 23-а од ЗДД и член 5 точка 4 од ПДД | 33 |
| 29 | Износ на строго наменски средства, согласно член 27-а од ЗДД и член 5 точка 5 од ПДД | 34 |
| 30 | Износ на останатите усогласувања на приходите, согласно член 5 точка 6 од ПДД | 35 |

IV. Даночна основа (ред. бр. I + II - III)	36
Пресметковен износ кој преставува зголемена/намалена искажана добивка/загуба за износите на непризнаените расходи и приходи во даночниот биланс (АОП 01 + АОП 02 - АОП 29). Доколку даночната основа е позитивна, во полето пред износот задолжително впишете "+", а доколку е негативна впишете "-".	
IVa. Претпоставена даночна основа	37
Пополнете го ова поле само ако износот на поле IV (АОП 36) е помал или еднаков на нула. Впишете го пресметковниот износ на претпоставената даночна основа, утврдена согласно член 40 став 6 од ЗДД, односно член 11 став 2 од ПДД, на која во наредниот пресметковен период ќе пресметувате и плаќате аконтации на данокот на добивка. Не ги пополнувајте полињата од дел Б (АОП 38 до АОП 57) и износот во ред бр. IX (АОП 58).	
Б. ДАНОЧНО ОЛЕСНУВАЊЕ И ОСЛОБОДУВАЊЕ	
V. Намалување на даночната основа (ред. бр. 31)	38
31 Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка) за проширување на сопствената дејност, освен иземањата од член 31 став 1 и 2 од ЗДД и член 7 од ПДД	39
Во прилог се доставува образец ДД-ИН со податоци за износот на инвестицијата и начинот на пресметување на ослободувањето	
VI. Даночна основа по намалување (ред. бр. IV - V)	40
Разлика помеѓу даночната основа и даночното намалување (АОП 36 - АОП 38)	
VII. Пресметан данок (ред. бр. VI x 10%(12% за 2007)	41
Износ добиен со примена на даночната стапка, пропишана со член 28 од ЗДД, на даночната основа по намалување (АОП 40 x 10% (12% за 2007)	
VIII. Намалувања на пресметаниот данок на добивка (ред. бр. 32 + 33 + 35)	42
Збир на даночни олеснувања и ослободувања со кои се намалува данокот (АОП 43+ АОП 53 + АОП 55)	
32 Даночен кредит во висина на платениот данок на добивка во претходните даночни периоди согласно член 38-а од ЗДД (АОП 44 + АОП 45 + АОП 46 + АОП 47+АОП 48+АОП 49+АОП 50+АОП 51 + АОП 52)	43
32a Износ утврден согласно член 8 став 1 точка 1 алинеа 1 од ПДД	44
32b Износ утврден согласно член 8 став 1 точка 1 алинеа 2 од ПДД	45
32в Износ утврден согласно член 8 став 1 точка 1 алинеа 3 од ПДД	46
32г Износ утврден согласно член 8 став 1 точка 1 алинеа 4 од ПДД	47
32д Износ утврден согласно член 8 став 1 точка 1 алинеа 5 од ПДД	48
32f Износ утврден согласно член 8 став 1 точка 1 алинеа 6 од ПДД	49
32e Износ утврден согласно член 8 став 1 точка 1 алинеа 7 од ПДД	50
32ж Износ утврден согласно член 8 став 1 точка 1 алинеа 8 од ПДД. Користењето на даночниот кредит започнува во даночниот период кој следи по годината во кој основното средство согласно применетиот начин на амортизација од член 15 став 4 и член 16 од ЗДД е целосно амортизирано по пат на исправка на вредноста. Износот на одобриениот даночен кредит во даночниот период не може да биде повисок од данокот содржан во амортизацијата на основното средство утврдена со примена на амортизационите стапки од Номенклатурата на средствата за амортизација.	51
32з Износ утврден согласно членот 8 став 1 точка 1 алинеа 9 од ПДД	52
33 Платен данок на добивка со работа во друга држава, согласно член 37 од ЗДД и член 8 став 1 точка 2 од ПДД	53
34 Данок по намалување [ред. бр. VII - (32+33)]	54
Износ на пресметаниот данок, намален за износот на даночниот кредит и за данокот платен за добивката остварена со работа во друга држава, согласно член 8 став 2 од ПДД (АОП 41 - АОП 43- АОП 53)	
35 Намалување на данокот (ред. бр. 35a + 35б)	55
Збир на даночни олеснувања и ослободувања со кои се намалува данокот по намалување (АОП 56+ АОП 57)	
35a Износот утврден сразмерно на учеството на странското лице во вкупниот капитал, согласно член 33 од ЗДД и член 8 став 2 точка 1 од ПДД, утврден на крајот на годината (ред.бр.34x процент од ред.бр.43 /АОП 66/:100). Намалувањето на данокот се остварува доколку вложувањето е до 31.12.2006 година, и истото ќе се применува најдоцна до 31.12.2009 година	56
35б Износ утврден согласно член 36-б од ЗДД и член 8 став 2 точка 2 од ПДД	57
IX. Данок на добивка по намалување (ред. бр. VII - VIII)	58
Разлика на пресметаниот данок на добивка и вкупното намалување на пресметаниот данок (АОП 41 - АОП 42)	
В. ДАНОК ЗА ПЛАЌАЊЕ / ВРАЌАЊЕ	
36 Збир на платените аконтации на данокот на добивка за даночниот период, пресметани и платени до денот на поднесувањето на даночниот биланс. На овој ред. бр. се искажува и вкупно пренесениот повеќе платен данок од член 41 став 4 од ЗДД.	59
37 Износ за доплата или повеќе платен износ (АОП 58- АОП 59. Ако АОП 60 ≥ (АОП 58 - АОП 59), пред износот се става знакот "+" (за доплата), а ако АОП 60 < (АОП 58 - АОП 59), пред износот се става знакот "-" (за поврат). Ако на АОП 60 е искажан негативен износ, согласно член 41 став 2 од ЗДД се остварува право на поврат на повеќе платениот данок. Доколку барате поврат на повеќе платениот данок задолжително внесете "X" во полето пред знакот.	60
Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ	
38 Непокриени капитални загуби од хартии од вредност, од член 27 од ЗДД и член 5 точка 3 од ПДД, за период од претходни години за кои правото на користење во рок од три години на денот на составувањето на "ДБ" не е изминато	61
39 Пренесени непокриени капитални загуби од хартии од вредност од член 27 од ЗДД и член 5 точка 3 од ПДД, од тековната година	62
40 Непокриени загуби од член 23-а од ЗДД и член 5 точка 4 од ПДД, за период од претходни години за кои правото на користење во рок од три години на денот на составувањето на "ДБ" не е изминато	63
41 Пренесени непокриени загуби освен загубите од член 27 од ЗДД, по усогласување со расходите, според член 23-а од ЗДД и член 5 точка 4 од ПДД, остварени во тековната година.	64
42 Се внесува износот на неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите на член 36-б став 3 од ЗДД	65
43 Процент на учество на странското лице во вкупниот капитал на даночниот обврзник, утврден на крајот од годината	66
44 Се внесува износ на остварен вкупен приход во годината според податоците од Билансот на успех	67
45 Се внесува износ на дадени вкупни донации во тековната година согласно член 20 став 2 од ЗДД	68
46 Се внесува износ на дадени вкупни спонзорства во тековната година согласно член 20 став 2 од ЗДД	69
Д. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ	
Задолжително наведете го името, презимето и својството на потписникот, датумот на поднесувањето, потпишете ја пресметката и ставете печат.	
Подетални информации во врска со начинот на пополнување на пресметката може да добиете во регионалните дирекции на УЈП и на WEB страницата на Управата за јавни приходи www.ujp.gov.mk	

МДБ



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

М Е С Е Ч Е Н ДАНОЧЕН БИЛАНС

Даночен број

Датум и број на прием

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт

Пресметковен период

Рок на поднесување

- 1 Даночна основа (ред. бр. IV или IVa од ДБ за претходната година)
- 2 Број на месеци на работење во претходната година
- 3 Месечна даночна основа (ред. бр. 1 : 2)
- I Месечна даночна основа ревалоризирана со коефициент на пораст на цените на мало (ред. бр. 3 x коэф. на пораст на цени на мало)

II Намалување на месечната даночна основа

- 4 Износ на инвестиции по основ на реинвестирана добивка

III Месечна даночна основа за оданочување (ред. бр. II)

IV Пресметан месечен данок на добивка (ред. бр. III x стапка)

V Намалување на пресметаниот месечен данок (ред. бр. 5 + 7)

- 5 Даночен кредит во висина на платен данок во претходниот пресметковен период (5a+5б+5в+5г+5д+5е)
- 5a сразмерен дел од данокот содржан во исплатените бруто плати од член 14 став 1 од ЗДД во пресметковниот период (износ/бр. месеци до крај на пресм. период)
- 5б сразмерен дел од данокот содржан во исплатените бруто надоместоци од член 14 став 1 од ЗДД во пресметковниот период (износ/бр. месеци до крај на пресм. период)
- 5в сразмерен дел од данокот содржан во исплатените лични надоместоци на членовите на управниот и надзорниот одбор од член 14 став 3 од ЗДД во пресметковниот период (износ/бр. месеци до крај на пресм. период)
- 5г сразмерен дел од данокот содржан во исплатените надоместоци од член 14 став 3 од ЗДД во пресметковниот период (износ/бр. месеци до крај на пресм. период)
- 5д сразмерен дел од данокот содржан во исплатените вкупни надоместоци за користење на сопствено возило за службени цели од член 14-а став 3 од Законот во пресметковниот период во висина од 50% од исплатениот износ (износ/бр. месеци до крај на пресм. период)
- 5е сразмерен дел од данокот содржан во наплатените отпишани побарувања и финансиски вложувања од член 20-а од ЗДД во пресметковниот период (износ/бр. месеци до крај на пресм. период)
- 6 Пресметан данок по намалување (ред. бр. IV - 5)
- 7 Намалување на данокот (ред. бр. 7a + 7б)
- 7a Намалување на данокот за процент на учество на странското лице во вкупниот капитал утврден во ДБ составен за претходниот даночен период (ред. бр. 6 x процент)
- 7б Намалување на данокот за сразмерниот дел на износот вложен во набавените и ставени во употреба до десет фискални апарати (износ/бр. на месеци до крајот на пресм. период)

VI Месечна обврска на данокот на добивка (ред. бр. IV-V)

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА МЕСЕЧНИОТ ДАНОЧЕН БИЛАНС

Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник

Својство

име и презиме (со печатни букви)

директор/сопственик/овластено лице

Потпис и печат

Датум на поднесување

Податоци за
обработката

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Месечните аконтации на данокот на добивка се плаќаат во рок од 15 дена по истекот на секој календарски месец. Доколку даночниот обврзник во даночниот период кој претходи на пресметковниот искажал повеќе платен данок за кој не бара враќање, износот на повеќе платениот данок ќе се смета за платена аконтација.

Износот на месечната аконтација за секој календарски месец и за месец јануари наредната година се утврдува според основата на данокот (ред. бр. IV /АОП 36/ од "ДБ") утврдена за претходната година. Обврзниците кои во претходната година не оствариле основа за оданочување, плаќањето на аконтациите го вршат на претпоставена основа што сами ќе ја утврдат согласно проценетите можности за остварување на добивка (ред. бр. IVa /АОП 37/ од "ДБ").

Даночниот обврзник кој за прв пат започнува со вршење на дејност, плаќањето на аконтациите на данокот во тековната година го врши со поднесување на образецот "ДБ" и пресметка за утврдената Даночна основа (ред. бр. IV /АОП 36/ од "ДБ") за пократок временски период, односно со состојба на 31 март, 30 јуни, 30 септември или 31 декември во тековната година. При утврдувањето на даночната основа, доколку даночниот обврзник работел помалку од еден месец во кварталот, овој период се поврзува со кварталот кој следи.

Обврзниците на данокот на добивка во текот на годината данокот на добивка го плаќаат во вид на месечни аконтации на образецот МДБ-месечен даночен биланс. Месечниот даночен биланс се доставува до УЈП во рок од 15 дена по истекот на секој календарски месец.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот "МДБ".

Износите се искажуваат во цели денари без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: единствениот даночен број, скратениот назив и адресата на вистинското седиште за контакт и пресметковниот период за кој се поднесува пресметката.

- 1 Износ искажан како "Даночна основа" под ред. бр. IV (АОП 36) или како "Претпоставена даночна основа" (IVa - АОП 37), утврден во образецот "ДБ" за претходниот даночен (пресметковен) период 01
- 2 Број на месеци во годината (12) доколку "ДБ" е составен за даночен период кој ја опфаќа годината, односно бројот на месеците за кој е составен "ДБ" 02
- 3 Месечна даночна основа утврдена како количник на даночната основа и бројот на месеци на работење (АОП 01 : АОП 02) 03
- I. **Месечна даночна основа ревалоризирана со коефициентот на пораст на цените на мало** 04

Месечна даночна основа од ред. бр. 3 (АОП 03), зголемена со процентот на кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката од претходниот период од годината, односно до 31 јануари наредната година, во однос на просечните цени на мало во претходната година. Процентот на пораст се утврдува според податоците на Државниот завод за статистика.
- II. **Намалување на месечната даночна основа** 05
 - 4 Месечно намалување по основ на инвестиции во недвижности, постројки, опрема, компјутерски софтвер и патенти за проширување на дејноста, освен изземите од член 31 став 1 и 2 од ЗДД и член 13 став 1 од ПДД. Месечните износи на намалување на инвестициите претставуваат еднакви делови, добиени со поделба на износот на инвестициите со бројот на месеците што преостануваат од месецот на остварувањето на правото до истекот на даночниот период (годината). Намалувањето по овој основ за 2007 година може да изнесува најмногу до 50% од даночната основа. 06
- III. **Месечна даночна основа за оданочување (ред. бр. I - II)** 07

Разлика помеѓу месечната даночна основа и збирот на износите на месечните намалувања на даночната основа (АОП 04 - АОП 05)
- IV. **Пресметан месечен данок на добивка (ред. бр. III x 10% (12% во 2007))** 08

Износ добиен со примена на даночната стапка од 10% (12% во 2007), пропишана со член 28 од ЗДД, на даночната основа утврдена по намалувањето АОП 07 x 10% (12% за 2007).
- V. **Намалувања на пресметаниот месечен данок на добивка (ред. бр. 5 + 7)** 09

Збир на вкупните намалувања на данокот (АОП 10 + АОП 18)

 - 5 Даночен кредит во висина на платениот данок на добивка во претходните даночни периоди (АОП 11 + АОП 12 + АОП 13 + АОП 14 + АОП 15 + АОП 16). Месечниот износ претставува еднаков дел добиен со поделба на даночниот кредит по наведениот основ, со бројот на месеците што преостануваат до крајот на даночниот период. 10
 - 5a Месечен износ на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените бруто плати во пресметковниот период, согласно член 13 став 2 алинеја 1 од ПДД 11
 - 5б Месечен износ на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените бруто надоместоци во пресметковниот период, согласно член 13 став 2 алинеја 2 од ПДД 12
 - 5в Месечен износ на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените лични надоместоци на членовите на управниот и надзорниот одбор во пресметковниот период, согласно член 13 став 2 алинеја 3 од ПДД 13
 - 5г Месечен износ на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените надоместоци во пресметковниот период, согласно член 13 став 2 алинеја 4 од ПДД 14
 - 5д Месечен износ на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените вкупни надоместоци во пресметковниот период, согласно член 13 став 2 алинеја 5 од ПДД 15
 - 5ф Месечен износ на сразмерниот дел на данокот содржан во наплатените отпишани побарувања по пат на исправка на вредноста, согласно член 13 став 2 алинеја 6 од ПДД 16
 - 6 **Данок по намалување (ред. бр. IV - 5)** 17

Износ на пресметаниот данок, намален за износот на даночниот кредит (АОП 8 - АОП 10)
 - 7 **Намалување на данокот (ред. бр. 7a + 7б)** 18

Збир на даночни олеснувања и ослободувања со кои се намалува данокот по намалување (АОП 19 + АОП 20). **Намалувањето на месечните аконтации на данокот на добивка се врши по претходно добиено одобрение од УЈП, кое за АОП 19 се спроведува во периодот кој следи по "ДБ" во кој за првпат е искажано даночното намалување, а завршува со поднесениот "ДБ" за третата година од еднократниот период за кој се применува даночното намалување**

 - 7a Износ на сразмерниот дел од добивката што му припаѓа на странското лице по основ на вложени средства во домашниот даночен обврзник, согласно член 33 од Законот и член 13 став 4 точка 1 од ПДД, доколку вложувањето е извршено до 31.12.2006 година. Месечниот износ на намалувањето на данокот се пресметува во висина на процентот на учеството на странското лице во вкупниот капитал на даночниот обврзник, применет на износот на пресметаниот данок по намалување (АОП 17). Процентот на учеството на странското лице се утврдува во "ДБ" со состојба на 31 декември, за годината што претходи. 19
 - 7б Месечен износ на намалување на данокот се утврдува во вредност на набавените и ставени во употреба до десет фискални апарати поделен со бројот на месеците што преостануваат до крајот на годината. 20
- VI. **Месечна обврска на данокот на добивка (ред. бр. IV - V)** 22

Разлика на пресметаниот данок на добивка и вкупното месечно намалување на пресметаниот данок (АОП 8 - АОП 9)

Се внесува податок само ако АОП 8 $\geq$ од АОП 9

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

Задолжително наведете го името, презимето и својството на потписникот, датумот на поднесувањето, потпишете ја пресметката и ставете печат.

WEB страницата на Управата за јавни приходи www.ujp.gov.mk

КДБ



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

КОНСОЛИДИРАН ДАНОЧЕН БИЛАНС

Даночен број

Датум и број на прием

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт

Пресметковен период

Рок на поднесување

Број и датум на одобре-
ние за даночна консоли-
дација издадено од УЈП

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА КОНСОЛИДИРАНИОТ ДАНОЧЕН БИЛАНС

Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник

име и презиме (со печатни букви)

Својство

директор/сопственик/овластено лице

Потпис и печат

Датум на
поднесувањеПодатоци за
обработката

[illegible]

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Матичното правно лице и неговите членови кои претставуваат група на правни лица, и кои остваруваат посредна или непосредна меѓусебна контрола над најмалку 90% од акциите или од уделите, доколку сите се резиденти на Република Македонија, можат данокот на добивка да го плаќаат како еден обврзник (даночна консолидација). Учесството во акциите односно уделите се утврдува на крајот на годината за која се бара даночна консолидација.

Барањето на даночна консолидација го поднесува матичното правно лице до УЈП која издава Одобрение за даночна консолидација.

Одобрената даночна консолидација се применува најмалку пет години. Доколку членовите на групата се откажат од даночната консолидација пред истекот на рокот од 5 години, сите членови на групата сразмерно ја плаќаат разликата за сметка на даночното ослободување кое го искористиле.

Обврзници на данокот по "КДБ" се поединечните членови на групата, сразмерно на делот на добивката што се оданочува од поединечниот даночен биланс, а плаќањето на пресметаниот данок по "КДБ", го врши матичното правно лице.

"КДБ" за групата на правни лица, заедно со поединечните "ДБ" на членовите на групата се доставува до 28 (29) февруари, за годината што претходи.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот "КДБ".

Износите се искажуваат во цели денари без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за матичното правно лице: единствен даночен број, скратениот назив и адресата на вистинско седиште за контакт; даночниот период за кој се поднесува образецот и бројот и датумот на Одобрението за даночната консолидација, издадено од УЈП.

- [1] реден број на членовите на групата
- [2] Единствен даночен број на членовите на групата
- [3] назив и седиште на членовите на групата
- [4] **позитивна даночна основа од ред. бр. IV (АОП 36)** од поединечните даночни биланси на членовите - учесници во консолидацијата, односно вкупниот износ на позитивната даночна основица на членовите кои вршат консолидација
- [5] **негативна даночна основа од ред. бр. IV (АОП 36)** од поединечните даночни биланси на членовите - учесници во консолидацијата, односно вкупниот износ на негативната даночна основица на членовите кои вршат консолидација
- [6] даночна основа за секој член на групата, по намалување за искажаните негативни даночни основи од останатите членови на групата. Износот што ја намалува позитивната даночна основа на членовите на групата кои искажуваат добивка по усогласување со расходите и приходите во "ДБ", се врши со примена на процент на учество на секој член од групата кој искажал позитивна даночна основа во вкупно искажаната позитивна даночна основа (соодветен ред. бр. од колона [4] x 100 : збир на колоната [4] = ____% на учество), применет на износот на вкупно искажаните негативни даночни основи (збир на колоната [5] x ____%). Со добиениот износ се корегира (намалува) даночната основа на членот на групата утврдена на соодветниот ред. бр. од колоната [4]. Збирот искажан во колоната [6] треба да е еднаков на разликата на збирите од колоните [4] и [5].
- [7] намалувања на даночната основа за даночното ослободување и олеснување по основ на реинвестирана добивка утврдено со одредбите од член 31 од ЗДД и член 7 од ПДД. Износот на утврденото право за намалувањата на даночната основа од член 31 на ЗДД, како максимално дозволено намалување, во консолидираниот биланс за секој член од групата се утврдува на даночна основа од колоната [6]. Намалувањето на даночната основа се искажува во колоната [7].
- [8] пресметан данок добиен со примена на даночната стапка од 10% (12% за 2007 год) согласно член 28 од ЗДД, на основата по намалување (соодветен ред. бр. од колона [6] намален со истиот ред. бр. од колона [7] x 10%, (12% во 2007). Вкупниот пресметан данок, се искажува како збир на колоната [8]
- [9] намалувања на данокот по основ на одредбите од член 37, 38 и член 38-а од ЗДД, односно член 8 став 1 точка 1 и 2 од ПДД. Овие намалувања се искажуваат за секој член од групата според податоците кои ги искажал на редните броеви 32 и 33 од "ДБ" (АОП 43 и АОП 53). Вкупното намалување на данокот по наведените основи се искажува како збир на колоната [9].
- [10] данок по намалување добиен како разлика помеѓу пресметаниот данок за секој член од групата и износот на соодветното намалување. Збирот искажан во колоната [10] треба да е еднаков на разликата помеѓу вкупните износи од колоната [8] и [9].
- [11] намалувања на данокот извршени согласно одредбите од член 33 и 36-б од ЗДД, односно член 8 став 2 точка 1 и 2 од ПДД. Износот на намалувањето по поделните основи за секој член на групата се добива со примена на стапката на намалување (%), на основата утврдена како "данок по намалување", искажана во колоната [10]. Вкупното намалување на данокот по наведените основи се искажува како збир на колоната [11].
- [12] утврдена даночна обврска за секој поединечен член на групата како разлика помеѓу утврдениот данок по намалување од колоната [10] и износот на намалувањата искажани во колоната [11]. Вкупната даночна обврска за даночниот период се искажува како збир на колоната [12].
- [A] збир на платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период, пресметани и платени до денот на поднесувањето на образецот "КДБ"
- [Б] износ за доплата или повеќе платениот износ (збир од колоната [12] намален за износот [A]). Ако износот искажан под [A] (износ на платени аконтации на данокот на добивка) е поголем од износот на даночната обврска (збир од колоната [12]), се остварува право на поврат, при што пред износот на полето [Б] се става знакот "-" за повеќе платениот износ, а доколку збирот на даночната обврска (колона [12]) е поголем од износот на платениот данок, пред полето се става знакот "+". Доколку барате поврат на повеќе платениот износ, во полето пред знакот впишете "X".
- [B] пополнете го ова поле само доколку износот на збирот од колоната [5] е поголем или еднаков на износот на збирот од колоната [4]. Впишете го пресметковниот износ на претпоставената даночна основа, утврдена согласно член 40 став 6 од ЗДД, односно член 11 став 2 од ПДД, на која во наредниот пресметковен период ќе пресметувате и плаќате аконтации на данокот на добивка. **Во тој случај не ги пополнувајте полињата од колоните од [6] до [12]**

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

Задолжително наведете го името, презимето и својството на потписникот, датумот на поднесувањето, потпишете ја пресметката и ставете печат.

Подетални информации во врска со начинот на пополнување на пресметката може да добиете во регионалните дирекции на УЈП и на WEB страницата на Управата за јавни приходи www.ujp.gov.mk

ДД-ИН



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

ИЗВЕСТУВАЊЕ за намалување по основ на реинвестирање

Даночен број

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт

Датум на прием

Даночен период

Рок на поднесување

ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕТО ВО КАПИТАЛОТ ВО ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА:

- | | | | | |
|--|----------------------|---------|--------------------|-----------------------------|
| 1. Добивка за финансиската година | <input type="text"/> | АОП 244 | Биланс на успех | за средни и големи субјекти |
| 2. Добивка за финансиската година
По "Одлука за распоредување на добивката" | <input type="text"/> | АОП 277 | Биланс на успех | за мали субјекти |
| 3. Износ на добивката за инвестиции | <input type="text"/> | АОП 042 | Биланс на состојба | за сите субјекти |

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ БАРАЊЕТО

Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник

Својство

име и презиме (со печатни букви)

директор/сопственик/овластено лице

Потпис и печат

Датум на поднесување

ПОДАТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ВЛОЖУВАЊА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА

Амортизациона група	Назив на средството по амортизациона група	Износ на инвестиционото вложување	прописан %	применет %	период на отпис	Пресметана амортизација за тековната година за која не е извршено усогласување според одредбите од чл. 16-а	Извршено намалување во ДБ според одредбите од член 31	% на Усогласување на амортизацијата од чл. 16-а	Износ на годишна амортизација која согласно чл. 16-а не се признава во ДБ за годините што следат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ								
1.1	Градежни објекти на високоградба и нискоградба од армирано бетонска и метална конструкција (згради; мостови; тунели; надвозници; нафтоводи; гасоводи; водоводи и далекуводи), како и градежни објекти кои се сметаат за самостојни градежни објекти		2,5%						
1.2	Градежни објекти на нискоградба со горен строј (горен строј на патишта и пруги, брани, насипи, прегради и слично)		3%						
1.3	Градежни објекти на високоградба и нискоградба од дрвена конструкција		5%						
1.4	Останати неспомнати градежни објекти		10%						
2.	ОПРЕМА								
2.1.	Опрема за производство и преработка; дистрибуција на нафта, гас, електрична и топлотна енергија; опрема за водовод и комунални услуги и бродови		5%						
2.2.	Погонски и деловен инвентар (машини, алати, транспортни средства и уреди); авиони и други превозни средства и опрема во воздушниот сообраќај.		10%						
2.3.	Мебел и деловен инвентар во трговијата, угостителство и туризам; опрема за затоплување, вентилација и за одржување на простории.		20%						
2.4.	Компјутерска опрема со софтвер; телекомуникациска опрема; патнички моторни возила; (рент-а-кар и др. специјални возила) возила на моторен погон и приклучни уреди.		25%						
2.5	Останата неспомната опрема.		10%						
5.	ДОЛГОРОЧНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
5а.	софтвер и патенти		20%						
5б.	софтвер и патенти		10%						

ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК ПОТВРДУВА ДЕКА:

Износот на инвестиционото вложување од член 31 на ЗДД остварено во тековната година за кое е искажано даночно намалување во ДБ, е во функција на проширување на сопствената дејност.

ПРЕСМЕТКА НА ПРАВОТО ЗА ДАНОЧНО НАМАЛУВАЊЕ ЗА 2007-ма

	Износ на извршено издвојување од добивката по оданочување остварена со Годишната сметка за 2006-та година (реинвестирана добивка).
	Износ на искористено даночно ослободување и олеснување по одредбите од член 31 од ЗДД (Сл. весник на РМ бр. 120/2005) во ДБ за 2006-та година (поле 38)
	Износ од 50% од утврдената даночна основа во ДБ за 2007-ма година
	Вкупен износ на инвестиционото вложување дефиниран со одредбите од став 1 на член 31 на ЗДД, остварен во 2007 година
	Износ на даночно ослободување и олеснување од одредбите на чл. 31 од ЗДД, кое даночниот обврзник ќе го искаже во ДБ за 2007 година

ОПШТИ НАПОМЕНИ

На даночниот обврзник му се намалува даночната основа за износот на извршените вложувања од добивката (реинвестирана добивка), во нови инвестиции во Република Македонија во согласност со член 31 од Законот за данокот на добивка (во натамошен текст: ЗДД) и тоа за извршените вложувања во материјални средства: недвижности, постројки и опрема и во нематеријални средства: компјутерски софтвер и патенти, за проширување на својата дејност, освен вложувања во патнички автомобили, мебел, теписи, аудио визуелни средства, бела техника, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други вложувања кои служат за административни цели. Под реинвестирана добивка се подразбира добивката по оданочувањето остварена со годишната сметка за претходната година која по пат на распределба е издвоена во капиталот на даночниот обврзник и која во наредната година се вложува за намените од став 1 на член 31 од ЗДД.

За остварување на правото на даночното ослободување од став 1 на член 31 од ЗДД, услов е обврзникот да не го отуѓи или на друг начин пренесе средството за период од три години, почнувајќи од годината во која е извршено инвестирањето.

Обврзникот на крајот на секој даночен период, доставува образец "ДД-ИН" со кој документира дека износот на намалувањето на даночната основа се однесува на вложувањата за намените од став 1 на член 31 од ЗДД, кои се во функција на проширување на сопствената дејност на даночниот обврзник, односно дека истите нема да ги отуѓи или на друг начин отстапи во утврдениот период.

Доколку, даночниот обврзник не се придржува кон претходно изнесеното, го губи правото на ослободување по оваа основа. Данокот кој би го платил да не го користел ова ослободување се наплатува во износ зголемен со каматата пропишана за даноците што не се платени во пропишаниот рок.

Амортизацијата која се пресметува на материјалните и нематеријалните средства: недвижности, постројки, опрема, компјутерски софтвер и патенти, за кои е искористено даночно ослободување и олеснување од член 31 од ЗДД, не се признава на товар на расходите во даночниот биланс во периодот кој следи по годината на извршеното намалување се до целосно амортизирање или отпис на средствата, во износ утврден пропорционално на искористеното даночно намалување во однос на вкупната набавна вредност на средствата, намалена за износот на амортизацијата пресметана за тековната година.

Даночното ослободување и олеснување во ДБ за 2007-ма година се утврдува само доколку со Годишната сметка составена за 2006-та година е остварена добивка по оданочувањето, и само доколку истата е издвоена во капиталот на даночниот обврзник (реинвестирана добивка) за намените на инвестиционо вложување од став 1 на член 31 од ЗДД, остварено во 2007-ма година.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само означените полиња на образецот "ДД-ИН". Во образецот задолжително се внесуваат податоци за: единствениот даночен број, скратен назив и адреса на вистинско седиште. Колоните 4 и 5 се пополнуваат во проценти. Колоната 6 се пополнува со две десимали, при што целиот број означува број на години, а десималите број на месеци што преостануваат во последната година на употреба се до целосен отпис на средството. Колоната 9 се пополнува како процент со четири десимали.

ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДВОЈУВАЊАТА ВО КАПИТАЛОТ

- | | |
|---------|---|
| 1. и 2. | Податоците за извршените издвојувања во капиталот се утврдуваат во однос на остварената добивка по оданочувањето искажана во Билансот на успех за претходната година |
| 3. | Се утврдува износот на остварената добивка по оданочување, која со Одлука се распределува во капиталот на друштвото. Распределбата се врши во корист на издвојувањата во капиталот за инвестиции (конто 919). |

ПОДАТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ВЛОЖУВАЊА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА

Се искажуваат податоци за износот на инвестиционите вложувања во тековната година, за кои е извршено даночно намалување врз основа на издвојувањето од добивката остварена во претходната година во капиталот на даночниот обврзник по основ на инвестиции (реинвестирана добивка), за кои во тековната година во ДБ е искажано даночно намалување. Според податоците во табелата се утврдува и износот на непризнаените трошоци на амортизацијата од член 16-а од ЗДД, за кој во наредните даночни периоди (години) се врши зголемување на даночната основа.

- | | |
|---------|--|
| 1. и 2. | Податоците за вложувањата во материјални и нематеријални средства: недвижности, постројки, опрема, компјутерски софтвер и патенти за кои се утврдува износот на амортизацијата со која се врши усогласување (зголемување) на даночната основа во ДБ за даночните периоди (годините) што следат се до целосниот отпис на средството, се дадени според распределбата и описот на средствата во амортизациони групи од Номенклатурата на средствата за амортизација и годишните стапки на амортизација за целите на оданочувањето, кон Уредбата за начинот на пресметувањето на амортизацијата односно отписот на вредноста на нематеријалните и на материјалните средства. |
| 3. | Се внесуваат податоци за набавната вредност на инвестиционите средства (материјални и нематеријални), кои согласно МСС 16 и МСС 38 од Правилникот за водење на сметководството се квалификуваат како такви, за кои според ставот 1 на член 31 од ЗДД се одобрува даночно ослободување и олеснување. |
| 4. и 5. | Во колона 4 се прикажани амортизационите стапки пропишани во Номенклатурата. Во колоната 5 се внесува амортизационата стапка утврдена од страна на даночниот обврзник, врз основа на проценетиот век на користење на средството утврден на почетокот, односно со ставањето на средството во употреба. Доколку утврдената стапка е повисока од пропишаната во Номенклатурата, истата се смета за стапка од член 15 став 1 на ЗДД, доколку зголемувањето не е поголемо од 50% од пропишаната стапка. Доколку стапката е пониска од утврдената во Номенклатурата, истата се смета за стапка од член 15 став 1 од ЗДД, прифатена за даночни цели. Пресметката на амортизацијата се врши за секое средство поединечно со примена на праволиниска метода, врз основа на утврдената амортизациона стапка која не се менува се до истекот на амортизациониот период. |
| 6. | Согласно применетата стапка на амортизација од колона 5 се утврдува периодот на отпис (амортизација) на вредноста на средството.
(100 : процентот од колона 5). |
| 7. | Се искажува пресметаната амортизација на средството за тековната година за која што не е извршено усогласување (зголемување) на даночната основа во "ДБ", составен за годината на користењето на даночното олеснување и ослободување. Пресметаната амортизација за тековната година се врши, од првиот месец кој следи по месецот на набавка на средството и неговото ставање во употреба, заклучно со последниот месец во годината.
Пример:
Набавната вредност на машината изнесува 2.850.000 денари. Стапката на годишна амортизација од колона 5 е 10%. Средството е набавено на 15 август и веднаш е ставено во употреба. Амортизацијата за тековната година се пресметува на следниот начин:
$2.850.000 \times 10\% = 285.000 / 12 = 23.750 \times 4$ месеци на употреба во тековната година = 95.000 денари |
| 8. | За извршено намалување во ДБ за тековната година се смета: износот на намалувањето на даночната основа според одредбите од став 1 на член 31 од ЗДД.
Пример:
На 16.08.20XX година набавена е машина за проширување на сопствената дејност во вредност од 2.850.000 денари. Во претходната година даночниот обврзник остварил добивка по оданочување од 2.000.000 денари од која 1.850.000 денари, со Одлука ја распределил во капиталот на друштвото за инвестиции (реинвестирана добивка). Износот на даночната основа |

	во ДБ за тековната година е 3.000.000 денари. Искажаното даночно ослободување и олеснување според одредбите од чл. 31 од ЗДД во ДБ за тековната (20XX) година, ќе изнесува 1.850.000 денари.
9.	Процентот со кој се пресметува износот на годишната амортизација за која согласно член 16-а од ЗДД се врши усогласување на расходите во ДБ, се утврдува на следниот начин: Износот од колона 8 (износ на извршено намалување во ДБ за тековната година, по одредбите од член 31 на ЗДД), се дели со износот искажан во колона 3 (износ на инвестиционно вложување) намален за износот од колона 7 (пресметана амортизација за тековната година за која не е извршено усогласување од член 16-а во ДБ) и се множи со 100. Податокот се искажува во процент со четири децимали. Пример: Набавната вредност на средството (износот на инвестиционото вложување) во 20XX година, изнесува 2.850.000 денари (колона 3). Утврденото намалување по одредбите од член 31 на ЗДД изнесува 1.850.000 (колона 8). Износот на пресметаната амортизација за тековната година за која не е извршено усогласување изнесува 95.000 денари ($2.850.000 \times 10\% = 285.000 / 12 = 23.750 \times 4 \text{ месеци} = 95.000$ денари) Износот од 1.850.000 се дели со износот од 2.755.000 ($2.850.000 - 95.000$) и се множи со 100. Се внесува процент со четири децимали. $1.850.000 / 2.755.000 \times 100 = 67,1506\%$.
10.	Во оваа колона се искажува износот за кој согласно одредбите од член 16-а од ЗДД, во наредните даночни периоди се врши усогласување на трошоците во "ДБ", односно зголемување на даночната основа во даночните биланси што следат се до целосната амортизација на средството. Пример: Во втората година на употреба на средството ... и натаму, чија набавна вредност изнесува 2.850.000 (колона 3) со износ на годишна амортизациона стапка од 10% (колона 5) за кое во колона 9 е утврден процент на усогласување од 67,1506%, износот кој што се утврдува во оваа колона се пресметува на следниот начин: $2.850.000 \times 10\% = 285.000$ годишна амортизација $285.000 \times 67,1506\% = 191.379$ денари, износ на амортизација од член 16-а од ЗДД за која се врши усогласување на расходите во ДБ. Доколку средството целосно се амортизира пред истекот на амортизациониот период (но не пред истекот на три години сметано од годината на намалувањето), се врши усогласување на даночната основа во ДБ составен за годината, со примена на утврдениот процент на намалување од колона 8 на вкупниот износ на извршениот отпис. <i>За наведеношо, задолжително писмено се известува органот за јавни приходи.</i> КОНТРОЛА на вкупното усогласување: Од 200X до 20XX (девет години) $191.379 \times 9 \text{ години} = 1.722.411$ во последната година $285.000 / 12 \times 8 \text{ месеци} = 190.000$; $190.000 \times 67,1506\% = 127.589$ Вкупно непризнаени расходи за кои во периодот до целосна амортизација се зголемува даночната основа во даночниот биланс изнесува: $1.850.000 (1.722.411 + 127.589)$, колку што изнесува и намалувањето одобрено во првата година на набавка (употреба) на средството.

ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК ПРИЛОЖУВА СПЕЦИФИКАЦИЈА СО КОЈА ПОТВРДУВА:

Дека износот на инвестиционото вложување од член 31 на ЗДД остварено во тековната година за кое е искажано даночно намалување во ДБ, е во функција на проширување на сопствената дејност. Се доставува спецификација на средствата (инвестиционите вложувања), за кои е извршено намалување на даночната основа. Спецификацијата содржи: назив односно краток опис на средството и неговата намена; податоци за неговата набавка (број и дата на договор, фактура, калкулација и сл., како и полн назив на добавувачот / извршителот на работите) како и за периодот на започнувањето на употребата на средствата. Овие податоци за инвестиционите вложувања, се подредуваат според називот и бројот на амортизационите групи од претходната табела.

ПРЕСМЕТКА НА ПРАВОТО ЗА ДАНОЧНО НАМАЛУВАЊЕ ВО 2007-ма година

Даночното ослободување и олеснување во ДБ за 2007-ма година се утврдува само доколку со Годишната сметка составена за 2006-та година е остварена добивка по оданочувањето, и само доколку истата е издвоена во капиталот на даночниот обврзник (реинвестирана добивка) за намените на инвестиционно вложување од став 1 на член 31 од ЗДД во 2007-ма година.

Износот на даночното намалување што се утврдува во ДБ за 2007 година, неможе да биде поголем од износот на извршеното издвојување од добивката остварена во 2006-та година во капиталот на даночниот обврзник (реинвестирана добивка), намален за износот на искористеното даночно намалување искажано на поле 38 во ДБ составен за 2006-та година.

Доколку вака пресметаниот износ е поголем од 50% од износот на даночната основа утврдена во ДБ за 2007-ма година, правото на даночно ослободување и олеснување по овој основ се утврдува до овој износ, но не повеќе од износот на вистинското инвестиционно вложување во материјалните и нематеријални средства (набавени или сопствено создадени) од член 31 став 1 на ЗДД.

Пример:

- ☐ Даночната основа утврдена во ДБ за 2007 година изнесува 3.000.000 денари;
- ☐ Износот на извршеното издвојување од добивката по оданочување остварена со Годишната сметка за 2006-та година, за намените од член 31 од законот (реинвестирана добивка) од 6.900.000 денари;
- ☐ Износот на искористеното даночно намалување по одредбите од член 31 од законот во ДБ за 2006-та година изнесува 1.900.000 денари (поле 38 во ДБ за 2006-та година)
- ☐ Износот на инвестиционото вложување во 2007-ма година се состои од набавка на машина за обработка на дрво, со која се врши проширување на сопствената дејност во вредност од 2.850.000 денари.

Утврденото право на даночно намалување изнесува 1.500.000 денари.

Бидејќи износот на издвојувањето во капиталот на даночниот обврзник по намалувањето за износот на искористеното даночно намалување во 2006-та година - износ од 5.000.000 ($6.900.000 - 1.900.000 = 5.000.000$), е поголем од износот на инвестиционото вложување во 2007 година (2.850.000), износот на инвестиционото вложување се споредува со максимално дозволеното намалување во ДБ за 2007-та година. Овој износ е утврден во висина од 1.500.000 денари, согласно одредбите од ставот 2 на член 38 од предните одредби на ЗДД, како износ од 50% од утврдената даночна основа во ДБ за 2007 година ($3.000.000 \times 50\% = 1.500.000$ денари)

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Задолжително внесете го името, презимето и својството на потписникот, датумот на поднесувањето, потпишете го барањето и ставете печат

Подетални информации во врска со начинот на пополнување на барањето може да добиете во Регионалните дирекции на УЈП и на WEB страницата на Управата за јавни приходи www.ujp.gov.mk

ДД-МП



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

БАРАЊЕ за одобрување на паушал за микропретпријатие

Даночен број

Датум и број на прием

Скратен назив и адреса на вистинско седиште

Даночен период

Рок за поднесување

За новоформирани субјекти

ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ:

- | | | |
|--|--------------------------|--|
| 1) вид на претежна дејност | <input type="text"/> | се внесува шифра на претежната дејност на субјектот |
| 2) број на вработени лица | <input type="text"/> | се внесува најголемиот број на вработени лица во тековната година |
| 3) вкупниот приход во Билансот на успехот за претходната година | <input type="text"/> | се внесува податок од "БУ" за износот на вкупниот приход во денари |
| 4) претпоставен вкупен приход за тековната година; | <input type="text"/> | податоци искажуваат само новоформираните субјекти |
| 5) правното лице не остварува повеќе од 80% од вкупниот приход од еден купувач или од едно лице поврзано со него | ☐ | се означува со "X" и се доставува во прилог |
| 6) податоци од последната регистрација за основачите на друштвото | ☐ | се означува со "X" и се доставува во прилог |
| 7) правното лице не е капитално или на друг начин поврзано со друго друштво со цел да оствари намалено плаќање на данокот на добивка | ☐ | се означува со "X" и се доставува во прилог |

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник

Својство

име и презиме (со печатни букви)

директор/сопственик/овластено лице

Потпис и печат

Датум на поднесување

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Даночните обврзници кои одлучиле данокот на добивка да го пресметуваат и плаќаат во вид на годишен паушал, во обврска се до крајот на годината за наредната година, да поднесат барање до органот за јавни приходи, заради одобрување на пресметување и плаќање на годишен паушал за микропретпријатија. Барањето со наведената пропратна документација се поднесува на пропишан образец "ДД-МП".

Даночниот обврзник го доставува Барањето до Управата за јавни приходи - Регионална дирекција на која според седиштето и припаѓа, најдоцна до истекот на тековната година (31 декември) за годината што следи.

Новооснованите правни лица кои се квалификуваат за микропретпријатија, кои сакаат данокот на добивка да го пресметуваат и плаќаат во вид на годишен паушал, во обврска се во рок од 30 дена од денот на регистрирањето да поднесат Барање до органот за јавни приходи. Во барањето се наведува очекуваниот годишен приход и другите барани податоци предвидени како услов за издавање на решение за одобрување, од страна на органот за јавни приходи.

Врз основа на барањето, Управата за јавни приходи издава **Решение за одобрување за микропретпријатие во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето, а најдоцна до 31 јануари во годината што следи.**

Микропретпријатието е должно да го уплати паушалот за микропретпријатија во **рок од 30 дена по добивањето на Решението за одобрување.**

По истекот на годината за која е утврден паушалот за микропретпријатие врз основа на остварениот или претпоставениот приход за годината што претходи, се врши поравнување на паушално утврдениот данок со паушалот кој што се пресметува на вистински остварениот приход за таа година. Разликата на повеќе утврдениот паушален данок произлезена од поравнувањето се плаќа во рок од 30 дена од неговото утврдување. Доколку се утврди разлика на повеќе платен паушален износ на данокот, истиот се смета за аконтација за наредниот даночен период.

Решението за одобрување за микропретпријатие на обврзникот може да му се одземе доколку се констатира дека: 1) даночниот обврзник не ги исполнува неопходните услови врз основа на кои добил одобрение за микропретпријатие; 2) по своја желба побара да биде изземен од оваа категорија на даночни обврзници или 3) не го уплати паушалот во определениот рок. Во тој случај даночниот обврзник **го губи правото да се квалификува за микропретпријатие во наредните три години.**

Органот за јавни приходи може да го одбие барањето за микропретпријатие или веќе издаденото решение за одобрување да го укине доколку утврди намалено плаќање на данокот на добивка заради вршење на стопанска дејност на микропретпријатието поврзано со друго правно лице (поврзано лице). Во таквиот случај вкупниот приход и вработените од поврзаните лица, се третираат како вкупен приход и вработени на микропретпријатието.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само означените полиња на образецот "ДД-МП".

Износите од точките 3) и 4) се исказуваат во денари без дени. Износот од точката 2) се внесува во апсолутен број. Во образецот задолжително се внесуваат податоци за: единствениот даночен број, скратен назив и адреса на вистинско седиште

ПОТРЕБНИ ПОДАТОЦИ И ПРИЛОЗИ:

ред. бр. 1)	Се внесува податок за шифрата на претежна дејност утврдена според Националната класификација на дејности (НКД). Податоците за претежната дејност содржат ознаки за: секторот (две букви), потсекторот (четири букви), одделот (двоцифрен број), групата (троцифрен број), класата (четворо цифрен број) и подкласата (петоцифрен број)
ред. бр. 2)	Се внесува податок за најголемиот број на вработени лица во месецот, во рамките на даночниот период (годината), за која барањето се поднесува.
ред. бр. 3)	Се внесуваат податоци за вкупно остварениот приход (приход од основна дејност; приход од други активности и други вонредни приходи) утврден во Билансот на успех составен за годината што претходи.
ред. бр. 4)	Новоформираните субјекти, го исказуваат очекуваниот приход кој што би бил остварен доколку субјектот своето работење го остварува во текот на целата година.
ред. бр. 5)	Одговорното лице кај правното лице писмено потврдува дека даночниот обврзник (поднесувач на барањето), во годината што претходи не остварил, односно нема да оствари (за новоформираните субјекти), повеќе од 80% од вкупниот приход од еден купувач или од лице поврзано со него.
ред. бр. 6)	За да може даночниот обврзник да се квалификува за паушално плаќање на данокот на добивка утврден за микропретпријатијата, потребно е сите права на учество во микропретпријатието да се во сопственост најмногу на две физички лица. Наведеното се потврдува со приложување на податоци од последната регистрација во која се дадени податоците за основачите на друштвото
ред. бр. 7)	Одговорното лице кај правното лице по писмен пат потврдува дека не постои намалено плаќање на данокот на добивка заради вршење на стопанска дејност на микропретпријатието, поврзано со друго правно лице (поврзано лице). За лице поврзано со обврзникот се смета она правно или физичко лице во чии односи со обврзникот се јавува можност за контрола или значително влијание врз деловните одлуки. Можност за контрола постои во случај на поседување на повеќе од половина или поединечно најголемиот дел од акциите или уделот. Се смета дека постои значително влијание врз деловните одлуки ако се јавуваат големи заемни купопродажни, технолошка зависност или ако на друг начин е воспоставена контрола над управувањето, или ако едно лице поседува најмалку 20% од уделите на друштвото.

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Задолжително внесете го името, презимето и својството на потписникот, датумот на поднесувањето, потпишете го барањето и ставете печат

Подетални информации во врска со начинот на пополнување на барањето можете да добиете во регионалните дирекции на УЈП и на WEB страницата на Управата за јавни приходи www.ujp.gov.mk

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ**781.**

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр.27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Едеклерци-Општина Штип.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Едеклерци, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-5817/1
8 мај 2007 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

782.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Црешка-Општина Штип.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Црешка, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-5818/1
8 мај 2007 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**783.**

Врз основа на член 249 и член 107 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 23.04.2007 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. Се издава ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ на „Охридска Банка“ АД Охрид - Оддел за работа со хартии од вредност со седиште во Скопје на улица „Народен фронт“ број 19.

2. Согласно член 94 и член 99 од Законот за хартии од вредност, „Охридска Банка“ АД Охрид - Оддел за работа со хартии од вредност ќе ги врши следните видови услуги со хартии од вредност:

- купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот;
- купување и продавање на хартии од вредност во свое име и за своја сметка;
- управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент;
- вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;
- вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, со задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;
- дејствување како покровител при котација;
- инвестиционо советување и
- извршување на трансакции и активности за сметка на трети лица потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање на акционерски друштва.

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението на Комисијата за хартии од вредност број 07-1190/3 од 12.11.2003 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-786/3
23 април 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПЕЛИСТЕР“**102.**

Врз основа на договорот за спроведување на Проектот за поддршка на планот за управување со Национален парк Пелистер, од 19-ти јануари 2007 година, помеѓу Швајцарска агенција за развој и соработка (СДЦ) и Јавна установа Национален парк Пелистер – Битола, Јавната установа Национален парк Пелистер – Битола донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ПОДДРШКА НА ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ НА
ЛОКАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА НАЦИОНАЛЕН
ПАРК ПЕЛИСТЕР

Член 1

Со оваа програма се утврдува намената и се доделуваат средства за спроведување на проекти и други активности од областа на одржливиот развој на локал-

ните заедници на Национален парк Пелистер за 2007 година, обезбедени согласно Анекс 1 и Анекс 2 од договорот за спроведување на Проектот за поддршка на планот за управување со Национален парк Пелистер во висина од 765.000,00 денари.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа Програма се распоредени за следните намени:

1) Спроведување на проекти и активности за подобрување на комуналната инфраструктура во износ од 300.000,00 денари.

2) Спроведување на проекти и активности за одржливо искористување на споредни шумски производи во Национален парк Пелистер во износ од 225.000,00 денари.

3) Спроведување на проекти и активности за развој на алтернативните форми на туризам во износ од 240.000,00 денари.

Член 3

Правни, физички лица, непрофитни и невладини организации може да користат средства за намените од точка еден 1) до три 3) од член два од оваа програма доколку се регистрирани со седиште, односно место на живеење во едно од следниве населени места: Нижеполе, Дихово, Трново, Магарево, Ротино, Цапари, Кажани, Маловишта или Брајчино.

Член 4

Со средствата од Програмата можат да бидат финансирани сите трошоци за спроведување на проекти и активности од областа на одржливиот развој, освен:

- 1) Закуп на земјиште.
- 2) Закуп на постојни згради.
- 3) Трошоци направени пред 1-ви јули 2007 година.

4) Трошоци за подготовка на Формуларот за пријавување за добивање средства од Програмата.

5) Општи и административни трошоци на подносителот.

6) Камати на долгови, надоместоци за финансиски операции и останати чисто финансиски трошоци.

7) Законските обврски, казни и пенали.

8) Трошоци за функционирање на проектот по неговата изведба, а кои не се поврзани со обуката на персоналот или корисниците, односно за пробното тестирање.

Член 5

Исплатата на средствата на корисникот се врши на начин согласно договорот за спроведување на Проектот за поддршка на планот за управување со Национален парк Пелистер, меѓу Швајцарска агенција за развој и соработка и Јавна установа Национален парк Пелистер – Битола.

Член 6

Изборот на проектите и активностите кои ќе бидат финансирани од Програмата го врши Комисијата за јавни набавки при Проектот за поддршка на планот за управување со Национален парк Пелистер.

Член 7

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-37
10 мај 2007 година
Скопје

Директор,
Славко Дамески, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

